

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување
Македонија - Скопје Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи,
Годишен извештај,
Годишна сметка

За годината која завршува на 31 декември 2021 година

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување
Македонија - Скопје Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи

За годината завршена на 31 декември 2021 година

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување
Македонија - Скопје Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи
за годината што завршува на 31 декември 2021
со Извештај на независниот ревизор**

Содржина

Извештај на независниот ревизор

Финансиски извештаи

Извештај за сеопфатена добивка (Биланс на успех)	1
Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)	4
Извештај за промените во капиталот	8
Извештај за паричените текови	10
Белешки кон финансиските извештаи	12

Извештај на независниот ревизор

До Акционерите и Надзорниот Одбор на Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија - Скопје Виена Иншуренс Груп

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија - Скопје Виена Иншуренс Груп („Друштвото“), коишто ги вклучуваат билансот на состојба заклучно со 31 декември 2021 година, како и билансот на успех, извештајот за промени во капиталот и извештајот за паричните текови за годината којашто завршува тогаш, и белешките, кои се состојат од преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија прифатени во Република Северна Македонија („Стандардите“). Стандардите бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото заклучно со 31 декември 2021 година, резултатите од работењето, како и паричните текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Извештај за останати правни и регулаторни барања


Годишниот извештај е подготвен од страна на Менаџментот во согласност со барањата на Законот за Трговски Друштва, член 384.

Менаџментот е одговорен за подготвувањето на Годишната сметка и Годишниот извештај на Друштвото, кои се одобрени од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.

Според барањата на Законот за Ревизија, известуваме дека историските информации прикажани во Годишниот извештај подготвен од страна на Менаџментот на Друштвото во согласност со член 384 од Законот за Трговски Друштва е конзистентен во сите материјални аспекти со финансиските информации прикажани во Годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото, на крајот на и за годината која завршува на 31 декември 2021 година.



Драган Давитков
Управител



Симе Јовановски
Овластен ревизор

ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје

19 април 2022
Скопје, Северна Македонија

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на успех

Опис на позиција	Белешка	Износ во илјади денари	
		2021	2020
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		820.956	777.124
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА)	6	559.167	558.858
1. Бруто полисирана премија за осигурување		890.769	857.471
2. Бруто полисирана премија за соосигурување		20.548	5.388
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување		(7.265)	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ретроцесија		(346.044)	(309.815)
6. Промена во бруто резервата за преносна премија		(16.828)	26.448
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување		4.491	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување		13.496	(20.634)
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		74.204	67.755
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти		32.187	34.840
2.1 Приходи од наемнини		30.027	33.766
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти		2.160	1.074
3. Приходи од камати		25.391	26.346
4. Позитивни курсни разлики		2.245	1.619
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)		-	-
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот-капитална добивка		8.945	-
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба		8.945	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување(по објективна вредност)		-	-
6.3 Останати финансиски вложувања		-	-
7. Останати приходи од вложувања		5.436	4.950
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		104.838	110.774
IV . ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ. НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	7	69.537	26.373
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	8	13.210	13.364

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на успех (продолжува)

Опис на позицијата	Белешка	Износ во илјади денари	
		2021	2020
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		757.311	714.578
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ)	9	219.491	193.495
1. Бруто исплатени штети		362.361	355.667
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања		546	(36)
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување		-	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија		(141.436)	(118.682)
5. Промени во бруто резервите за штети		12.389	13.835
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување		(14.369)	(57.289)
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ. НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
1. Промени во математичката резерва. нето од реосигурување		-	-
1.1 Промени во бруто математичката резерва		-	-
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување		-	-
2. Промени во еквализационата резерва. нето од реосигурување		-	-
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва		-	-
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување		-	-
3. Промени во останатите технички резерви. нето од реосигурување		-	-
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви		-	-
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување		-	-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ. НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот		-	-
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување		-	-
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ. НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		20.691	48.837
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)		1.545	30.113
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)		19.146	18.724
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО	10	443.691	428.421
1. Трошоци за стекнување		250.029	236.884
1.1 Провизија		187.288	226.855
1.2 Бруто плата за вработените во внатрешна продажна мрежа		52.965	53.372
1.3 Останати трошоци за стекнување		10.233	10.259
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)		(457)	(53.802)
2. Административни трошоци		193.662	191.537
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста		23.437	22.084
2.2 Трошоци за вработените		100.720	98.104
2.2.1 Плати и надоместоци		59.526	59.280
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плати		11.573	11.736
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување		18.429	18.165
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување		335	330
2.2.5 Останати трошоци за вработени		10.857	8.593
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки		5.346	5.349
2.4 Останати административни трошоци		64.159	66.000
2.4.1 Трошоци за услуги		38.639	42.036
2.4.2 Материјални трошоци		19.326	17.517
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето		6.194	6.447

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на успех (продолжува)

Опис на позицијата	
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА	
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	
2. Трошоци за камати	
3. Негативни курсни разлики	
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба	
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	
5.3 Останати финансиски вложувања	
6. Останати трошоци од вложувања	
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	
1. Трошоци за превентива	
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ	
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ	

Белешка	Износ во илјади денари	
	2021	2020
	22.622	20.992
	19.745	20.196
	-	-
	2.877	796
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
11	40.417	30.276
	-	-
	40.417	30.276
	9.688	(12.060)
12	711	4.636
	63.645	62.546
	-	-
13	8.630	7.976
	-	-
	55.015	54.570
	-	-

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на состојба

Опис на позицијата	Белешка	Износ во илјади денари	
		2021	2020
АКТИВА			
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1. Гудвил	14	10.652	7.939
2. Останати нематеријални средства		-	-
		10.652	7.939
Б. ВЛОЖУВАЊА		1.845.406	1.811.349
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		637.674	665.536
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста		243.793	252.726
1.1 Земјиште		6.083	6.083
1.2 Градежни објекти	16	237.710	246.643
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста			
2.1 Земјиште	15	393.881	412.810
2.2 Градежни објекти		967	967
2.3 Останати материјални средства		392.914	411.843
		-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ		9.657	10.608
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група – подружници		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети		9.657	10.608
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	17	1.198.075	1.135.205
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување		-	-
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		-	-
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		-	-
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба		587.140	456.903
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		493.796	389.816
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти		93.344	67.087
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови		-	-
3. Финансиски вложувања за тргување		-	-
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови		-	-
4. Депозити, заеми и останати пласмани		610.935	678.302
4.1 Дадени депозити		610.935	678.302
4.2 Заеми обезбедени со хипотека		-	-
4.3 Останати заеми		-	-
4.4 Останати пласмани		-	-
5. Деривативни финансиски инструменти		-	-

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на состојба (продолжува)

Опис на позицијата	Белешка	Износ во илјади денари	
		2021	2020
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ. ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ			
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ			
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	5.2.1	-	-
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	5.2.2.2	226.186	195.969
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	5.2.4	34.007	17.794
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	5.2.7	-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквализационата резерва		192.179	178.175
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот		-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)			
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА			
1. Одложени даночни средства		-	1.884
2. Тековни даночни средства		-	-
Ѓ. ПОБАРУВАЊА			
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ			
1. Побарувања од осигуреници	18	280.706	285.556
2. Побарувања од посредници		245.088	253.569
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување		231.390	236.660
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ			
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување		13.698	16.909
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување		7.513	5.063
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		6.698	718
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА			
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување		270	4.345
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања		545	-
3. Останати побарувања		28.104	26.923
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ			
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА			
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ)			
1. Опрема		150.907	107.675
2. Останати материјални средства	16	26.764	27.204
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)			
1. Парични средства во банка	16	24.156	24.596
2. Парични средства во благајна	16	2.608	2.608
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	22	123.681	79.791
4. Останати парични средства и парични еквиваленти		123.641	79.750
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР		40	41
		-	-
		462	680

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на состојба (продолжува)

Опис на позицијата	Белешка	Износ во илјади денари	
		2021	2020
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА		108.241	105.068
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини		-	-
2. Одложени трошоци на стекнување		79.608	75.475
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци		28.635	29.593
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ		-	-
С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)		2.622.097	2.515.440
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	27	30.147	46.423
ПАСИВА		-	-
А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	26	1.681.182	1.599.432
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ		888.308	888.308
1. Запишан капитал од обични акции		888.308	888.308
2. Запишан капитал од приоритетни акции		-	-
3. Запишан а неуплатен капитал		-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ		-	-
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА		226.139	199.404
1. Материјални средства		159.861	159.861
2. Финансиски вложувања		66.423	39.495
3. Останати ревалоризациони резерви		(145)	48
IV. РЕЗЕРВИ		300.032	281.842
1. Законски резерви		291.345	273.155
2. Статутарни резерви		-	-
3. Резерви за сопствени акции		-	-
4. Откупени сопствени акции		-	-
5 Останати резерви		8.687	8.687
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА		211.688	175.308
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА		-	-
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД		55.015	54.570
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД		-	-
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ		-	-
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ	23	697.751	668.532
I. Бруто резерви за преносни премии	5.2.2.1	325.475	308.646
II. Бруто математичка резерва	5.2.2.2	-	-
III. Бруто резерви за штети	5.2.7	362.138	356.857
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	5.2.4	10.138	3.029
V. Бруто еквилизациона резерва		-	-
VI. Бруто останати технички резерви		-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК		-	-
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ		4.742	4.550
1. Резерви за вработени		4.742	4.550
2. Останати резерви		-	-
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ		26.908	22.151
1. Одложени даночни обврски		25.143	22.151
2. Тековни даночни обврски		1.765	-
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ. ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на состојба (продолжува)

Опис на позицијата	Белешка	Износ во илјади денари	
		2021	2020
		67.481	94.034
Ж. ОБВРСКИ			
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ			
1. Обврски спрема осигуреници		-	-
2. Обврски спрема застапници и посредници		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување		-	-
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ		26.775	50.180
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување		25.990	49.680
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување		785	500
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ	24	40.706	43.854
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	5.2.2.2	17.184	18.596
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	5.2.7	6.989	6.995
3. Останати обврски	5.2.4	16.553	18.263
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	25	144.033	126.741
8. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА		-	-
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Е+Ж+З+С		2.622.097	2.515.440
Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА	30	30.147	46.423

Финансиските извештаи се одобрени од Управниот одбор на 28 Февруари 2022 година, усвоени од Надзорен Одбор на 5 Април 2022 и потпишани во нивно име од:


Г-дин Бошко Андов
Генерален Менаџер


Г-фа Маргарета Поповска - Гоцева
Менаџер за финансии/Овластен сметководител
(уверение бр. 0100428)

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештајот за промени во капиталот

Позиција	Белешка	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви				Откупени сопствени акции	Резервизациона резерва	Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +) / загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви					
Состојба на 1 јануари 2020												
претходната деловна година												
888.308		-	244.874	-	-	-	8.686	-	210.567	118.745	84.843	1.596.024
Состојба на 1 јануари претходната деловна година – претправено												
888.308		-	244.874	-	-	-	8.686	-	210.567	118.745	84.843	1.596.024
Добивка или загуба за претходната деловна година												
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.570	54.570
Добивка или загуба за тековната деловна година												
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.570	54.570
Несопственички промени во капиталот									(11.163)	-	-	(11.163)
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства												
-		-	-	-	-	-	-	-	(17.762)	-	-	(17.762)
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања												
-		-	-	-	-	-	-	-	6.634	-	-	6.634
расположливи за продажба												
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања												
-		-	-	-	-	-	-	-	(35)	-	-	(35)
расположливи за продажба												
Останати несопственички промени во капиталот									-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот												
-		-	28.281	-	-	-	-	-	-	56.562	(84.843)	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал												
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците												
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда												
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците												
-		-	28.281	-	-	-	-	-	-	56.562	(84.843)	-
Состојба на 31 декември претходна деловна година 2020		888.308	-	273.155	-	-	8.686	-	199.404	175.308	54.570	1.599.432

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку полнаку не е назначено)

Извештајот за промени во капиталот (продолжува)

Позиција	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Законски резерви	Резерви				Откупени сопствени акции	Резервизацион а резерви	Неразделена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +) или загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви					
Балешка												
Состојба на 1 јануари 2021 тековната деловна година	888.308	-	273.155	-	-	-	8.686	-	199.404	175.308	54.570	1.599.432
Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преразено	888.308	-	273.155	-	-	-	8.686	-	199.404	175.308	54.570	1.599.432
Добивка или загуба за тековната деловна година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.015	55.015
Добивка или загуба за тековната деловна година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.015	55.015
Несопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	28.736	-	-	28.736
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	17.984	-	-	17.983
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	8.752	-	-	8.752
Останати несопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	-	-	18.190	-	-	-	-	-	-	36.380	54.570	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	-	-	18.190	-	-	-	-	-	-	36.380	54.570	-
Состојба на 31 декември тековната деловна година 2021	888.308	-	291.345	-	-	-	8.686	-	228.140	211.688	55.015	1.681.182

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештајот за паричните текови
ПОЗИЦИЈА

A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси
2. Премија за реосигурување и ретроцесија
3. Приливи од учество во надомест на штети
4. Примени камати од работи на осигурување
5. Останати приливи од деловни активности

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија

3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија
4. Надоместоци и други лични расходи
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување
6. Платени камати

7. Данок на добивка и останати јавни давачки
8. Останати одливи од редовни активности

III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

B. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

1. Приливи по основ на нематеријални средства
2. Приливи по основ на материјални средства
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка
8. Приливи од камати

Белешка	Износ во илјади денари	
	2021	2020
	1.236.619	1.109.603
	915.185	834.907
	-	-
	153.677	115.081
	-	-
	167.757	159.615
	1.231.733	1.177.493
	354.413	348.928
	-	-
	349.599	282.287
	148.510	147.508
	171.367	196.582
	-	-
	24.542	33.432
	183.302	168.756
	4.887	-
	-	67.890
	483.502	378.014
	-	-
	12.619	6.500
	43.058	46.860
	-	-
	-	-
	396.824	293.358
	5.400	4.950
	25.601	26.346


**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**


Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештајот за паричните текови (продолжува)

ПОЗИЦИЈА	Белешка	Износ	
		во илјади денари	
		2021	2020
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		444.474	314.258
1. Одливи по основ на нематеријални средства		-	-
2. Одливи по основ на материјални средства		14.257	7.083
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото		4.843	7.456
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување		-	-
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани		425.374	299.719
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка		-	-
8. Одливи од камати		-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		39.028	63.757
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		-	-
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		-	-
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал		-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми		-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски		-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		26	27
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски		-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции		-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда		26	27
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		26	27
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ		1.720.121	1.487.617
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ		1.676.233	1.491.778
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ		43.888	-
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ		-	4.161
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД		79.792	83.952
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ		-	-
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	22	123.680	79.791

Финансиските извештаи се одобрени од Управниот одбор на 28 Февруари 2022 година, усвоени од Надзорен Одбор на 5 Април 2022 и потпишани во нивно име од:


Г-дин Бошко Андов
Генерален Менаџер


Г-ѓа Маргарета Поповска - Кошева
Менаџер за финансии/Овластен сметководител
(уверение бр. 0100428)

1. Општи информации

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија – Скопје Виена Иншуренс Груп (во понатамошниот текст „Друштвото“ или “МАКЕДОНИЈА Осигурување а.д Скопје - Виена Иншуренс Груп,“) претставува акционерско друштво кое своите активности ги обавува во Република Македонија. Активностите на МАКЕДОНИЈА Осигурување а.д Скопје - Виена Иншуренс Груп вклучуваат:

- осигурување од последици на несрекен случај (незгода);
- здравствено осигурување;
- осигурување на моторни возила (каско);
- осигурување на шински возила;
- осигурување на воздухоплови;
- осигурување на пловни објекти;
- осигурување на стока во превоз;
- осигурување на имот од пожар и природни непогоди;
- други осигурувања на имот;
- осигурување од одговорност од употреба на моторни возила;
- осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови;
- осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти;
- осигурување од одговорност;
- осигурување на кредити;
- осигурување на гаранции;
- осигурување од финансиска загуба;
- осигурување од правна заштита
- и осигурување на туристичка помош.

Друштвото ја врши својата дејност преку Генерална дирекција и 14 експозитури во земјата. Друштвото своите активности со состојба на ден 31 декември 2021 година ги извршува со 117 вработени во администрација и 32 вработени во продажба (2020: 111 вработени во администрација и 36 вработени во продажба).

Адресата на седиштето е следната:

бул.“11 Октомври” бр. 25
1000 - Скопје
Република Македонија

2. Основа за изготвување на финансиските извештаи

(а) Извештај за усогласеност

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ 28/2004 и измени 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016 и 61/2016, 64/18, 120/18, 239/18 и 290/20 и службениот весник на Република Македонија бр.215-2021). Законот за супервизија на осигурување (Службен весник на РМ 27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 79/07, 8/08, 88/08, 56/09, 67/10 и 44/11, 112/11, 7/12, 30/12, 45/12, 60/12, 64/12, 23/13, 188/13, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15, 23/16, 83/18, 198/18, 101/19, 31/20), Сметководствените Стандарди прифатени во Република Македонија објавени во Правилникот за водење сметководство (Службен весник на РМ 159/2009, 164/2010 и 107/2011 важечки од 01 Јануари 2012), Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси и Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување. (Службен весник на РМ 5/2011, 41/2011, 64/2011, 187/2013, 61/2016 и 170/2019 и 107/2020).

Правилникот за водење сметководство се состои од Меѓународни Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ) - МСФИ од 1 до 8, Меѓународни сметководствени стандарди (МСС) - МСС од 1 до МСС 41, Комитет за толкување на Меѓународното Финансиско Известување (IFRIC) - IFRIC 1 до IFRIC 17 и Постојан комитет за толкувања (SIC) - SIC од 7 до SIC 32, МСФИ 9, МСФИ 10, МСФИ 11, МСФИ 12, МСФИ 13, МСФИ 14, МСФИ 15, МСФИ 16, IFRIC 18, IFRIC 19, IFRIC 20, IFRIC 21 и IFRIC 23, не се вклучени во Правилникот за водење сметководство и не се применети од Друштвото. МСФИ (вклучително МСФИ 1) иницијално беа објавени во Службен весник на РМ во 1997, и од тогаш следат неколку измени. Последната измена беше во Декември 2010. Друштвото ги применува сите стандарди, измени и толкувања објавени во Службен весник на РМ.

На 29 декември 2021 Агенцијата за супервизија донесе измени во Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и деталната содржина на годишниот извештај (Службен весник 5/2011, 41/2011, 64/2011, 187/2013, 61/2016, 170/2019 и 107/2020, 303/2021).

Финансиските извештаи се одобрени од Управниот одбор на 28 Февруари 2022 година, усвоени од Надзорен Одбор на 5 Април 2022.

2. Основа за изготвување на финансиските извештаи (продолжува)

(б) Деловно окружување на Друштвото

Република Северна Македонија покажува одредени карактеристики на пазар во развој. На 11 Март 2020, Светската Здравствена Организација објави COVID-19 глобална пандемија. Како одговор на пандемијата Македонската Влада презеде бројни мерки во обид да се спречи ширењето и влијанието на COVID-19, како ограничување на патувањата, карантин, лимитирање на деловната активност, вклучително и престанок на работењето. Овие мерки постепено се намалуваат во 2020 и 2021.

Во 2021 година, економската активност порасна за 3,0% на годишна основа. Стапката на инфлација во 2021 година изнесуваше 3,5% на годишна основа. Остварениот раст е резултат на натамошната постпандемска консолидација на економските текови. Растот е генериран од подобрите перформанси на услугите, особено оние кои беа директно погодени од пандемијата: трговијата, транспортот и угостителството. Во текот на 2021 Бруто полисираната премија (БПП) на ниво на осигурителен пазар се зголеми за 15.6% како резултат на закрепнувањето на осигурителниот пазар. Друштвото бележи раст од 5.6%, главно во имоти, зелени карти, здравствено и патничко осигурување, но со намалување кај осигурување од незгода - поради промена во регулација од АСО - ризик од смрт од болест е исклучен од понудата на неживотно осигурување, како што е наведено во белешката 6.

Не може да се предвиди влијанието на надворешните ефекти од почетокот на глобалната пандемија и актуелните светски политички и економски настани. Развојот на осигурителниот пазар во однос на глобалната пандемија главно би зависел од олабавување и постепено укинување на донесените безбедносни мерки што се очекува во текот на 2022 година.

Со 31.12.2021 Друштвото има задоволително покриеност на технички резерви од 280% или вишок од 471.563 илјади МКД (види белешка 5.2.7). Со 31.12.2021 Друштвото го задржа потребното ниво на маргината на солвентност со вишок кој го надминува Гарантниот Фонд од 1.171.798 МКД илјади и вишок од потребната маргина на солвентност од 1.352.708 МКД илјади (види белешка 5.2.7)

Погоре објаснетите резултати покажуваат дека Друштвото има ниво на маргина на солвентност кое ќе овозможи навремено подмирување на достасаните обврски. Бидејќи тековната состојба сеуште се развива, Менаџментот на Друштвото ќе продолжи со проактивен пристап во однос на ликвидноста, спроведување на континуирана анализа на деловното работење и спречување на евентуални несакани ефекти.

2. Основа за изготвување на финансиските извештаи (продолжува)

(в) Основа за мерење

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на историска вредност, освен средствата класифицирани како расположиви за продажба кои се обелоденети по објективна вредност.

(г) Функционална и известувачка валута

Ставките коишто се вклучени во финансиските извештаи се прикажани во валутата на примарното економско окружување во кое делува Друштвото (функционална валута). Финансиските извештаи се прикажани во МКД којашто е функционална и известувачка валута на Друштвото искажани во илјади денари.

(д) Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи бара од раководството да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите.

Проценките и со нив поврзаните претпоставки се засноваат на минато искуство и различни други фактори за кои се смета дека се разумни земајќи ги во предвид околностите и претставуваат основа за донесување на судови за сметководствената вредност на средствата и обврските, чија вредност не може да се утврди на друг начин.

Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки. Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди.

Расудувањата направени од страна на раководството при примената на сметководствените политики кои имаат значително влијание врз финансиските извештаи и проценките со значителен ризик од материјални корекции во следната година се објаснети во белешка 4.

2. Основа за изготвување на финансиските извештаи (продолжува)

(f) Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се прикажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето.

Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, коригирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот. Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута и кои се мерат по објективна вредност се превреднуваат во денари според курсот важечки на денот на определувањето на објективната вредност.

Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во добивката или загубата, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност кои се признаваат директно во капиталот. Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута кои се мерат по историска вредност се превреднуваат според курсот важечки на денот на трансакцијата. Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра. Девизните курсеви користени за период од 31 декември 2021 и 2020 година беа како што следува:

	2021 МКД	2020 МКД
УСД	54.37	50.23
ЕУР	61.63	61.69
ГБП	59.65	68.31

3. Значајни сметководствени политики

Значајните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2021 година се применети конзистентно за сите периоди прикажани во финансиските извештаи и се следните:

3.1 Договори за осигурување и реосигурување

(I) Осигурување

Договорот за осигурување е договор според кој едната странка (осигурителот) прифаќа значителен ризик од осигурување од друга странка (имателот на полисата) со согласување да му обезбеди надомест на имателот на полисата доколку одреден неизвесен настан (осигурителен настан) има негативно влијание на имателот на полисата.

Во финансиските извештаи се обелоденуваат информации кои ги идентификуваат и објаснуваат износите во финансиските извештаи кои произлегуваат од договорите за осигурување.

На датумот на известување ќе се процени дали признаените обврски по осигурување се соодветни.

На датумот на стекнување превземените обврски по осигурување и стекнатите средства на осигурување друштвото ќе ги мери според објективна вредност.

Во финансиските извештаи се обелоденуваат информации кои ќе овозможат:

- Да се процени природата и степенот на ризиците кои произлегуваат од договорите за осигурување, целите, политиките и процесите на управување со ризиците кои произлегуваат од договорите за осигурување и методите кои се користат за управување со тие ризици како кредитен ризик, ликвидносен и пазарен ризик.

Осигурителот ги обелоденува информациите преку анализа на чувствителност која покажува како би било влијанието на добивката или загубата и главнината кога би дошло до промена на релевантната променлива на ризикот.

(II) Реосигурување

Договорот за реосигурување е вид на договор за осигурување издаден од еден Осигурувач (Реосигурувач) за да ги надомести загубите на друг Осигурувач (цедент) настанати врз основа на еден или повеќе договори издадени од цедентот.

Реосигурител е странката која има обврска според договорот за реосигурување да му надомести на цедентот ако се случи осигурен настан.

Цедираната премија се препознава како трошок во билансот на успех во согласност со склучените договори за реосигурување. Повратците по реосигурување се евидентираат како приход во билансот на успех. Доколку средството за реосигурување е намалено поради обезвреднување цедентот ќе ја намали неговата сметководствена вредност и ќе ја признае загубата поради обезвреднување во добивка или загуба. Вредноста на средството е намалена поради обезвреднување кога има објективен доказ дека цедентот може да не ги прими сите износи кои му следат според договорот за реосигурување.

Бидејќи Друштвото обавува меѓународни трансакции поврзани со реосигурувањето истото е изложено на пазарен ризик поврзан со флукуација на девизните курсеви. Друштвото не употребува финансиски инструменти за да ги намали овие ризици.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.1 Договори за осигурување и реосигурување (продолжува)

3.1.1 Признавање и мерење

Премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии. Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на настанување на ризикот за времетраење на период на обезвреднување врз основа на моделот на преземени ризици. Делот од приходот од запишаните премии кој доспева во наредната година е разграничен во следните пресметковни периоди како преносна премија.

Пренесената премија за реосигурителот се признава како трошок во согласност со моделот на добиени услуги од реосигурителот во истиот сметководствен период како и директно поврзаната премија за соодветното осигурување. Дел од премијата пренесена на реосигурителот се признава како трошок за периодот и ја намалува вредноста приходот по основа на полисирана премија.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година пресметан за секој поодделен договор за осигурување користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно коригиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

Штети

Штетите ги вклучуваат трошоците за надомест на осигурениците кои настанале во пресметковниот период трошоци за извид и процена на штети направени од надворешни проценители заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година, но не ги вклучуваат трошоците за увид и процена на настанатите штети направени од страна на проценителите вработени во Друштвото.

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработка на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во неживотното осигурување се зголемува за трошоците за обработка на штетата.

Наплатените штети кои се надоместени од трети лица и штети за кои се очекува дека ќе бидат надоместени и наплатени од трети лица се одземаат од исплатените штети.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите како и соодветната маржа за внимателност.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.1 Договори за осигурување и реосигурување (продолжува)

3.1.1 Признавање и мерење (продолжува)

Тест за соодветност на обврската

Тестовите за соодветност на обврската се прават за да се утврди дали резервите по договорите за осигурување намалени за одложените трошоци за стекнување и поврзаните со нив нематеријални средства, како оние стекнати во деловни комбинации или со пренос на портфолио се соодветни.

Доколку се идентификува дека резервите не се доволни во тој случај поврзаните одложени трошоци за запишани премии и поврзаните со нив нематеријални средства се отпишуваат и доколку е потребно се утврдува дополнителна резерва. Недостатокот се признава во билансот на успех за тековната година.

На секој датум на билансот на состојба се претпоставува дека развојот на штети во преостанатиот период на портфолиото ќе биде ист со развојот на штети за време на целата година. За потребите на овие анализи износот на настанатите штети во секоја година во врска со договорите валидни на датумот на билансот на состојба се споредува со вредноста на резервата за преносна премија на датумот на билансот на состојба.

Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на и побаруваат од страна на осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување а не во резервите по договорите за осигурување.

3.2 Приходи

Приходите се мерат според објективната вредност на надоместокот кој што е примен или се побарува. Приходите се признаваат ако истовремено се зголемат средствата или се намалат обврските.

Приходот се признава само кога е веројатно дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе претставуваат прилив за Друштвото. Кога ќе се јави неизвесност во врска со наплатливоста на износот кој веќе е вклучен во приходот, ненаплатливиот износ или износот чиешто надоместување не е повеќе веројатно се признава како расход а не како корекција на износот на приходот којшто бил првично признаен.

3.2.1 Резултат од основната дејност

Резултатот од основната дејност е утврден на база на период од една календарска година.

Запишаните премии се искажуваат како приход во годината во која настануваат.

Делот од приходот од запишаните премии кој доспева во наредната година е разграничен во следните пресметковни периоди како преносна премија.

Ако во моментот на настанувањето на настанот се процени дека наплатата не е извесна, приходите се одложуваат. За реализацијата од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.2 Приходи (продолжува)

3.2.2 Приходи од вложувања

Приходите по основ на камата за сите каматоносни финансиски инструменти, освен за оние што се класифицирани за тргување или оние кои се вреднуваат по фер вредност преку билансот на успех се признати како „приход од камати“ во билансот на успех, користејќи ја методата на ефективна камата.

Методата на ефективна камата е метода на мерење на финансиските средства според амортизирана набавна вредност и алокација на приходите од камата во периодот на очекуваното достасување на финансиските инструменти.

3.2.3 Приходи од надоместоци и провизии

Надоместоците и провизиите ги опфаќаат провизиите примени по основ на пасивно реосигурување како и по основ на проценети и исплатени услужни штети.

3.3 Расходи

Во политиката за признавање расходи Друштвото се придржува до следните критериуми:

- расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските што е возможно да се измери со сигурност;
- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавањето на расходите се извршува со постапката на разумна алокација на пресметковни периоди;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанала обврска а нема услови да се признае како позиција на активата.

Сите трошоци и расходи кои се однесуваат на пресметковниот период мораат да бидат опфатени во финансиските извештаи.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.3 Расходи (продолжува)

3.3.1 Одложени трошоци за стекнување ("DAC")

Трошоците направени при стекнување на договори за осигурување се одложуваат до степен до кој тие можат да се повратат од идните профитни маргини. Трошоците за стекнување вклучуваат директни трошоци, како што се провизии на брокери, продажна мрежа и други директни трошоци.

Одложените трошоци за стекнување се амортизираат во текот на периодот во кој се очекува трошоците да се надоместат од идните профитни маргини на приходите од поврзаните договори. Стапката на амортизација е во согласност со моделот на појава на такви маргини.

Согласно новиот начин за пресметување на одложените трошоци за стекнување врз основа на измените на подзаконскиот акт објавен во Службен весник 170/2019 и Дополнителниот прирачник за сметковниот план на Друштвото за осигурување (Службен весник 303/2021), Агенцијата за супервизија на осигурувањето пропиша нов начин за пресметување на одложените трошоци за стекнување кој треба да се примени проспективно започнувајќи од 1 јануари 2022 година.

Новиот метод за пресметка на DAC вклучува разјаснување на видовите трошоци што може да се користат за да се пресмета. Според новиот метод, компанијата треба да ја признае провизијата на договорна основа во согласност со договорената бруто полисирана премија. Друштвото ја усогласува обврската за провизија сразмерно на признатиот износ на бруто полисираната премија, како и за износот што не би се наплатил според договорите што Друштвото ги има склучено со посредниците (агенти, брокери и сл.) со кои провизијата се плаќа по основ на наплатена премија. Претходно, трошокот за провизија се признаваше врз основа на наплатената премија. Друштвото го имплементираше новиот метод на пресметка на DAC проспективно во добивката или загубата за 2021 и 2020 година и за крајот на годината на 31 декември 2021 и 2020 година. Следствено врз таа основа, Друштвото призна дополнителни одложени трошоци за стекнување во износ од 4,131 илјади МКД (2020: МКД 31,876 илјади) како и дополнителни обврски по основ на провизии во износ од 54.729 илјади МКД (2020: 44.622 илјади МКД). Овие износи беа утврдени врз основа на договорениот износ на бруто полисираната премија од договорите склучени со посредниците на Друштвото.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.4 Користи за вработените (продолжува)

(i) Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на македонските закони. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите.

Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси во плановите за дефинирани придонеси се признаваат како расход во билансот на успех кога се пресметуваат. Покрај придонесите за пензиско осигурување се плаќаат и: придонес за здравство, професионален дополнителен придонес, придонес за вработување во случај на невработеност и придонес за стаж на осигурување со зголемено траење.

(ii) Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Краткорочните користи за вработените вклучуваат: плати, задолжителни придонеси за социјално осигурување, краткорочни платени отсуства (платен годишен одмор, платено боледување) и немонетарни користи (здравствена заштита).

(iii) Останати долгорочни користи за вработените

Согласно македонската законска регулатива Друштвото исплаќа две просечни месечни нето плати по работник исплатени во РМ во претходните три месеци на вработените во моментот на заминување во пензија и јубилејни награди согласно критериумите утврдени во Општиот колективен договор.

Согласно стандардите (МСС 19) отпремнините за пензионирање претставуваат дефинирани користи по исполнување на условите. Сметководствената вредност на обврските на Друштвото кои произлегуваат од овие користи за вработените се пресметуваат на крајот на периодот на известување. Состојбата на овие обврски на крајот на периодот на известување го претставува износот на дисконтираните плаќања што ќе се направат во иднина.

3.5 Даноци

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во добивката или загубата освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

Тековен данок

Тековниот данок на добивка се пресметува во согласност со законот за данокот на добивка кој е на сила на денот на известување. Менаџментот периодично ја разгледува пријавата за данок на добивка од аспект на позициите кои се предмет на оданочување. Во согласност со законот за данок на добивка, даночната основа се состои од финансискиот резултат за извештајниот период зголемен/намален за даночно признати/непризнати расходи применувајќи ја важечката даночна стапка од 10%. Во согласност со овој закон, данокот на добивка за годината беше пресметан и евидентиран во Биланс на успех. Законот за данок на добивка е изменет и стапи на сила на 1 јануари 2019, важечки за фискалната 2019 година. Главно промените се однесуваат на ширење на категоријата "непризнаени расходи", промени во даночниот третман на амортизацијата и промените во одредбите за трансферните цени. Трошоците за амортизација се третираат како одбитна ставка, само ако трошокот се пресметува во рамки на законските пропишани стапки на амортизација. Овие стапки и правила се дефинирани во Упатството за амортизација што беше донесен на крајот на 2019 година со примена од 1 јануари 2019 година и дополнителни измени 290/20 и 151/21. Пресметаниот трошок за амортизација над дозволеният износ се третира како непризнаен расход во Годишната даночна пријава за данок на добивка.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.5 Даноци (продолжува)

Одложен данок на добивка

Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки (и закони) кои се усвоени или суштински усвоени до датумот на билансот на состојба и се очекува да се применуваат кога ќе се реализира поврзаното одложено даночно средство или се подмири одложената обврска за данок на добивка. Одложените средства за данок на добивка се признаваат само до тој степен до кој е веројатно дека ќе има оданочлив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложените средства и обврски за данок на добивка се пребиваат кога постои законско право за тоа и кога одложените даночни средства и обврски се онесуваат на даноци на добивка, наметнати од истиот даночен орган на истиот даночен обврзник, или, различни даночни субјекти каде има намера да се подмируваат салда на нето основа.

3.6 Нематеријални средства

а) Класификација

Нематеријалните средства ги опфаќаат лиценците за софтвер.

б) Почетно признавање

Нематеријалното средство се признава само ако е веројатно дека идните економски користи кои му се припишуваат на средството ќе бидат прилив кон Друштвото и ако трошоците на средството можат веродостојно да се измерат.

Ако некое нематеријално средство не ги исполнува критериумите за признавање настанатиот издток треба да се признае како расход кога ќе настане.

Издатоците за истражување и развој не може да се третираат како средство.

Софтвер - трошоците настанати со стекнување лиценца за софтвер како и останатите долгорочни права се амортизираат со праволиниска метода во текот на очекуваниот, односно договорениот век на употреба но не подолго од 5 години.

Трошоците кои значително ја подобруваат и прошируваат користа на софтверот во однос на изворната варијанта се признаваат како дополнително вложување и го зголемуваат почетниот трошок на софтверот. Помалите подобрувања се сметаат за трошоци на одржување кои се сметаат за расходи во тековниот период.

Основа за вреднување на нематеријалните средства е: 1) начинот на нивното стекнување; 2) очекуваниот период за добивање на економска корист и 3) можноста да се продадат. Нематеријалното средство почетно се мери според набавната вредност. Во набавната вредност се вклучуваат сите трошоци за набавка и сите останати трошоци неопходни нематеријалното средство да се стави во функција.

в) Мерење по почетно признавање

По почетното признавање нематеријалните средства се признаваат по нивната набавна вредност намалена за соодветната акумулирана амортизација и соодветната загуба од обезвреднување доколку има.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.6 Нематеријални средства (продолжува)

а) Корисен век на употреба

Нематеријалните средства се амортизираат според очекуваната употреба односно во периодите во кои се очекуваат економските користи но не подолго од 5 години.

Нематеријалните средства се отпишуваат од деловните книги во момент на оттуѓување или кога трајно се повлекуваат од употреба а од нивното отпишување не се очекува никаква идна економска корист.

Добивките или загубите кои настануваат со повлекување на средството од употреба се утврдуваат како разлика помеѓу проценетата нето добивка од располагање со тоа средство и неговата сметководствена вредност и се признаваат како приход или расход за периодот во кој се настанати.

3.7 Материјални средства

а) Класификација

Земјиштето и градежните објекти во сопственост на Друштвото се признаваат според вредноста на стекнување. Друштвото не врши вреднување на земјиштето по почетно признавање и за земјиштето не се пресметува амортизација.

Материјалните средства се состојат од недвижен имот, постројки и опрема, мебел, транспортните средства, инвестиции во тек и останати материјални средства.

Материјалните средства се средства коишто:

- Се чуваат за обезбедување на производи и услуги или за административни цели;
- Се очекува да бидат користени во текот на повеќе од еден период.

б) Почетно признавање и корисен век на употреба

Поради промена на регулативата во август 2019 година, на датумот на стекнување материјалните средства се признаваат по набавна вредност под услов истата да може сигурно да се измери и доколку е веројатно дека идните економски користи кои се поврзани со средството ќе претставуваат прилив за Друштвото. Трошокот на набавка односно набавната вредност на материјалното средство кој се распоредува за време на корисниот век на употреба е износот на платени парични средства или еквиваленти на парични средства за да се стекне едно материјално средство во моментот на неговото стекнување или изградба. Набавната вредност на материјалните средства ја опфаќа куповната цена, вклучувајќи ги увозните давачки и неповратните даноци како и трошоците кои директно можат да се припишат на доведување на средството во работна состојба на употреба. Сите трговски попусти и работи се одбиваат за да се дојде до куповната цена.

Трошоците за одржување на средствата не се признаваат во сметководствената вредност на средството, но како расход во билансот на успех.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.7 Материјални средства (продолжува)

в) Вреднување по почетното признавање на недвижности

Согласно со новиот Правилник донесен од Агенцијата за супервизија на осигурувањето и добиените појаснувања во врска со вреднувањето на материјалните средства почнувајќи од 2019 година Друштвото ја призна ревалоризираната вредност на градежните објекти како нивна нова набвна вредност (т.е. ревалоризираната вредност стана нова бруто сметководствена вредност). Последователно, материјалните средства се мерат според нивната бруто сметководствена вредност намалена за акумулирана амортизација и акумулирана загуба за обезвреднување.

Друштвото на крајот на секој период треба да изврши расудувања дали постојат индикации на обезвреднување. Доколку постојат индикации за обезвреднување треба да изврши проценка на надоместивиот износ односно проценка на средствата.

Друштвото признава загуба поради оштетување во случај кога проценетата објективна вредност добиена од независниот специјалист за вреднување е пониска од нејзината сметководствена вредност. Доколку Друштвото има позитивна ревалоризациска резерва што произлегува од претходниот модел на ревалоризација, загубата поради оштетување се признава во останатата сеопфатна добивка. Секое последователно оштетување се признава во билансот на успех.

Во случај кога проценетата вредност добиена од независен специјалист за вреднување е повисока од сметководствената вредност, компанијата ја обелоденува проценетата објективна вредност во Белешка 16.

За останатите материјални средства (мебелот, опремата, компјутерите и патничките возила) при последователното вреднување се користи трошочен модел, имено средството се евидентира по набавна вредност минус акумулираната депрецијација и акумулираните загуби поради обезвреднување.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.7 Материјални средства (продолжува)

Инвестициите во тек се евидентираат по трошокот за изградба вклучувајќи ги и трошоците кон трети лица. На инвестициите во тек за време на изградбата не се пресметува амортизација (депресијација). На крајот од процесот сите акумулирани трошоци се пренесуваат на соодветните материјални средства и опрема и подлежат на соодветна стапка на амортизација.

Амортизацијата се пресметува поединечно за секое средство во рамки на амортизационите групи, според годишни стапки на амортизација, се додека вредноста на средствата не е целосно амортизирана. Применетите годишни стапки на амортизација се следните:

Градежни објекти	2.5%	(40 години)
Мебел и опрема	5-20%	(5-20 години)
Компјутери	25%	(4 години)
Патнички возила	25%	(4 години)

Кога ќе се амортизира вредноста која е основа за пресметување на амортизацијата, истата престанува да се пресметува. Тоа важи и доколку средствата се користат за понатамошно вршење на дејноста.

Пресметувањето на амортизацијата престанува кога ставката на недвижност, постројка или опрема ќе се отпише, како и кога ќе се рекласифицира како средство наменето за продажба.

а) Вложувања во туѓи недвижности, постројки и опрема

Вложувањата кои се вршат во туѓи недвижности, постројки и опрема - кои се земени под закуп се признаваат како посебни ставки на нетековни средства, во случај кога таквите вложувања се извршени во сопствено име и за сопствена цел а се во согласност со договорот за закуп кој е направен со сопственикот на закупеното средство. Амортизацијата на вложувањата се вршат по систематска основа според проценетиот корисен век на употреба кој може да биде еднаков или пократок од периодот на траење на договорот за закуп.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.8 Вложувања во недвижности

Вложувања во недвижности се недвижности (земјиште или зграда или дел од зграда или и двете заедно) кои се чуваат од страна на Друштвото со цел заработување на наемнини или за зголемување на капиталот или и за двете заедно. Во оваа категорија не влегуваат недвижности кои се користат од страна на Друштвото за вршење на редовниот тек на работењето.

Вложувањата во недвижности првично се мерат по набавна вредност и последователно се водат по набавна цена намалена за амортизација. Поради промената во регулативата, почнувајќи од август 2019 година, на датумот на набавка, вложувањето во недвижности се признава во помалиот износ од набавната и проценетата објективна вредност, доколку е веројатно дека идните економски користи од средството ќе претставуваат прилив за Друштвото и можат веродостојно да се измерат. Набавната вредност на купени вложувања во недвижности ја содржат нивната набавна цена и сите издатоци кои директно можат да и се припишат на таа недвижност. Издатоци кои директно може да и се припишат на недвижноста ги вклучуваат на пример професионалните такси за правни услуги, даноци за пренос на недвижности и други трансакциски трошоци. Последователно на почетното признавање на средството, вложувањата во недвижности се признаваат по бруто сегашна вредност намалена за акумулирана амортизација и акумулирани загуби поради обезвреднување.

Амортизацијата на вложувањата во недвижности се пресметува со користење на праволиниски метод и со одредените стапки на амортизација.

Векот на употреба на градежни објекти се проценува на 40 години со годишна стапка на амортизација 2.5%.

Вложувањата во недвижности создаваат парични приливи независно од другите средства коишто ги поседува Друштвото.

Вложувањата во недвижности престануваат да се признаваат при оттуѓување или кога вложувањето перманентно ќе се повлече од употреба и нема да се очекуваат идни економски користи од неговото оттуѓување. Критериум за разликување на вложувањата во недвижности кои се користат за вршење на дејноста и недвижности кои не се користат за вршење на дејноста ќе се зема поделбата на нето корисна површина на недвижностите според просторот на користење и расположивиот простор за издавање. Ревидирање на процентите ќе се врши еднаш годишно.

При стекнување на вложувања во недвижности, Друштвото е обврзано да ангажира независен проценител со цел да се утврди проценетата објективна вредност на вложувањето во недвижност.

Друштвото на крајот на секој период треба да изврши процени дали постојат индикации за обезвреднување. Доколку постојат индикации за обезвреднување, треба да изврши проценка на надоместивиот износ.

Друштвото признава загуба поради оштетување во случај кога проценетата објективна вредност добиена од независниот специјалист за вреднување е пониска од нејзината сметководствена вредност. До степен до кој Друштвото има позитивна ревалоризациска резерва што произлегува од нејзиниот претходен модел на ревалоризација на материјалните средства, загубата поради оштетување се признава во останатата сеопфатна добивка. Секое последователно оштетување се признава во билансот на успех.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.9 Финансиски вложувања

Друштвото ги класификува своите финансиски вложувања во средства кои се чуваат до достасување, средства расположливи за продажба и депозити, заеми и останати пласмани.

а) Средства кои се чуваат до достасување

Друштвото ги класификува во средства кои се чуваат до доспевање:

- средства кои имаат фиксни или утврдени плаќања;
- средства кои имаат фиксен датум на доспевање;
- средства за кои Друштвото има позитивна намера и можност да ги чува до доспевање;
- средства кои при почетното признавање Друштвото не ги назначува како средства според објективна вредност преку добивка или загуба;
- средства кои Друштвото не ги назначува како средства расположливи за продажба;
- средства кои не ја исполнуваат дефиницијата за заеми и побарувања.

Средствата кои се чуваат до достасување се состојат од државни записи издадени од Министерство за финансии.

Друштвото ги признава средствата кои се чуваат до достасување во билансот на состојба на датумот на стекнување. Почетното вреднување на финансиските средства кои се чуваат до достасување се врши според нивната набавна вредност којашто е објективната вредност на дадениот надоместок за истите во која се вклучени и трошоците на трансакцијата кои се директно поврзани со набавката на средството.

Последователно, вложувањата кои се чуваат до достасување се мерат според амортизирана набавна вредност со користење на методот на ефективна камата.

Добивката или загубата од последователното мерење се признава во нето добивката или загубата само кога средствата се обезвреднети или се депризнаени.

б) Средства расположливи за продажба

Друштвото ги класификува како средства расположливи за продажба:

- не-деривативни финансиски средства кои се класифицирани како расположливи за продажба;
- средства кои не се класифицирани како заеми и побарувања, вложувања кои се чуваат до доспевање или финансиски средства според објективна вредност преку добивка или загуба;
- било кое финансиско средство класификувано во оваа категорија при почетното признавање.

Како средства расположливи за продажба кои Друштвото иницијално ги признава во билансот на состојба на датумот на тргување по нивната набавна вредност којашто е еднаква на објективната вредност зголемена за трансакциските трошоци кои се директно поврзани со набавката на средството се класификувани сопственички инструменти (вложувања во акции и удели).

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.9 Финансиски вложувања (продолжува)

б) Средства расположливи за продажба (продолжува)

По почетното признавање најдоцна при секое составување на Извештајот за финансиската состојба Друштвото ги вреднува финансиските средства по нивната објективна вредност без намалување за трансакциските трошоци кои можат да настанат при продажба или оттуѓување.

Добивките и загубите коишто се јавуваат од промената во објективната вредност на средствата расположливи за продажба, се признаваат во капиталот во „Ревалоризациони резерви“.

Во моментот на депривирање на финансиските средства расположливи за продажба акумулираната добивка или загуба претходно признаена во капиталот како и разликата помеѓу сметководствената вредност и надоместот добиен за средството се признава во билансот на успех.

За утврдување на објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активен пазар се користи тековната куповна цена освен кај сопственичките инструменти кои немаат определена пазарна цена и чијашто објективна вредност не може со сигурност да се измери се мерат според набавната вредност намалени за загуби поради обезвреднувања.

Друштвото ги вреднува вложувањата во хартии од вредност кои не котираат на организирани пазари и чија доспеаност не е значајна по пат на поединечна проценка на финансиската состојба на издавачот на хартиите од вредност.

Финансиската состојба на издавачот на хартиите од вредност се определува врз основа на следните критериуми чија важност се намалува последователно:

- Солвентност на издавачот на хартиите од вредност;
- Ликвидност на издавачот на хартиите од вредност;
- Парични текови во претходниот период и очекувани идни парични текови
- Профитабилност на издавачот на хартиите од вредност;
- Општи пазарни услови и идни перспективи на издавачот на хартиите од вредност како и негова позиција на пазарот;
- Соодветност и навременост во исполнување на обврските и
- Квалитет и експертиза на раководството.

Друштвото треба да отпише финансиско средство кога и само кога:

а) истекуваат договорните права на паричните текови од финансиското средство;

б) го пренесува финансиското средство.

Должничките хартии од вредност класифицирани како расположливи за продажба издадени од Република Македонија кој немаат котирана пазарна цена на активен пазар Друштвото ги вреднува со примена на методот на ефективна каматна стапка.

Должничките хартии од вредност класифицирани како расположливи за продажба чија објективна вредност не може објективно да се утврди се евидентираат по нивната набавна вредност.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.9 Финансиски вложувања (продолжува)

в) Депозити, заеми и останати пласмани

Депозити, заеми и останати пласмани се прикажани во билансот на состојба во износ на неотпишана главница и камата намалени за направената исправка по основ на сомнителни и спорни побарувања. Исправката на побарувањата се проценува од страна на менаџментот кога постои очигледен доказ дека друштвото нема да биде во состојба да ги наплати сите износи согласно претходно утврдените услови.

г) Загуби поради обезвреднување

(i) Средства кои се вреднуваат според амортизирана вредност

На секој датум на билансот на состојба Друштвото проценува дали постојат објективни докази за обезвреднетост на финансиските средства или група на финансиски средства кои не се мерат според објективна вредност. Финансиските средства се обезвреднети кога објективни докази покажуваат дека обезвреднувањето настанало по почетното признавање на средството и истото има влијание на идните парични текови кои можат веродостојно да се проценат.

Објективен доказ дека финансиските средства се обезвреднети може да вклучува доцнење или неисполнување на обврските на должникот, реструктурирање на побарувањето од страна на Друштвото според услови кои Друштвото инаку не ги одобрува, индикации дека должникот или издавачот на хартиите од вредност банкротирале, исчезнување на активен пазар за хартиите од вредност или други воочливи информации за група на средства како што се: негативни промени во платежната способност на должникот или издавачот на хартиите од вредност во групата, или економски услови кои соодветствуваат со неисполнување на обврските во групата.

Загубата поради обезвреднување на средствата евидентирани по амортизирана набавна вредност се мери како разлика помеѓу сметководствената вредност на финансиските средства и сегашната вредност на очекуваните парични приливи дисконтирани со иницијалната ефективна каматна стапка на средствата. Загубите поради обезвреднување се признаваат во билансот на успех и се рефлектирани во сметките за исправка на вредноста на заемите, исправка на вредноста на побарувањата по основ на осигурување и останати побарувања.

Доколку во наредниот период износот на загубата поради обезвреднување се намали, загубата се анулира низ билансот на успехот.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.9 Финансиски вложувања (продолжува)

а) Загуби поради обезвреднување (продолжува)

(ii) Средства класифицирани како расположливи за продажба

На секој датум на билансот на состојба Друштвото прави проценка дали постои објективен доказ за исправка на вредноста на финансиското средство или група на финансиски средства.

Во тој случај кај средствата расположливи за продажба кои се водат според објективната вредност преку капиталот кумулативната загуба која е измерена како разлика помеѓу почетната набавна вредност и тековната објективна вредност намалена за било која загуба поради обезвреднување на тие финансиски средства претходно признаени во капиталот (во ревалоризациона вредност) претставува исправка на вредност се отстранува од капиталот и се признава во билансот на успех. За должнички инструменти класификувани како расположливи за продажба, доколку во последователниот период, објективната вредност се зголемува, и зголемувањето може објективно да се поврзе со настан кој се случил откако загубата поради обезвреднување била признаена во билансот на успех, загубата поради обезвреднување се ослободува преку билансот на успех.

Кај сопственичките вложувања класифицирани како расположливи за продажба, значајно или пролонгирано намалување на објективната вредност на хартијата од вредност под нејзината набавна вредност се зема во предвид при утврдување дали средствата се обезвреднети. Загубата поради обезвреднување признаена во билансот на успех за сопственичките вложувања последователно не може да се ослободи/анулира преку билансот на успех.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.9 Финансиски вложувања (продолжува)

д) Депризнавање

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг. Секој дел од пренесените финансиски средства кои што Друштвото ќе го задржи се признава како посебно средство или обврска. Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

3.10 Краткорочни побарувања

Побарувањата, побарувањата од купувачите, побарувањата од вработените, побарувањата од државата и другите институции и останатите побарувања се искажуваат по номинална вредност зголемена за каматите согласно склучениот договор односно одлуката за исплата.

Вредноста на побарувањата се намалува за исправката за сомнителни и спорни побарувања, односно за вредносното усогласување на побарувањата според рочната структура.

3.11 Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и парични еквиваленти се високо ликвидни средства. Паричните еквиваленти се дефинираат како краткорочни, високо ликвидни вложувања кои можат брзо да се конвертираат во парични средства и кои се предмет на безначаен ризик во промената на нивната вредност.

Паричните средства и парични еквиваленти се евидентираат по амортизирана набавна вредност која вообичаено е еднаква со нивната номинална вредност.

Паричните средства и парични еквиваленти на Друштвото се состојат од:

- Пари на жиро сметки (тековни сметки) во денари и девизи кај деловните банки;
- Пари во благајна (денарска и девизна).

Паричните текови се прилив и одлив на пари и парични еквиваленти.

Друштвото известува за паричните текови за оперативни активности по директна метода.

3.12 Активни временски разграничувања

Однапред платените трошоци за идни периоди се искажуваат како активни временски разграничувања а се пресметуваат во трошоци на периодот за кој се однесуваат. Причината за разграничувањето, како и износот кој се однесува на идните периоди мора да бидат искажани на соодветна сметководствена исправа.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.13 Капитал и резерви

а) Капитал

Капиталот на друштво за осигурување се состои од основен и дополнителен капитал.

Запишаниот (основен) капитал се искажува на посебна сметка во износ кој е запишан во трговскиот регистар при основањето, односно промената на уписот на вредноста на капиталот. Стекнатите сопствени акции не го намалуваат бројот на издадени акции, туку влијаат на намалување на бројот на акциите во оптек.

Капиталот на Друштвото го сочинуваат:

- основната главнина која е еднаква на номиналната вредност на сите акции (запишан и уплатен капитал);
- зголемување на капиталот по основ на остварена разлика помеѓу номиналната вредност на акциите и износите по кои се продадени (премии на акции);
- зголемување на капиталот по основ на распоредена ревалоризациона резерва. (прокнижен распоред од ревалоризациона резерва од поранешни години) и
- задржана добивка / акумулирани загуби од претходни години.

Имателите на обични акции имаат право на глас на седница на Собранието на акционери (една акција дава право на еден глас) и право на исплата на дел од добивката (дивиденда).

б) Резерви

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува резерви на сигурност. Резерви на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период. Друштвото за осигурување е должно во резервите на сигурност да издвои најмалку 1/3 од остварената добивка искажана по финансиските извештаи ако добивката не се користи за покривање на загубите од претходните години. Друштвото за осигурување што формирало резерви на сигурност најмалку во висина на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка не е должно да издвојува од добивката во резервите на сигурност.

На друштвата за осигурување не се применува членот 485 од Законот за трговски друштва што се однесува на општата задолжителна резерва.

Во ревалоризационата резерва се евидентираат добивките и загубите од промените во објективната вредност за средствата расположливи за продажба и нетековни средства која резултира во зголемување или намалување на главнината (освен за загубите поради обезвреднување и добивките и загубите од курсните разлики кои се признаваат во билансот на успех).

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.13 Капитал и резерви (продолжува)

б) Резерви (продолжува)

(i) Пренос на ревалоризационата резерва во задржана добивка

Ревалоризационата резерва која е настаната по основ на ревалоризација на одредени ставки на недвижност се пренесува во акумулирана добивка за годината во која таа ставка е оттуѓена. Пренос на ревалоризационите резерви во акумулирана добивка може да се врши и додека средството е во употреба. Во тој случај износот на реализираната ревалоризациона резерва кој се пренесува на акумулирана добивка е разликата помеѓу износот на амортизацијата кој е пресметан на ревалоризираната вредност на средството и амортизацијата која би била регулирана доколку врз средството е применет моделот на набавна вредност. Поради новата регулатива која стапи на сила во август 2019 ревалоризационата резерва не се пренесува во акумулираната добивка, Друштвото го применува методот на набавна вредност на недвижности, постројки и опрема. Секоја загуба поради оштетување на вредноста на недвижностите, постројките и опремата е повторно вклучена во ревалоризациона резерва согласно сметководствената политика 3.7 и 3.8 наведена погоре.

в) Добивка или загуба

Добивката или загубата во тековната година се утврдува согласно законските прописи. Остварената нето добивка од тековната година се пренесува и распоредува наредната година согласно одлуката на Собранието на акционерите на Друштвото.

(i) Признавање на задржана (акумулирана) добивка / загуба

Во деловните книги посебно се искажува задржаната (нераспоредена) добивка а посебно искажаната загуба од работењето.

Искажаната загуба од работењето може да се покрие со задржаната добивка само по одлука на Органите на управување а во согласност со одредбите на Законот за трговските друштва.

Доколку настане загуба, истата се покрива од сите позиции на капиталот. Членовите на друштвото не се обврзани со статутот да ја покриваат загубата со внес на дополнителни влогови.

Исплатата на дивиденда или добивка се спроведува врз основа на одлука на Собранието и според одредбите на Законот за трговските друштва.

(ii) Признавање на добивката или загубата во тековната година

Добивката или загубата во тековната година во билансот се искажува по оданочувањето како добивка (нето добивка) за распределба, односно загуба од работењето во тековната година.

При определување на нето добивката или загубата треба да бидат вклучени сите ставки на приходи и расходи признаени во периодот. Исклучок може да бидат исправка на грешки и ефектот од промена на сметководствени политики.

Добивката односно загубата од работењето се презентираат од редовни активности и вонредни ставки.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.14 Резервирања

3.14.1 Технички резерви

Заради трајно обезбедување на извршувањето на обврските по договорите за осигурување, друштвото за осигурување формира технички резерви кои се состојат од:

- 1) резерви за преносни премии;
- 2) резерви за бонуси и попусти;
- 3) резерви за штети
- 4) други технички резерви.

(i) Резерви за преносни премии

Резерви за преносни премии се издвојуваат во висина на оној дел од премијата што се пренесува во идниот пресметковен период во сразмер меѓу истечениот осигурителен период и стекот на договорот за осигурување. Преносната премија е пресметана врз база на про рата темпорис (pro rata temporis) за календарската година сметано 360 дена. Дополнително, Друштвото издвојува резерва за неистечени ризици доколку се процени дека очекуваниот износ на штети и трошоци кои не се настанати во извештајниот период го надминуваат износот на преносна премија.

(ii) Резерви за бонуси и попусти

Резервите за бонуси и попусти се издвојуваат во висина еднаква на сумите кои осигурениците имаат право да ги примат врз основа на:

- 1) Право на учество во добивката како и други права кои произлегуваат од договорите за осигурување (бонуси);
- 2) Право на делумно намалување на премиите (попусти);
- 3) Право на враќање на еден дел од премијата која се однесува на неискористениот период на осигурување кој се должи на прерано прекинување на осигурувањето (откажување).

(iii) Резерви за штети

Резерви за штети се издвојуваат во висина на проценетите обврски кои друштвото за осигурување е должно да ги подмири врз основа на договорите за осигурување каде што осигурениот настан се појавил до крајот на пресметковниот период, вклучувајќи ги сите трошоци кои произлегуваат од ненавременото извршување на обврските на друштвата за осигурување по комплетирање отштетени барања.

Резервите за штети покрај проценетите обврски за пријавени, а сеуште неликвидирани штети, ги вклучуваат и проценетите обврски за настанати, а непријавени штети.

Резервата за трошоци за обработка на штети опфаќа резервација за директни и индиректни трошоци за обработка на штети.

(iv) Други технички резерви

Друштвото треба да издвојува други технички резерви за неистечени ризици.

Пресметката на други технички резерви ќе се врши согласно одредбите од Правилникот за минимални стандарди за пресметка на технички резерви.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.14 Резервирања (продолжува)

3.14.2 Признавање на посебната резерва (Исправка на вредност)

Поради реално оценување на вредноста на побарувањата по премија за осигурување и камата по премија и побарувања по основ на регрес и проценка на ризикот од ненаплатливост на истите Друштвото формира посебна резерва.

Посебната резерва се формира врз основа на доспеани ненаплатени побарувања по премија и камата и репрограмирани побарувања. Под рок на доспеаност се подразбира последниот ден на кој клиентот бил должен да плати одреден износ на пари, согласно со склучениот договор за осигурување (полиса) со друштвото. Во моментот на достасување на побарувањето достасаниот дел влегува во пресметката за посебна резерва.

Исправката на побарувањата од премија од осигурување е врз основа на Правилникот за вреднување на ставките на билансот на состојба и изготвување на деловните биланси според промените од 2020.

Репрограмираните побарувања во договор со нов должник се класифицираат спрема датум на доспевање на новиот договор.

Побарувањата од клиенти во стечај или ликвидација задолжително се резервираат 100%.

Посебната резерва се утврдува во согласност со класификацијата на достасаните ненаплатени побарувања категоризирани во ризични пондери од:

- Категорија А - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 0 до 30 дена ;
- Категорија Б - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 31 до 60 дена
- Категорија В - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 61 до 120 дена
- Категорија Г - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 121 до 270 дена.
- Категорија Д - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 270 до 365 дена
- Категорија Ѓ - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност повеќе од 365 дена

Посебна резерва на побарувањата класифицирани од премија за осигурување, камата по премија и побарувања по основ на регрес, се формира на следниот начин:

Група на побарувања	Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување)
А	до 30 дена	0%
Б	од 31 до 60 дена	10%-30%(10%)
В	од 61 до 120 дена	31%-50%(31%)
Г	од 121 до 270 дена	51%-70%(51%)
Д	од 271 до 365 дена	71%-90%(71%)
Ѓ	подолго од 365 дена	100%

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.14 Резервирања(продолжува)

3.14.2 Признавање на посебната резерва (Исправка на вредност) (продолжува)

Утврдената посебна резерва која произлегува од достасаните ненаплатени побарувања по премија и камата се признава преку билансот на успех, а се прикажува во билансот на состојба на посебна сметка.

Сите останати достасани ненаплатени побарувања се резервираат согласно Правилникот за вреднување на ставките на билансот на состојба и изготвување на деловните биланси. Утврдениот износ на резервирања се признаваат преку билансот на успех.

Во текот на 2020 година Агенцијата за супервизија донесе измени во Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси според кој Друштвата за осигурување се должни да извршат класификација на побарувањата во следните категории во зависност од времето на доцнење во исполнување на обврските од страна на должникот, сметано од денот на доспевање на побарувањето:

Како резултат на направена анализа на динамиката на наплата на побарувањата Друштвото изврши промена на процентите за исправка на вредност кај следните групи на:

- Категорија А -Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност 0-90 дена;
- Категорија Б -Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 91-120 дена;
- Категорија В -Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 121-180 дена;
- Категорија Г - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност 181-330 дена;
- Категорија Д - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност 331-425 дена;
- Категорија Ѓ - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност повеќе од 425 дена;

Посебна резерва на побарувањата класифицирани од премија за осигурување, камата по премија и побарувања по основ на регрес, се формира на следниот начин:

Група на побарувања	Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување)
А	до 90 дена	0%
Б	од 91 до 120 дена	10%-30% (20%)
В	од 121 до 180 дена	31%-50% (40%)
Г	од 181 до 330 дена	51%-70% (60%)
Д	од 331 до 425 дена	71%-90% (80%)
Ѓ	подолго од 425 дена	100%

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.14 Резервирања(продолжува)

3.14.2 Признавање на посебната резерва (Исправка на вредност) (продолжува)

Отпис на побарувањата

Друштвото за осигурување согласно корпоративните политики врши траен отпис на побарувањата постари од 36 месеци за кој претходно е извршена 100% исправка на вредноста и за кој се превземени сите правни мерки за наплата на истите.

Отпишаните побарувања ќе останат во вонбилансната евиденција на Друштвото, со тоа што и сите започнати активности во врска со наплата на побарувањата кои се отпишуваат продолжуваат да течат.

3.15 Пасивни временски разграничувања

На товар на пресметковниот период се пресметуваат и трошоците за кои не постојат соодветни сметководствени исправи за да можат да се признаат како обврска а за кои со сигурност може да се утврди дека се однесуваат на тековниот пресметковен период. Кога ќе се прибават документи за признавање на обврските се врши укинување на временските разграничувања во корист на сметките на обврските.

4. Сметководствени проценки

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

(I) Технички резерви од договори за неживотно осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврдат техничките резерви по договори за осигурување кои се доволни за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување доколку тие можат да се предвидат.

Земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на непријавени штети и пријавени а неисплатени штети постои можност да исплатениот износ по штета се разликува од иницијално утврдената обврска за истата.

На датумот на билансот на состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум без оглед дали се пријавени или не вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Проценката на настанатите но сеуште непријавени штети ("ИБНР") генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на пријавените штети за кои што Друштвото располага со повеќе информации.

ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.

Резервите за штети вклучуваат:

- проценети обврски за настанати и пријавени но сеуште не решени штети;
- проценети обврски за настанати но непријавени штети;
- проценети обврски за трошоци за обработка на штети.

4. Сметководствени проценки (продолжува)

(а) Резерва за настанати и пријавени, но сè уште не решени штети ('RBNS'- Reported but not settled)

Износот на резервацијата за настанати и пријавени но сè уште нерешени штети се утврдува според висината на очекуваната исплата за секоја штета посебно на денот на исплатата, а врз основа на прибраната документација во штетата.

Резервата на штети се врши перманентно со попис за сите штети кои по било кој основ на осигурување се остварени од дејностите на Друштвото.

При утврдувањето на износите за резервациите на штетите се користат следниве пресметки за висина на штети од:

- Проценителите на штети по видови на осигурување и
- Кога се работи за нематеријална штета ликвидаторот на штета ја утврдува резервацијата на штетата врз основа на расположливата медицинска документација а доколку истата не е доволна се бара мислење од лекар или друго стручно лице чии овластувања произлегуваат од природата на работата а се во корелација со осигурителната и судската пракса.

При утврдување на износите за резервации на останатите материјални штети кои произлегуваат од нематеријални штети (ренти, изгубена заработувачка, надоместоци за социјално осигурување и слично) се користат мислењата на лекари, правници, актуари и други лица кои се стручни во доменот кој е потребен да се утврди висината на резервираната штета.

Износот на пријавените, настанати, но сè уште нерешени штети кои ќе се исплатуваат во облик на рента се резервираат и капитализираат во следните износи:

- сегашна вредност и
- процена на исплатата за идните ренти

За пресметување на износите на резервациите на штети за рента задолжително се користат таблиците за утврдување на обврските за резервирање на ренти, а можат да се користат за пресметување на резервација на рентите.

Пресметувањето на резервираниот износ за секоја рента се врши на тој начин што се утврдува годишниот износ на рента, кој се множи со соодветниот фактор од Таблицата со фактори за утврдување на резервацијата и обврската за соодветниот пол и припадна старост за време додека важат условите за исплата на рента.

Штетите кои биле пријавени и резервирани на крајот на тековната година а во наредната година не се ликвидирани или потполно ликвидирани остануваат во резервација за неисплатениот дел на начин утврден во претходниот став.

Начинот на утврдување на износот на резервациите за штети се врши по следните основи:

1. утврдување на износот на резервации за штети на крајот на деловната година;
2. утврдување на износот на резервации за штети на крајот на пресметковниот период пократок од една година.

4. Сметководствени проценки (продолжува)

(б) Резервација за настанати, но непријавени штети ('IBNR'- Incurred but not reported)

Резервација за настанати, но непријавени штети се пресметува врз основа на статистички податоци за број и износ на настанати и пријавени односно ликвидирани штети, технологијата на обработка и исплата на штети, како и на останатите расположливи податоци.

Во зависност од карактеристиките на класата на осигурување и осигурителното портфолио, резервите за настанати, но непријавени штети ќе се пресметуваат со користење на еден или комбинација на следните актуарските методи:

- Триангулација на штети (Основен Chain Ladder);
- Триангулација на штети прилагодена за инфлација (Chain Ladder прилагоден за инфлација);
- Метод на просечен износ на штета - резервите по овој метод се пресметуваат како производ од проектираниот просечен износ на штета и проектираниот очекуван број на штети;
- Метод на очекуван коефициент на штета - очекуваниот коефициент на штета се утврдува од страна на Агенцијата;
- Bornhuetter - Ferguson-ова метода; и
- Други актуарски методи

Друштвото при пресметката на резервите за настанати но непријавени штети, првенствено го применува методот на триангулација на штети (основен или прилагоден на инфлација), освен во случаи кога нема доволно потребни историски податоци.

Под потребни историски податоци се сметаат податоци за број и износ на настанати и пријавени, односно исплатени штети на годишна основа, најмалку за претходните пет години.

По исклучок, за ризици што не се со долга опашка под потребни историски податоци се сметаат податоци за број и износ на настанати и пријавени односно исплатени штети на годишна основа, најмалку за претходните три години.

(в) Резервација за трошоци за обработка на штети

Резервацијата за трошоци за обработка на штети опфаќа резервација за директни и индиректни трошоци за обработка на штети.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети се интегрален дел од резервите за настанати и пријавени штети, односно за настанати, но непријавени штети.

Резервите за индиректни трошоци за обработка на штети се формираат заради покривање на трошоци за обработка на штети во случај на престанок на работењето на друштвото.

Минимален коефициент за нејзино пресметување е 1.5% од збирот на резервите за настанати и пријавени штети, резервите за настанати, но не пријавени штети и резервите за директни трошоци.

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

4. Сметководствени проценки (продолжува)

а) Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2021 година и 31 декември 2020 година се презентирани во табелата подолу.

31 Декември 2021	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капитал	55.015	1.681.182	96.412	1744%	-
Принос од вложувања (+100 п.п)	62.436	1.688.602	96.412	1751%	8%
Принос од вложувања (-100 п.п.)	47.595	1.673.762	96.412	1736%	(8%)
10% зголемување на останати расходи-неживот	54.944	1.681.111	96.412	1744%	0%
10% намалување на останати расходи-неживот	55.086	1.681.253	96.412	1744%	0%
10% зголемување на настанати штети неживот	33.066	1.659.233	96.412	1721%	(23%)
10% намалување на настанати штети неживот	76.964	1.703.131	96.412	1767%	23%

31 Декември 2020	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	54.570	1.599.432	100.211	1596%	-
Принос од вложувања (+100 п.п.)	61.346	1.606.208	100.211	1603%	7%
Принос од вложувања (-100 п.п.)	47.795	1.592.657	100.211	1589%	(7%)
10% зголемување на останати расходи-неживот	54.107	1.598.968	100.211	1596%	0%
10% намалување на останати расходи-неживот	55.034	1.599.896	100.211	1597%	0%
10% зголемување на настанати штети неживот	35.221	1.580.083	100.211	1577%	(19%)
10% намалување на настанати штети неживот	73.920	1.618.781	100.211	1615%	19%

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици

Активностите на Друштвото подлежат на повеќе видови ризици. Друштвото склучува договори кои носат ризик од осигурување или финансиски ризик или двата ризици. Пристапот на Друштвото во поглед на управувањето со ризикот е фокусиран на непредвидливоста на финансискиот пазар и тежнее да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризикот е во согласност со политиките одобрени од Управниот одбор.

5.1 Управување со ризик од осигурување

Ризикот кој произлегува од еден договор за осигурување претставува можност за настанување на осигурениот настан, како и неизвесноста на износот на надомест на штета. По самата природа на договорите за осигурување, овој ризик е случаен и според тоа тешко предвидлив.

За портфолио на договори за осигурување, каде се применува теорија на веројатност, се со цел да се одреди соодветно ниво на резерва, основниот ризик со кој се соочува Друштвото е да реалната штета и надоместот за истата ја надмине сметководствената вредност на обврската по осигурување. Ова може да настане бидејќи фреквентноста и озбиленоста на штетата и надоместот за истата се поголеми од проценката за истите. Осигурителните настани се различни и реалниот број и износ на штети и надомест за истите варираат од година во година, од нивото воспоставено со употреба на статистички техники. Искуството покажува дека колку е поголемо портфолиото на слични договори за осигурување, толку е помала релативната варијабилност за очекуваниот исход. Во продолжение, колку е по диверзифицирано портфолиото толку е помалку веројатно да биде негативно погодено од промените во опаѓањето на истото. Друштвото има развиено стратегија за запишување на премии по диверзифицирани видови на осигурителни ризици, со цел да се намали варијабилноста на очекуваниот настан. Фактори кои влијаат на зголемување на ризикот од осигурување вклучуваат недостаток на диверзификација на ризикот во поглед на видови на осигурителни ризични настани, како и географска и секторска концентрација.

Цел на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Со оваа контрола се обезбедува ефикасно менаџирање на приемот во осигурување и обезбедување на адекватно ниво на премија. Преку формализирани процедури со кои се запознаени сите вработени се обезбедува преземање во осигурување на клиенти со кои ќе се обезбеди одржување на профитабилноста на бизнисот. Во исто време потребно е во работењето да се обезбеди квалитетна услуга за продажбата.

Контролата на овој ризик се овозможува преку постоење на соодветни процедури и упатства за прием во осигурување. Исто така, постојат соодветни нивоа на овластувања за сите вработени во Секторот за прием во осигурување и агентите. Тековно се следи профитабилноста на секој производ одделно со детектирање на сегментите кои можат да влијаат на влошување на резултатот. Преку интегрираниот систем на евиденција и обработка на податоци се овозможува следење на резултатите за секој клиент одделно.

Тоа овозможува селекција на квалитетни клиенти и формирање на портфолија по одделните видови производи кои ќе дадат задоволителни резултати согласно политиките на Друштвото. Во рамките на тековните активности се врши анализа и промена на постоечките услови и тарифи за осигурување.

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.1 Управување со ризик од осигурување (продолжува)

Стратегија за реосигурување

Со цел да ја контролира својата изложеност кон загуби од настанати штети, како и да ги заштити изворите на капитал, Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување. Исто така Друштвото купува и факултативно реосигурување во одредени специфични случаи, со претходно посебно одобрување.

Договорите за реосигурување содржат кредитен ризик и таквите средства повратени од реосигурителите, се искажуваат по утврдување на загуба за обезвреднување како резултат не настанато признаено средство.

Друштвото редовно ја следи успешноста на програмата за реосигурување.

Друштвото склучува договори за реосигурување со матичното претпријатие и со неповрзани реосигурители за да ја контролира изложеноста од загуби како резултат од настанување на еден штетен настан.

5.1.1 Концентрација на ризик од осигурување

Ризикот од концентрација на осигурување може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали кои се поврзани, кои доколку настанат штетни настани може да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Според тоа друштвото води посебна грижа во управување на ризикот од концентрација со тоа што прави диверзификација на портфолиото во поглед на концентрација на типови и видови на осигурителни штетни настани, географска и секторска концентрација.

Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што се природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи или територии.

(а) Географска и секторска концентрација

Најголемиот дел на ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија, меѓутоа постои диверзифицираност во поглед на градовите низ Македонија и типовите на осигурителни настани. Друштвото внимателно ги следи ризиците кои произлегуваат од географската концентрираност и навремено реагира со соодветна стратегија на склучување или не склучување на договори за осигурување онаму каде што е помал ризикот, односно поголем, респективно.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

(б) Концентрација од многу сериозни ретки настани

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото води посебна стратегија за осигурување и реосигурување од овие ризици, според која за склучување на договор за осигурување и реосигурување, меѓу другите процедури потребно е посебно одобрување од раководството. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување како и трошоците и користите од истата.

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства, финансиските обврски, средствата од реосигурување, обврските за осигурување и реосигурување. Главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик ги опфаќа: ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

5.2.1 Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, кој претставува ризик дека клиентите нема да бидат во можност да ги подмират своите обврски кон Друштвото.

Кредитната изложеност на Друштвото се состои од пласмани и депозити дадени на банки, вложувања во хартии од вредност, побарувања по основ на премии и поврат на штети. Овој ризик се дефинира како потенцијална загуба во пазарната вредност како резултат на влошена финансиска состојба на клиентите да го отплатат долгот.

Менаџментот има усвоено кредитна политика со која се дефинира кредитниот ризик. Македонија Осигурување АД Скопје – Виена Иншуренс Груп управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата се следат на месечна основа и се утврдува наплатливоста на истите. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основ премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување наплата на истите.

Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основ на вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви и капиталот. Македонија Осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп со цел дисперзија на ризикот ги пласира средствата во депозити кај голем број банки.

Исто така се следи пазарот на хартии од вредност и согласно промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност.

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.1 Кредитен ризик (продолжува)

Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување

	2021	2020
Финансиски средства		
-Должнички хартии од вредност расположливи за продажба	493.796	389.816
-Орочени депозити	610.935	678.302
Средства од реосигурување	226.186	195.969
Побарување по основ на осигурување	252.601	258.632
Останати побарувања	28.104	26.924
Парични средства и паричен еквиваленти	123.681	79.791
Вкупно	1.735.303	1.629.434

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2021 и 2020 година без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно засилување. Со 31.12.2021 Друштвото нема колатерал (2020: нула). За билансните позиции изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на состојба.

Како што е прикажано во табелата 14.56% (2020: 15.87% од максималната кредитна изложеност се однесуваат на побарувања по основ на осигурување од неживотно осигурување 35.21% (2020: 41.63%) се однесуваат на орочени депозити.

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува сопственички хартии од вредност расположливи за продажба и должнички хартии од вредност расположливи за продажба - државни оврзници издадени од Република Македонија.

Орочените депозити на Друштвото се инвестирани во износ од 371.375 илјади МКД во големи банки а 239.560 илјади МКД во средни банки. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРМ. Средствата од реосигурување се побарувања од реосигурители со кредитен рејтинг од A+ според Standard and Poor's Кредитен рејтинг агенцијата.

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.1 Кредитен ризик (продолжува)

Менаџментот е убеден во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува по основ на побарувања од премии поврат на штети и депозити во банки. Структурата на доспеаноста на Побарувања по основ на премии и регреси презентирана подолу:

	Бруто вредност	Исправка на вредноста	Сегашна вредност	% на исправка
Недоспеани	139.820	-	139.820	0%
0-30 дена	33.933	-	33.933	0%
31-60 дена	28.400	2.840	25.560	10%
61-120 дена	27.764	8.607	19.157	31%
121-270 дена	43.764	22.320	21.444	51%
271-365 дена	17.840	12.666	5.174	71%
Над 365 дена	39.030	39.030	-	100%
Регреси*	25.791	25.791	-	100%
31 Декември 2021	356.343	111.254	245.089	31.22%
31 Декември 2020	341.984	88.415	253.569	25.85%

*Сите регреси се над 365 дена.

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.1 Кредитен ризик (продолжува)

	Бруто вредност	Исправка на вредноста	Сегашна вредност	% на исправка
Недоспеани	122.171	-	122.171	0%
0-90 дена	92.465	-	92.465	0%
91-120 дена	11.570	2.312	9.258	20%
121-180 дена	20.526	8.210	12.316	40%
181-330 дена	36.500	21.899	14.601	60%
331-425 дена	13.795	11.037	2.758	80%
Над 425 дена	17.496	17.496	-	100%
Регреси*	27.461	27.461	-	100%
31 Декември 2020	341.984	88.415	253.569	25.85%
31 Декември 2019	369.301	129.327	239.974	35.02%

*Сите регреси се над 365 дена.

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.1 Кредитен ризик (продолжува)

Побарување по основ на поврат на штети - реосигурувачи

Реосигурувањето се користи да се намали ризикот од осигурување. Во 2021 Друштвото има побарување по основ на штети од VIG Holding / VIG, VIG Re zajistovna a.s. и WSTV WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group. VIG Group има кредитен рејтинг A+ од S&P на 31 декември 2021 година.

5.2.2 Пазарен ризик

Пазарниот ризик претставува ризик од промена на пазарните цени, како што се промена на каматните стапки, цена на капиталот, промена на девизните курсеви кој ќе влијае врз приходите на Друштвото или врз вредноста на финансиските инструменти. Целта на управувањето со пазарниот ризик е да се контролира кредитната изложеност во прифатливи рамки, за оптимизирање на повратот од ризик.

5.2.2.1 Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на финансиски вложувања.

Според раководството на Друштвото најголем дел од осигурителните договори се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти. Должничките финансиски средства се изложени на каматен ризик, иако најголем дел од нив се со фиксна камата (државни обврзници и депозити).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се надисконтирани и се некаматоносни.

Завднички обврски

Друштвото има обврски кон Националното Биро за Осигурување во сооднос со учеството на Друштвото во штетите кои произлегуваат од осигурување на моторни возила, причинети од непознати сторители или неосигурани возила. Дополнително, Друштвото како и останатите друштва кои се вклучени на пазарот и вршат осигурување на моторни возила, е обврзано да учествува со дел во неисплатените штети кои произлегуваат од осигурувањето на моторни возила, во случај на ликвидирање на било кое осигурително друштво на пазарот, во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето.

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.2 Пазарен ризик (продолжува)

5.2.2.1 Каматен ризик (продолжува)

Анализа на усогласеноста на каматните стапки на финансиските средства и обврски – Неживотно осигурување

31 декември 2021	Вкупно	До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	не каматносни
Средства							
Финансиски вложувања	-	-	-	-	-	-	-
-кои се чуваат до достасување	587.140	-	-	-	-	-	-
-расположиви за продажба	610.935	194.560	30.000	10	41.888	451.898	93.344
Орочени депозити				15.000	371.375	-	-
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	226.186	-	-	-	-	-	226.186
Побарувања од работи на осигурување и реосигурување	252.601	-	-	-	-	-	252.601
Останати побарувања	28.104	-	-	-	-	-	28.104
Парични средства и парични еквиваленти	123.681	123.681	-	-	-	-	-
Обврски							
Бруто технички резерви	(697.751)	-	-	-	-	-	(697.751)
Обврски по основ на реосигурување	(23.143)	-	-	-	-	-	(23.143)
Обврски по основ на соосигурување	(3.632)	-	-	-	-	-	(3.632)
Останати обврски	(40.706)	-	-	-	-	-	(40.706)
Неусогласеност на средствата и обврските	1.063.415	318.241	30.000	15.010	413.263	451.898	(164.997)

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.2 Пазарен ризик (продолжува)

5.2.2.1 Каматен ризик (продолжува)

31 декември 2020	Вкупно	До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	не е каматносни
Средства							
Финансиски вложувања							
-кои се чуваат до достасување	-	-	-	-	-	-	-
-расположиви за продажба	456.903	-	-	3	32.352	357.461	67.087
Орочени депозити	678.302	95.023	39.279	245.000	299.000	-	-
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	195.969	-	-	-	-	-	195.969
Побарувања од работи на осигурување и реосигурување	258.632	-	-	-	-	-	258.632
Останати побарувања	26.924	-	-	-	-	-	26.924
Парични средства и парични еквиваленти	79.791	79.791	-	-	-	-	-
Обврски							
Бруто технички резерви	(668.532)	-	-	-	-	-	(668.532)
Обврски по основ на реосигурување	(50.180)	-	-	-	-	-	(50.180)
Обврски спрема осигуреници	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	(43.854)	-	-	-	-	-	(43.854)
Неусогласеност на средствата и обврските	933.955	174.814	39.279	245.003	331.352	357.461	(213.956)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.2 Пазарен ризик (продолжува)

5.2.2.1 Каматен ризик (продолжува)

Сензитивна анализа на промени на каматните стапки

На 31 декември 2021 Друштвото има каматоносни депозити во износ од МКД 610.935 илјади (2020: МКД 678.302 илјади) и државни обврзници МКД 493.796 илјади (2020: МКД 389.816 илјади). Останатите позиции од билансот на состојба се некаматоносни.

Анализата на сензитивноста на каматните стапки е дефинирана врз основа на изложеноста на каматниот ризик на датумот на известување. На датумот на известување доколку каматните стапки на депозитите се се поголеми/помали за 0.5% а останатите променливи останат непроменети добивката на Друштвото заклучно со 31 декември 2021 ќе се зголеми/намали за МКД 1.076 илјади (2020: добивката ќе се зголеми/намали за МКД 1.305 илјади).

5.2.2.2 Девизен ризик

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви Друштвото го дисперзира ризикот со средства и обврски во евра и американски долари. Најголем дел од средствата и обврските се во евра. Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција за 2022 од страна на НБРМ е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен. Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските по валути.

31 Декември 2021	МКД	ЕУР	Останато	Вкупно
Финансиски вложувања кое се:				
-расположливи за продажба	247.832	339.308	-	587.140
Орочени депозити	610.935	-	-	610.935
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	226.186	-	-	226.186
Побарување по основ на осигурување	252.601	-	-	252.601
Останати побарувања	24.129	2.922	1.053	28.104
Парични средства и парични еквиваленти	117.526	5.777	378	123.681
Вкупно средства	1.479.209	348.007	1.431	1.828.647
Бруто технички резерви	697.751	-	-	697.751
Обврски по основ на реосигурување	298	17.847	4.998	23.143
Обврски по основ на соосигурување	3.632	-	-	3.632
Обврски спрема осигуреници	-	-	-	-
Останати обврски	39.446	1.260	-	40.706
Вкупно обврски	741.126	19.107	4.998	765.232
Нето вредност	738.082	328.900	(3.567)	1.063.415

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.2 Пазарен ризик (продолжува)

5.2.2.2 Девизен ризик (продолжува)

31 Декември 2020	МКД	ЕУР	Останато	Вкупно
Финансиски вложувања кое се:				
-расположливи за продажба	206.264	250.639	-	456.903
Орочени депозити	678.302	-	-	678.302
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	195.969	-	-	195.969
Побарување по основ на осигурување	258.632	-	-	258.632
Останати побарувања	21.833	4.675	416	26.924
Парични средства и парични еквиваленти	73.645	5.879	267	79.791
Вкупно средства	1.434.645	261.193	683	1.696.521
Бруто технички резерви	668.532	-	-	668.532
Обврски по основ на реосигурување	-	45.709	4.471	50.180
Обврски по основ на соосигурување	-	-	-	-
Останати обврски	41.822	2.032	-	43.854
Вкупно обврски	710.354	47.741	4.471	762.566
Нето вредност	724.290	213.452	(3.788)	933.954

Функционална валута за Друштвото е македонскиот денар. Друштвото има побарувања и обврски во странски валути претежно во ЕУР и УСД. Друштвото обавува меѓународни трансакции поврзани со реосигурување и со матичната компанија. Поради тоа Друштвото е изложено на ризик поврзан со флукуациите на девизните курсеви.

Сензитивната анализа на промената на девизните курсеви е спроведена при промени на курсевите на одделни валути врз основа на статистичките податоци кои покажуваат стабилност на курсот на еврото наспроти денарот.

На 31 декември 2021 доколку дојде до 0.5% зголемување/намалување на курсот на ЕУР и УСД во однос на МКД добивката пред оданочување за дванаесет месечен период ќе се намали/зголеми за МКД 1.627 илјади (2020: МКД 1.048 илјади).

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.3 Ризик на цената на капиталот

Ризик на цената на капиталот е можност дека цената на капиталот ќе флукутира под влијание на фер вредноста на капиталните вложувања и другите инструменти чија вредност произлегува од одредено капитално вложување или индекс на капитална цена. Примарната изложеност на капиталната цена произлегува од капиталните вложувања кои не се за тргување. Друштвото има капитални вложувања кои не се за тргување и кои подлежат на ризик на цената на капиталот.

Друштвото го управува ризикот на цената на капиталот преку одржување на диверзифицирано портфолио на капитални вложувања.

5.2.4 Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека Друштвото ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на доволно средства за да ги подмири своите обврски. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Друштвото управува со ризикот од ликвидност преку управување со активата и пасивата на начин кој ќе овозможи навремено плаќање на обврските во нормални или вонредни услови на работење на Друштвото. Согласно Законот за супервизија на осигурувањето друштвото пресметува коефициент на ликвидност и минимална ликвидност, што претставува однос меѓу ликвидните средства и доспеаните обврски, односно обврски кои наскоро ќе доспеат.

Планирањето на очекуваните приливи и одливи на парични средства е редовна контрола на ликвидноста и усвојување на мерки за спречување или отстранување на причините за евентуална неликвидност.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основа на која капиталот на осигурителното друштво кое се занимава со неживотно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава повисок износ. Друштвото редовно ја следи ликвидноста до една година. Ликвидноста може да се подобри и со инвестициите кои се со договорна рочност над една година, но за целите на ликвидноста може да се користат и за краток период засновани врз целите на управувањето на ликвидноста.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи. Додека договорната достасаност на бруто техничките резерви се смета дека е до една година, Друштвото ги презентира Бруто техничките резерви во табелата подолу користејќи го датумот на очекуваната достасаност:

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.4 Ризик на ликвидност (продолжува)

Анализа според ликвидноста - Неживотно осигурување

31 декември 2021	До 1 месец	Од 1-3 месеци	Од 3-12 месеци	Од 1-5 години	Над 5 години	Вкупно
Средства						
Финансиски вложувања						
-расположиви за продажба	-	-	10	41.888	545.242	587.140
Орочени депозити	194.560	30.000	15.000	371.375	-	610.935
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	9.233	21.667	97.778	95.708	1.800	226.186
Побарувања од работи на осигурување и реосигурување	180.624	44.814	27.163	-	-	252.601
Останати побарувања	1.702	18.309	1.360	225	6.508	28.104
Парични средства и парични еквиваленти	123.680	-	-	-	-	123.680
	509.799	114.790	141.311	509.196	553.550	1.828.646
Обврски						
Бруто технички резерви	31.400	64.928	433.231	158.720	9.472	697.751
Обврски по основ на реосигурување	-	9.074	14.069	-	-	23.143
Обврски по основ на соосигурување	-	-	3.632	-	-	3.632
Останати обврски	28.152	-	5.585	6.969	-	40.706
	59.552	74.002	456.517	165.689	9.472	765.232
Нето ликвидност	450.247	40.788	(315.206)	343.507	544.078	1.063.415

5 Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.4 Ризик на ликвидност (продолжува)

Анализа според ликвидноста - Неживотно осигурување

31 декември 2020	До 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	1-5 години	Над 5 години	Вкупно
Средства						
Финансиски вложувања						
-расположиви за продажба	-	-	3	32.352	424.548	456.903
Орочени депозити	95.023	39.279	245.000	299.000	-	678.302
Средства за реосигурување						
во бруто техничките резерви	8.128	19.483	81.934	84.386	2.038	195.969
Побарувања од работи на осигурување и реосигурување	203.283	21.279	31.091	2.979	-	258.632
Останати побарувања	1.166	17.482	2.856	128	5.292	26.924
Парични средства и парични еквиваленти	79.791	-	-	-	-	79.791
	387.391	97.523	360.884	418.845	431.878	1.696.521
Обврски						
Бруто технички резерви	28.695	57.220	413.625	160.851	8.141	668.532
Обврски по основ на реосигурување	-	45.709	4.472	-	-	50.181
Обврски по основ на соосигурување	-	-	-	-	-	-
Обврски спрема осигуреници	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	27.844	-	9.015	6.995	-	43.854
	56.539	102.929	427.112	167.846	8.141	762.567
Нето ликвидност	330.852	(5.406)	(66.227)	250.999	423.737	933.954

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.5 Објективна вредност

Објективната вредност претставува износ за кој едно средство може да се замени или обврска да се подмири по пазарни услови. Во услови кога не постојат достапни пазарни цени кои би послужиле за вреднување на средствата и обврските на Друштвото, објективната вредност се базира на проценката од страна на менаџментот на Друштвото.

Објективната вредност на долгорочните финансиски вложувања се темели на пазарната вредност со исклучок на дел од хартиите од вредност кои не котираат на пазарот на хартии од вредност, во кој случај таа се утврдува врз основа на техники на вреднување кои вклучуваат анализа на расположливи финансиски извештаи. Должничките хартии од вредност класифицирани како расположливи за продажба издадени од Република Македонија кој немаат котирана пазарна цена на активен пазар Друштвото ги вреднува со примена на методот на ефективна каматна стапка.

Побарувањата по основ на премии и аванси во книговодството се изразени во сегашна вредност коригирани за исправка на вредноста. Проценетата реална вредност на побарувањата по основ на премии, дадени кредити и аванси ја претставува наплатливата вредност која што е утврдена со анализа и оценка на сервисирањето на долговите како и тековната финансиска состојба и статус на должниците.

Објективната вредност по основ на премии, дадени кредити и аванси, како и вложувањата во акции и други хартии од вредност е приближна со нивната книговодствена вредност намалена за направената исправка на вредност.

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје

Виена Иншуренс Груп

Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.5 Објективна вредност

Табелата ја прикажува класификацијата на секоја класа на финансиски средства и обврски на Друштвото и нивната објективна вредност:

	Заеми и побарувања	Чувани-до- достатаност	Расположиви за продажба	Амортизирана набавна вредност	Вкупна сметковод- ствена вредност	Објективна вредност
31 декември 2021						
финансиски вложувања						
- Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	493.798	-	493.798	493.798
- Сопственички инструменти расположливи за продажба	-	-	93.344	-	93.344	93.344
- Орончени депозити	610.935	-	-	-	610.935	610.935
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	228.186	-	-	-	228.186	228.186
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	252.601	-	-	-	252.601	252.601
Останати побарувања	28.104	-	-	-	28.104	28.104
Парични средства и парични еквиваленти	123.681	-	-	-	123.681	123.681
	1.241.507	-	587.140	-	1.828.647	1.828.647
Бруто технички резерви						
Обврски по основ на реосигурување	-	-	-	697.751	697.751	697.751
Обврски по основ на соосигурување	-	-	-	23.143	23.143	23.143
Обврски спрема осигуреници	-	-	-	3.632	3.632	3.632
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	40.706	40.706	40.706
	-	-	-	765.232	765.232	765.232
31 декември 2020						
финансиски средства						
- Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	389.816	-	389.816	389.816
- Сопственички инструменти расположливи за продажба	-	-	67.087	-	67.087	67.087
- Орончени депозити	878.302	-	-	-	878.302	878.302
Средства од реосигурување	195.989	-	-	-	195.989	195.989
Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања	258.632	-	-	-	258.632	258.632
Останати побарувања	26.924	-	-	-	26.924	26.924
Парични средства и паричен еквивалент	78.791	-	-	-	79.791	79.791
	1.239.618	-	456.903	-	1.696.521	1.696.521
Бруто технички резерви						
Обврски по основ на реосигурување	-	-	-	668.532	668.532	668.532
Обврски спрема осигуреници	-	-	-	50.180	50.180	50.180
Обврски по основ на соосигурување	-	-	-	3.632	3.632	3.632
	-	-	-	43.854	43.854	43.854
	-	-	-	766.198	766.198	766.198

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.6 Управување со капиталот

Друштвото за осигурување е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши работи на осигурување.. како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи.

Капиталот на друштвото за осигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност.

Цели на Друштвото во поглед на управувањето со капиталот се:

- Да соодветствува со барањата за капитал согласно законската регулатива;
- Да се заштити способноста на Друштвото да обезбеди дивиденда за акционерите;
- Да одржи стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на друштвото.

Друштвото е во согласност со законската регулатива ако, капиталот е адекватен на маргината на солвентност. Маргината на солвентност и користењето на сопствените средства редовно се следат од Раководството на Друштвото. при што се користат техники кои се пропишани согласно законската регулатива и истата се известува на тримесечна основа.

Сопствените средства на Друштвото се составени од основниот капитал кој вклучува: обични акции, резерви на сигурност, ревалоризациони резерви и задржана добивка или акумулирана загуба.

Согласно законската регулатива, акционерскиот капитал на друштвото треба најмалку да биде во висина на гарантниот фонд.

Согласно пресметките за маргина на солвентност заклучно со 31 декември 2021 минимален капитал кој треба да го поседува Македонија Осигурување е следниот:

Маргина на солвентност	2021	2020
Маргина на солвентност	96.412	100.211
Износ на гарантен капитал	277.322	277.623

Маргината на солвентност на друштвото за осигурување се пресметува со примена на методот - стапка на премија или методот - стапка на штети во зависност од тоа кој ќе даде повисок резултат.

- Според методот на стапка на премија се зема вкупниот износ на бруто полисирани премии за осигурување и реосигурување во последната деловна година. се намалува за износот на сторнираните односно отпишаните износи на премија во таа деловна година. истиот се множи со дадени коефициенти
- Според методот на стапка на штети вкупниот износ на бруто исплатени штети за осигурување и реосигурување во последните три деловни години. зголемен за бруто резервите за штети по основ на осигурување и реосигурување на крајот на последната деловна година од периодот и намален за бруто резервите за штети по основ на осигурување и реосигурување на почетокот на тој период. се дели со три и се множи со дадени коефициенти.

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.6 Управување со капиталот (продолжува)

5.2.6 А Потребно ниво на маргина на солвентност

		Неживотно осигурување освен здравствено осигурување во '000 МКД	
		2021	2020
Бруто полисирана премија	1	911.317	862.859
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	110.929	111.049
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	47.208	39.347
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 18/300	4	-	-
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 16/300	5	-	-
Вкупен износ од Бруто полисирана премија ([6]=[2] + [3] или [6]=[4] + [5])	6	158.136	150.396
Бруто исплатени штети	7	362.361	355.667
Нето исплатени штети	8	220.925	236.985
Коефициент ([9]=[8]/[7] или 0.50, доколку е помал)	9	0.61	0.67
Маргина на солвентност - метод стапка на премија ([10]= [6]*[9])	10	96.412	100.211
Референтен период (во години)	11	3	3
Бруто исплатени штети во референтниот период	12	1.001.611	981.092
Бруто резерви за штети на крајот на референтниот период	13	362.138	356.857
Бруто резерви за штети на почетокот на референтниот период	14	330.823	353.116
Бруто настанати штети ([15]=[12] + [13] - [14])/[11]	15	344.308	328.277
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 0.26	16	89.520	85.352
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 0.23	17	-	-
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 26/300	18	-	-
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 23/300	19	-	-
Вкупен износ од Бруто настанати штети ([20]=[16] + [17] или [20]=[18] + [19])	20	89.520	85.352
Маргина на солвентност - метод стапка на штети ([21]= [20]*[9])	21	54.579	56.871
Потребно ниво на маргина на солвентност ([22]=max([10],[21]))	22	96.412	100.211

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.7 Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото. односно лимити до кои може да се вложуваат средствата кои служат за покривање на техничките резерви.

Друштвото управува со својата финансиска позиција така што балансира со квалитетот, ликвидноста и повратот на вложувањата земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Во табелата се презентирани техничките резерви на Друштвото и вкупните расположливи финансиски средства кои служат за покривање на техничките резерви и капиталот:

	2021	2020
Средства		
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	123.681	79.791
Хартии од вредност издадени до Р.М или НБРМ	-	-
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ	587.140	456.903
Депозити во банки кои имаат дозвола издадена од НБРМ	610.935	678.302
	1.321.756	1.214.996
Обврски (Технички резерви)		
Бруто резерви по договори за осигурување	697.751	668.532
Дел за реосигурителот	(226.186)	(195.969)
Вкупно нето технички резерви	471.565	472.563

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.7 Усогласеност на средствата и обврските (продолжува)

Пресметката на капиталот на Друштвото е како што следи:

		2021	2020
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7+I8)	I	1.389.765	1.498.296
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	888.308	888.308
Премии од емитирани обични акции	I2	-	-
Законски и статутарни резерви	I3	300.032	441.703
Пренесена нераспределена добивка	I4	211.688	175.308
Нераспределена добивка од тековната година	I5	-	-
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	-	-
Долгорочни нематеријални средства	I7	10.652	7.939
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	-	-
Нереализирана загуба од сопственички инструменти расположиви за продажба	I9	(3)	(499)
Нереализирана загуба од вреднување на финансиски средства расположиви за продажба	I10	(387)	(417)
Нето негативни ревалоризациски резерви и остаати разлики од вреднување кои што произлегуваат од вложувања во придружени друштва или заеднички вложувања коишто се вреднуваат со користење на методот на главнина	I11	-	-
Останати одбивни ставки поради непочитување на ограничувањата при вложување на средствата од капиталот, предвидени во членот 73-а од ЗСО	I12	-	-
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	59.354	35.840
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	-	-
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	-	-
Субординирани должнички инструменти	II3	-	-
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	-	-
Нереализирана добивка од ревалоризација на сопственички инструменти кои што се расположиви за продажба и мерени по објективна вредност	II5	56.525	33.194
Нереализирана добивка ревалоризација на должнички инструменти расположиви за продажба, мерени по објективна вредност	II6	2.829	2.646
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	1.449.120	1.534.136
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	-	-
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	-	-
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	-	-
КАПИТАЛ I + II - IV	V	1.449.120	1.534.136
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	96.412	100.211
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	-	-
Капитал	VI3	1.449.120	1.534.136
Гарантен фонд*	VI4	277.322	277.623
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)	VI5	1.171.798	1.256.513
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	1.352.707	1.433.926
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	-	-

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.7 Усогласеност на средствата и обврските

Вложување на средствата кои ги покриваат техничките резерви

Согласно Правилникот за видовите и карактеристиките на средствата кои служат за покривање на техничките и математичката резерва како и деталното пласирање и ограничување на тие вложувања. Друштвото средствата со кои располага на 31.12.2021 година ги има пласирано како што следи:

Вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви 2021	Дозволен %	Остварен износ	Остварен %
Видови дозволени вложувања			
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	3%	10.103	2.1%
Депозити во банки ко имаат дозвола издадена од НБРМ	60%	74.000	15.7%
Хартии од вредност издадени од НБРМ	80%	-	0.0%
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ	80%	370.677	78.6%
Акции со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ	10%	16.784	3.6%
Вкупно дозволени вложувања на средства		471.564	
Вкупно нето технички резерви		471.564	
Резерви за преносни премии		291.468	
Резерви за бонуси и попусти		10.138	
Резерви за штети		169.959	
Други технички резерви		-	
Еквилизациона резерва		-	
Разлика (Вкупно дозволени вложувања на средства - Вкупно нето технички резерви)		-	
Вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви 2020	Дозволен %	Остварен износ	Остварен %
Видови дозволени вложувања			
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	3%	13.741	2.9%
Депозити во банки ко имаат дозвола издадена од НБРМ	60%	66.000	14.0%
Хартии од вредност издадени од НБРМ	80%	-	0.0%
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ	80%	368.070	77.9%
Акции со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ	10%	24.753	5.2%
Вкупно дозволени вложувања на средства		472.564	
Вкупно нето технички резерви		472.564	
Резерви за преносни премии		290.853	
Резерви за бонуси и попусти		3.029	
Резерви за штети		178.682	
Други технички резерви		-	
Еквилизациона резерва		-	
Разлика (Вкупно дозволени вложувања на средства - Вкупно нето технички резерви)		-	

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

6. Заработена премија (нето приходи од премија)
31 декември 2021 година

класа на осигурување	бруто полисирана премија	премија предадена во реосигурување	промени во бруто резервата за преносна премија	промени во бруто резервата за преносна премија дел за реосигурување	заработена премија
незгода	63.619	(552)	7.492	-	70.559
здравство	7.332	-	(3.180)	-	4.152
моторни возила	60.822	(182)	2.875	-	63.515
пловни објекти	6	-	-	-	6
карго	20.979	(3.421)	230	(25)	17.763
имоти од пожар	145.812	(74.732)	(4.846)	7.113	73.347
имоти останато	290.170	(120.425)	(4.909)	4.194	169.030
одговорност од употреба на моторни возила	259.019	(119.937)	(7.905)	1.774	132.951
одговорност од употреба на пловни објекти	187	-	(16)	-	171
Општа одговорност	37.795	(18.741)	265	348	19.667
Кредити	1.570	(1.456)	-	-	114
Гаранции	3	-	-	-	3
Финансиски загуби	9.853	(6.598)	(1.431)	92	1.916
туристичка помош	6.885	-	(912)	-	5.973
Вкупно	904.052	(346.044)	(12.337)	13.496	559.167

Во износ на бруто полисирана премија од МКД 904.052 илјади се вклучени: бруто полисирана премија во износ од МКД 890.769 илјади.соосигурување во износ од МКД 20.548 илјади и бруто полисирана премија предадена во соосигурување во износ од МКД (7.265) илјади.

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

6. Заработена премија (нето приходи од премија) (продолжува)

31 декември 2020 година

класа на осигурување	бруто полисирана премија	премија предадена во реосигурување	промени во бруто резервата за преносна премија	промени во бруто резервата за преносна премија дел за реосигурување	заработена премија
незгода	84.865	(676)	988	-	85.177
здравство	2.251	-	15	-	2.266
моторни возила	66.047	(180)	(803)	-	65.064
пловни објекти	6	-	-	-	6
карго	22.012	(3.164)	(905)	51	17.994
имоти од пожар	125.571	(60.962)	7.157	(6.753)	65.013
имоти останато	268.827	(103.642)	3.772	(6.746)	162.211
одговорност од употреба на моторни возила	242.388	(111.691)	15.410	(7.055)	139.052
одговорност од употреба на пловни објекти	156	-	23	-	179
Општа одговорност	38.155	(18.139)	(1.326)	38	18.728
Кредити	680	(718)	-	-	(38)
Гаранции	3	-	1	-	4
Финансиски загуби	7.777	(10.643)	37	(169)	(2.998)
туристичка помош	4.121	-	2.079	-	6.200
Вкупно	862.859	(309.815)	26.448	(20.634)	558.858

Во вкупниот износ на бруто полисирана премија во 2020 година во износ од МКД 862.859 илјади е вклучена бруто полисирана премија за осигурување и реосигурување во износ од 5.388 МКД илјади.

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

7. Останати осигурително технички приходи намалени за реосигурување

	2021	2020
Наплатени отпишани побарувања	36.144	13.831
Обврски за провизија отпис	15.110	-
Преносна премија во бонуси	6.914	6.521
Приходи од гарантен фонд за регреси	2.170	1.743
Регреси од минати години	2.124	1.780
Надомест за исплатени штети	1.989	1.717
Приходи од гарантен фонд за непознато и неосигурано возило	563	569
Останато	4.524	212
Вкупно	69.537	26.373

Износот од МКД 36.144 илјади наплатени отпишани побарувања на 31 декември 2021 година се однесува на наплата од стечај и тужени должници (2020 МКД 13.831 илјади).

8. Останати приходи

	2021	2020
Останати приходи		
Приходи од закупнина	4.314	4.106
Приходи од ИТ услуги	6.843	6.803
Приходи од продажба на матрејални средства	1.375	933
Останато	678	1.522
Вкупно	13.210	13.364

9. Настанати штети (нето трошоци за штети)

	2021		2020	
	Бруто исплатени штети	Промени во бруто резервите за штети	Бруто исплатени штети	Промени во бруто резервите за штети
Незгода	51.726	(2.636)	53.975	27
Здравствено осигурување	1.890	47	1.300	-
Моторни возила	32.175	(2.338)	42.057	(375)
Воздухоплови	-	-	-	-
Пловни објекти	-	-	-	-
Карго	2.580	6.241	747	208
Имоти од пожар	46.262	19.431	34.806	88.453
Имоти останато	106.845	(16.072)	81.816	(54.309)
Одговорност од употреба на моторни возила	114.914	6.647	131.203	(18.319)
Одговорност од употреба на воздухоплови	-	-	-	-
Одговорност од употреба на пловни објекти	-	-	-	-
Општа одговорност	4.138	786	4.519	(392)
Кредити	-	-	-	-
Гаранции	-	-	-	(720)
Финансиски загуби	40	761	809	(180)
Туристичка помош	1.791	(478)	4.435	(559)
Штети од активно реосигурување	-	-	-	-
Вкупно	362.361	12.389	355.667	13.835
Намалување за приход од регреси	546	-	(36)	-
Бруто исплатени штети дел за реосигурување и промени во бруто резервите за штети - дел за реосигурување	(155.805)	-	(175.971)	-
Нето трошоци за штети	219.491	-	193.495	-

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

9. Настанати штети (нето трошоци за штети) - продолжува

Податоци за коефициент на штети - коефициент на трошоци и комбиниран коефициент

Класа на осигурување	2021 Коефициент			2020 Коефициент		
	Штети	Трошоци	Комбиниран	Штети	Трошоци	Комбиниран
Незгода	69%	39%	108%	63%	52%	115%
Здравство	47%	42%	89%	0%	14%	14%
Каско	47%	44%	92%	62%	48%	111%
Пловни објекти	0%	383%	383%	0%	50%	50%
Карго	50%	45%	94%	5%	50%	56%
Имоти пожар	26%	66%	93%	40%	87%	127%
Имоти останато	24%	56%	80%	3%	70%	73%
Авто одговорност	48%	85%	132%	42%	61%	103%
Одговорност пловни објекти	0%	50%	50%	0%	52%	52%
Општа одговорност	25%	69%	94%	22%	93%	115%
Кредити	(411%)	120%	(290%)	(179%)	(218%)	(397%)
Гаранции	0%	67%	67%	(18000%)	(50%)	(18050%)
Финансиска загуба	42%	22%	64%	(2%)	109%	107%
Туристичка помош	22%	72%	94%	63%	59%	122%
Вкупно	39%	61%	100%	34%	64%	99%

10. Нето трошоци за спроведување на осигурување

	2021	2020
Бруто полисирана провизија	130.841	161.237
Плати администрации	89.864	89.511
Плати агенти	52.965	53.372
Провизија за брокери	52.398	65.619
Амортизација	23.437	22.084
Потрошена топлотна и ел.енергија	14.149	12.291
Останати примања на вработени	10.857	8.593
Тековно и инвестиционо одржување	8.990	8.947
Маркетинг	7.097	7.970
Комунални трошоци	6.924	7.475
Трошоци за наем на деловен простор	1.791	2.776
Репрезентација	4.044	3.825
Промени во одложени трошоци за стекнување	(457)	(53.602)
Трошоци за услуги на физички лица	5.346	5.349
Поштенски трошоци	2.326	2.129
Мобилна телефонија и интернет	3.452	3.446
Обезбедување	4.585	4.800
Административни судски трошоци	1.820	1.845
Премија за осигурување	1.994	1.999
Консултантски услуги	4.989	6.716
Останати административни трошоци	16.280	12.039
Вкупно	443.691	428.421

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

11. Останати осигурително технички трошоци намалени за реосигурување

	2021	2020
Трошоци за исплата на штети за непознати и неосигурани возила	7.927	8.526
Правни такси	7.139	8.819
Противпожарен придонес	6.547	6.491
Придонес за здравство	2.483	2.325
Трошоци за супервизорски орган	7.308	7.091
Финансирање на Национално биро	2.493	2.711
Останато	6.520	(5.687)
Вкупно	40.417	30.276

12. Останати расходи вклучувајќи и вредносни усогласувања

	2021	2020
Вредносно усогласување на регресни побарувања	(1.662)	(743)
Вредносно усогласување на останати побарувања	(554)	467
Останати расходи	2.927	4.912
Вкупно	711	4.636

13. Данок на добивка

	2021	2020
Тековен данок/ признаен во биланс на успех	8.630	7.976
Вкупно	8.630	7.976

13. Данок на добивка (продолжува)

Усогласување со применетата даночна стапка

	%	2021	%	2020
Добивка пред оданочување		63.645		62.546
Загуба пред оданочување		-		-
Данок пресметан по даночна стапка	10.0%	6.365	10.0%	6.255
Расходи непризнаени за даночни цели	4.4%	2.805	3.5%	2.216
Намалување на даночната основица	0.8%	(540)	0.8%	(495)
Данок на добивка односно загуба	13.6%	8.630	12.8%	7.976

14. Вложувања во нематеријални средства

	Нематеријални средства
Набавна вредност	
На 1 јануари 2020	28.644
Зголемување	2.007
Намалување	-
На 31 декември 2020	30.651
На 1 јануари 2021	30.651
Зголемување	6.299
Намалување	-
На 31 декември 2021	36.950
Амортизација	
На 1 јануари 2020	20.600
Амортизација за годината	2.112
На 31 декември 2020	22.712
На 1 јануари 2021	22.712
Амортизација за годината	3.586
На 31 декември 2021	26.298
Сметководствена вредност	
На 31 декември 2020	7.939
На 31 декември 2021	10.652

15. Вложувања во недвижности – Градежни објекти

	2021	2020
Набавна вредност	789.534	786.941
Акумулирана амортизација	(377.691)	(359.131)
Нето книговодствена вредностна 1 Јануари	411.843	427.810
Почетна нето книговодствена вредност	411.843	427.810
Зголемување	4.843	7.656
Инвестиции во тек	3.351	-
Отуѓувања и отписи	(12.816)	(4.878)
Ефект од расходувања и оттуѓувања - акумулирана амортизација	5.438	1.451
Амортизација за годината	(19.745)	(20.196)
Крајна нето книговодствена вредност на 31 декември	392.914	411.843
Набавна вредност	784.913	789.534
Акумулирана амортизација	(391.998)	(377.691)
Нето книговодствена вредност на 31 декември	392.914	411.843

Проценетата вредност на градежни објекти кој не служат за вршење на дејноста изнесува 567.812 илјади МКД (2020: 575.894 илјади МКД).

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

16. Материјални вложувања

	Градежни објекти	Инвестиции во тек градежи	Компјутери	Мебел и опрема	Моторни возила	Инвестиции во тек опрема	Останато	Вкупно
Набавна вредност на 1 Јануари 2020	510.915	182	33.321	75.600	12.842	920	2.608	636.388
Акумулирана амортизација Нето книговодствена вредност 31 декември 2020	(264.454)	-	(28.022)	(61.253)	(8.813)	-	-	(362.542)
	246.461	182	5.299	14.347	4.029	920	2.608	273.846
1 Јануари 2021	246.461	182	5.299	14.347	4.029	920	2.608	273.846
Зголемување	3.861	-	1.918	3.152	1.578	-	-	10.509
Пренос од инвестиции во тек	42	(42)	-	116	-	(116)	-	-
Корекција набавна вредност	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходувања и отуѓувања	-	-	(1.507)	(8.041)	(2.150)	-	-	(11.697)
Сегашна вредност на расходувано средство	-	-	-	-	(31)	-	-	(31)
Корекција акумулирана амортизација	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизација за годината	(12.793)	-	(2.312)	(2.789)	(1.955)	-	-	(19.849)
Нето книговодствена вредност на 31 декември 2021	237.571	140	4.905	14.826	3.621	804	2.608	264.475
Набавна вредност	514.817	140	33.732	70.827	12.270	804	2.608	635.199
Акумулирана амортизација	(277.247)	-	(28.827)	(56.001)	(8.649)	-	-	(370.725)
Нето книговодствена вредност на 31 декември 2021	237.570	140	4.905	14.826	3.621	804	2.608	264.475

Проценетата вредност на градежните објекти кој служат за вршење на дејноста изнесува 358.690 илјади МКД (2020: 358.690 илјади МКД)

*Ставките компјутери, мебел и опрема, моторни возила и инвестиции во тек — опрема се претставени збирно во Билансот на состојба во ставката Опрема.

17. Останати финансиски вложувања

	2021	2020
Депозити	610.935	678.302
Финансиски вложувања расположливи за продажба	587.140	456.903
Вкупно	1.198.075	1.135.205

На 31 декември 2021 година Друштвото има вложувања во депозити во домашни банки кои имаат рок на доспевање од 12 до 60 месеци (2020: од 12 до 60 месеци) и каматни стапки од 0.7% до 2.6% (2020: од 1.0% до 3.0%).

Должнички хартии од вредност расположливи за продажба

	2021	2020
Акции	93.344	67.087
Државни обврзници	493.796	389.816
Вкупно	587.140	456.903
Котирани	93.344	67.087
Некотирани	493.796	389.816
Вкупно	587.140	456.903

На 31 декември 2021 година Друштвото има финансиски вложувања расположливи за продажба во државни обврзници со рок на доспевање од 10 до 30 години (2020: од 2 до 30 години) и каматни стапки од 2% до 4.6% (2020: 2% до 4.6%).

18. Побарувања од непосредни работи на осигурување

	2021	2020
Побарувања од осигуреници	307.228	321.417
Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	33.933	31.931
Вкупно	341.161	353.347
Исправка на вредност	(96.073)	(99.778)
Нето побарувања	245.088	253.569

Движење на исправката на вредност

	2021	2020
Состојба на 1 јануари	99.779	139.936
Дополнителна исправка на вредност	22.850	38.985
Ослободување на исправка на вредност	(13.163)	(50.914)
Отпис	(13.394)	(28.228)
Состојба на 31 декември	96.073	99.779

19. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување

	2021	2020
Побарувања по основ на регрес	25.791	27.461
Побарувања од Национално биро	13.369	12.771
Побарувања за дадени аванси	5.414	5.414
Побарувања по основ на услужно исплатени штети	2.763	4.546
Побарувања по основ на провизија од реосигурување	1.352	682
Побарувања по основ штети	17	21
Вкупно побарувања	48.706	50.895
Исправка на вредност	(31.965)	(33.281)
Нето вредност на побарувања	16.741	17.614

Движење на исправката на вредност

	2021	2020
Состојба на 1 јануари	33.281	33.997
Ослободување на исправка на вредност регреси	(1.670)	(743)
Ослободување на исправка на вредност ZK UG	(100)	(245)
Останато	(795)	271
Состојба на 31 декември	31.965	33.281

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

20. Побарувања по основ финансиски вложувања

	2021	2020
Побарувања од тргување со хартии од вредност	6.668	5.417
Побарување на закуп	1.001	2.745
Побарувања од камата	164	210
Вкупно	7.833	8.372
Исправка на вредност	(246)	(282)
Нето вредност на побарувања	7.587	8.090

21. Останати побарувања

	2021	2020
Побарувања од купувачи - останато	2.620	581
Побарувања од вработени	27	18
Останати побарувања	2.291	2.69
Вкупно	4.938	3.289
Исправка на вредност	(1.161)	(2.070)
Нето вредност на побарувања	3.776	1.219

Движење на исправката на вредност

	2021	2020
Состојба на 1 Јануари	2.070	2.704
Исправка на вредност	(909)	(634)
Отпис	-	-
Состојба на 31 Декември	1.161	2.070

22. Парични средства и останати парични еквиваленти

	2021	2020
Парични средства во благајна	40	41
Парични средства во банка		
- во денари	117.486	72.718
- во девизи	6.155	7.032
Вкупно	123.681	79.791

23. Технички резерви

	2021	2020
Бруто резерва за преносна премија	325.475	308.646
Резервации за настанати пријавени штети	221.580	215.639
Резервации за не настанати непријавени штети	135.206	135.944
Резерви за бонуси и попусти	10.138	3.029
Останати технички резерви	5.352	5.274
Бруто технички резерви	697.751	668.532

24. Останати обврски

	2021	2020
Примени аванси по основ осигурување	2.458	4.100
Провизии на агенти	11.601	9.570
Обврски за придонеси и членарини	1.873	1.841
Обврски кон Национално биро	0	10
Добавувачи за материјални вложувања	185	337
Добавувачи за обртни средства	2.249	3.162
Обврски спрема вработени	10.064	10.226
Придонеси и даноци по основ плата	4.176	4.548
Обврски кон ВИГ	1.254	3.075
Обврски задивиденда	6.341	6.367
Останати обврски	505	618
Вкупно	40.706	43.854

25. Пасивни временски разграничувања

	2021	2020
Пресметани обврски за реосигурување	81.955	72.314
Пресметани провизии	1.413	4.291
Обврски за противпожарен придонес	2.611	2.807
Останато	3.325	2.704
Пресметана бруто полисирана провизија	54.729	44.622
Вкупно	144.033	126.738

26. Капитал и резерви

Акционерски капитал

Во број на акции	2021	2020
На 1 јануари - целосно платени	717.462	717.462
Издадени во текот на годината	-	-
На 31 декември - целосно платени	717.462	717.462

На 31 декември 2021 година акционерскиот капитал се состои од 717.462 обични акции со номинална вредност од ЕУР 20.084 по акција (2020: 717.462 обични акции со номинална вредност од ЕУР 20.084 по акција). Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната односно ликвидационата маса.

Основната главнина на друштвото се утврди на вкупен износ од 14.409.506.8 евра (717.462 акции по 20.084 евра) според среден курс на Народна банка на РМ на ден 30.04.2013 година (1 Евро од 61.6475 денари). Пријавата за упис на основна главнина во Централниот регистар беше одобрена на 26.08.2013.

Акционерската структура на 31.12.2021 на Друштвото е:

	% од акциите со право на глас
Виена Иншуренс Груп (Vienna Insurance Grup VIG)	94.26%
Останати правни и физички лица	5.74%

Дивиденди

Надзорниот одбор на Друштвото, согласно утврдениот закон согласно законските прописи и препораките на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2021 година (Седница на Совет на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, одржана на 10 март 2022 година), на 5 април 2022 година предложи решение за распределба на добивката, од која 1/3 за резерви на сигурност, а останатата добивка да се пренесе како нераспределена добивка за наредната година.

Исто така, со истата одлука, Надзорниот одбор на Собранието на акционери му предложи исплата на дивиденда за 2019 и 2020 година во износ од 71.746 илјади денари.

27. Вонбилансна евиденција - пасива

Согласно усвоеното Упатство за евидентирање на работењето помеѓу Националното биро и осигурителните друштва во 2012 година Друштвото вонбилансно евидентира резервација за пријавени штети по основ на непознати и неосигурани моторни возила. Во 2021 година Друштвото продолжи со политиката на вонбилансна евиденција на резервација за пријавени штети по основ на непознати и неосигурани моторни возила. На 31.12.2021 износот на резервирани штети изнесува МКД 12.080 илјади и МКД 18.066 илјади гаранции (2020: износот на резервирани штети изнесува МКД 46.423 илјади и МКД 22.324 илјади гаранции).

28. Трансакции со поврзани лица

Матично и основно матично друштво

Друштвото е во доминантна сопственост на Виена Иншуренс Груп (Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe) кое е и основно матично претпријатие.

Трансакции со Матичното друштво

На крајот на 31.12.2021 година, салдата од трансакциите со матичното друштво беа следните:

Побарувања	2021	2020
Побарувања по основ на учество во надомест на штети од реосигурување	270	4.345
Побарувања по основ на провизија од реосигурување	1.053	416
Обврски		
Обврски по основ на премија за реосигурување	9.587	4.691
Обврски по основ на премија за реосигурување – депозитна премија	72.500	67.474
Останати обврски	785	500
ВИГ услуги	1.260	-
Резерви		
Резерва за пренесена премија – дел зареосигурување	5.400	228
Резерва за штети – дел за реосигурување	75.430	70.299
Трошоци и приходи		
Бруто полисирана премија предадена на реосигурителите	136.625	110.702
Промена во резерва за пренесена премија – дел зареосигурување	6.947	18.775
Приходи од провизии и надомести по основ на реосигурување	48.158	52.923
Бруто исплатени штети - дел за реосигурителите	55.461	65.737
Промена во резерва за штети – дел зареосигурување	5.497	(8.363)
Трошоци за камати по депозитна премија	1.837	1.975

28. Трансакции со поврзани лица (продолжение)

Трансакции со останати поврзани страни

Трансакциите со 31.12.2021 со останатите поврзани друштва во Групацијата се дадени како што следи:

	2021	2020
Побарувања		
Побарувања по основ на учество во надомест на штети од реосигурување	-	-
Побарувања по основ на провизија од реосигурување	194	169
Обврски		
Обврски по основ на премија за реосигурување	7.836	40.517
Обврски по основ на премија за реосигурување – депозитна премија	3.707	-
Останати обврски	-	-
ВИГ услуги	-	-
Резерви		
Резерва за пренесена премија – дел зареосигурување	17.208	10.882
Резерва за штети – дел за реосигурување	116.748	107.876
Трошоци и приходи		
Бруто полисирана премија предадена на реосигурителите	139.030	186.313
Промена во резерва за пренесена премија – дел зареосигурување	6.095	1.885
Приходи од провизии и надомести по основ на реосигурување	62.179	59.291
Бруто исплатени штети - дел за реосигурителите	85.975	52.945
Промена во резерва за штети – дел зареосигурување	8.872	65.652

Поврзани страни на кој матична компанија е Виена Иншуренс Груп (Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe)

Винер животно осигурување (Winner Life)

	2021	2020
Побарувања	555	-
Приходи	2.131	1.686

Сигма Интералбаниан ВИГ (Sigma InterAlbanian VIG)

	2021	2020
Побарувања	2.619	581
Приходи	6.230	6.803

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести по сите основи на членовите на Надзорниот одбор, Управниот одбор и Раководниот тим на Друштвото вклучени во Административни трошоци се како што следува:

	2021	2020
Вкупни надомести	41.444	40.740
	41.444	40.740

29. Превземени и потенцијални обврски

До датумот на изготвување на финансиските извештаи Друштвото нема превземено обврски.

Судски спорови

Во рамките на тековните активности постои можност да се добијат тужби против Друштвото. Врз основа на сопствени проценки како и интерни и екстерни консултанти раководството на Друштвото смета дека тужбите нема да предизвикаат материјални загуби и според тоа не е направена резервација во овие финансиски извештаи. Судските спорови настануваат најчесто во случај кога тужителот не е задоволен од проценката на штетата дадена од Друштвото. Менаџментот врши проценка на штетите користејќи внатрешна и надворешна експертиза вклучително и правно мислење. Менаџментот верува дека проценките се соодветни но сепак потврдува дека крајната разрешница може да има повисок/понизок износ од направената проценка. Со 31.12.2021 резервацијата за судски спорови беше евидентирана во делот за Резерви за настанати пријавени штети во износ од МКД 28.640 илјади. Периодот за решавање на овие спорови е неизвесен. Судските спорови се однесуваат воглавно на штети во делот на авто одговорност и незгода.

30. Последователни настани

На 10 Март 2022 година, врз основа на проценка на ризиците поврзани со тековното економско опкружување и можните ефекти врз работењето, односно ликвидноста, солвентноста и адекватноста на капиталот на друштвата за осигурување, Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување препорача до Осигурителните друштва да се воздржат од распределба и исплата на дивиденда од добивката остварена во 2021 година, односно да ја распределат за зголемување на резервите на сигурност и другите резерви на Друштвото. Исто така, се нагласува дека препораката не се однесува на распределба и исплата на дивиденда од добивка остварена во 2019 и 2020 година.

По датумот на Извештајот за финансиската состојба не се случиле други материјални настани кои треба да бидат обелоденети во финансиските извештаи.

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување
Македонија - Скопје Виена Иншуренс Груп**

Годишен извештај

За годината која завршува на 31 декември 2021 година

**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ
МАКЕДОНИЈА – ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП**



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

2021

Скопје, 2022

1. Обраќање на претседателот на Управниот одбор

Македонија осигурување АД Скопје – Виена Иншуренс Груп и 2021 година ја заврши со позитивен финансиски резултат, односно добивка пред оданочување во износ од 63.6 милиони денари и по оданочување во износ од 55 милиони денари во услови на постепено закрепнување на економијата од последиците поврзани со претходно прогласената пандемија на светско ниво, поврзано со процесот на вакцинација на населението и економското закрепнување на светско ниво.

Порастот на бруто-домашниот производ за четвртото тромесечје од 2021 година изнесува 2.3% со што целата 2021 заврши со раст на БДП од 4%. Остварениот раст е резултат на понатамошната пост-пандемиска консолидација на економските текови. Растот произлегува од подобрите остварувања кај услугите, посебно оние кои беа под директен удар на пандемијата: трговијата, транспортот и хотелиерството. Преработувачката индустрија бележи пад поради изразените неизвесности сврзани со ребалансирањето на глобалните пазари на стоки и импликациите за синџирите на снабдување.

Во ова опкружување движењето на бруто-општествениот производ во земјата изнесува 3 % со трет квартал, додека предвиден пораст од Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) за 2021 година е 4% и инфлација од околу 7% на годишно ниво.

Клучни показатели на финансиско работење на Друштвото

Бруто-полисираната премија во 2021 година бележи раст во однос на минатата година од 5,6 %, односно 48.4 милиони денари, од кои - во осигурувања на моторни возила во износ од 16,6 милиони денари, здравствено осигурување во износ од 5,1 милиони денари, патничкото и осигурување од финансиски загуби во износ од 5,2 милиони денари, Кај имотните класи на осигурување се оствари пораст во износ од 48,5 милиони денари со што се зацврсти овој вид на осигурување како доминантен во портфелот на нашето Друштво. Кај незгодата има намалување во износ од 21,2 милион денари. Намалувањето во незгода се должи на исклучувањето на ризикот смрт од болест, поради промена на регулативата од страна на Агенција за супервизија.

Настанатите нето штети бележат зголемување од 13.4% или во апсолутен износ 25,9 милиони денари и тоа најмногу во осигурувањата од автоодговорност и стоки во превоз.

Трошоците за спроведување на осигурувањето, во структурата на расходите, се најголема позиција во нашата дејност, во вкупен износ се зголемени од лани односно 3,5% или во вкупен износ за 15,2 милиони денари. Додека, движењето на трошоците за стекнување, најчесто го прати развојот на бруто полисираната премија, има намалување споредено со минатата година 5,5 % или во вкупен износ за 13,1 милиони денари, поради примена на регулативата од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување во текот на 2020 година.

Во осигурителното портфолио на Друштвото најголемо учество има имотното осигурување со 48,6%, следува осигурувањето од автоодговорност со 28.4%, потоа осигурувањето од незгода со 7% и каско на моторни возила со 6.7%. Сите други видови осигурување учествуваат поединечно со помалку од 9,3% и секој поединечно не надминува 5%.

Комбинираниот резултат на Друштвото во 2021 година е позитивен и изнесува нецели 100% (98% во 2020 година). Комбинираниот резултат е главниот показател за работењето од основната дејност на Друштвото.

Друштвото во текот на 2021 година прими 288 приговори по ликвидирани штети, што е намалување од 8% во однос на минатата година и е навистина одлично постигнување при раководењето со штетите. По сите приговори без исклучок е постапено во законски пропишаниот рок.

Нето - инвестицискиот приход во текот на 2021 година е зголемен за 10% или вкупниот ефект на инвестицискиот приход е зголемување во износ од 4,8 милиони.

Според сеуште неофицијални податоци за движењето на основните показатели на осигурителниот пазар во Република Македонија, покажуваат зголемување на вкупната бруто полисирана премија од околу 1,302 милиони денари или 15,6% кај неживотното осигурување во однос на 2020-та година со најголемо зголемување кај осигурувањето од автодоговорност и занјоделските осигурувања - на посеви и плодови и животни.

Според планот за 2022 година, очекуваме зголемување на бруто-полисираната премија во однос на остварената во 2021 година за околу 2%, како и одреден пораст на добивката до 25% од истата.

Во 2022 година Друштвото ќе продолжи во насока на остварување на планираните задачи и нема да има проблеми со ликвидноста и солвентноста, како и со навременото исполнување на обврските.

Како и секоја година, повторуваме дека основната цел во оперативната дејност на нашата компанија е непроменета, а тоа е да се задржат квалитетните осигуреници, но и да дојдеме до зголемување на нивниот број, секако во оние видови осигурување што ни овозможуваат профитабилен резултат.

Сакам да искажам голема благодарност до менаџерскиот тим и до сите други колеги за нивното залагање и придонес во остварувањето на стратегиските цели на компанијата. Во услови на пандемија, сите ние вработените и нашите соработници, како и клиентите успеавме да го задржиме високот ниво на професионалност, редовно и правовремено извршување на сите наши обврски и кон сето тоа да ја оддржиме ликвидноста и солвентноста на Друштвото на високо ниво.

Секако, голема благодарност и кон двете друштва за застапување во осигурувањето и до сите нивни вработени, како и до нивните надворешни соработници. Без нив, како и без успешната соработка со брокерските друштва и деловните банки со кои имаме склучено договори за деловна соработка, секако дека немаше да имаме успешна деловна година.

2. Општо економско опкружување

Во текот на 2021 година останаа присутни ризиците и неизвесноста поврзани како со интензитетот и траењето на пандемијата, така и со економското заздравување условено од застоите во глобалните синџири на набавки, високиот пораст на цените на енергенсите и инфлаторните притисоци. Мисијата на ММФ на своите состаноци во текот на 2021 година ги објави своите заклучоци за Македонија во кои се нагласува дека економијата

здравува, мерките на Владата даваат резултати и во голема мера го амортизирале ударот од кризата предизвикана од Ковид-19. Монетарната политика е оценета како соодветна и треба сè уште да биде олабавена, а банкарскиот систем во целина е оценет како добро капитализиран и ликвиден. Потврдена е стабилноста на денарот и на банкарскиот систем кој е оценет како стабилен и силен за време на пандемијата. Во врска со зголемувањето на цените на енергијата и храната во глобални рамки, очекувањата на ММФ пред инвазијата врз Украина беа дека инфлацијата ќе почне да се намалува во втората половина од 2022 година и ќе се стабилизира на околу 2 проценти во 2023 година и во периодот потоа.

Во последниот период сите се соочуваме со нови макроекономски услови коишто се карактеризираат со значително зголемено ниво на цените на енергентите и прехранбените продукти. Нашата економија, како мала и отворена, е исклучително зависна од случувањата во европската економија. Засега не се очекува рецесија во Европската Унија. Европската централна банка, и покрај новонастанатата ситуација со инвазијата врз Украина, се очекува раст во ЕУ годинава, но помал од првично очекуваниот.

Неизвесноста во економијата се засили на почетокот на 2022 година, како резултат на зголемените притисоци од цените на храната и енергијата на глобално ниво. Притисоците врз цените и изгледите за растот дополнително се влошија со инвазијата на Руската Федерација врз Украина. Во услови на неизвесност околу времетраењето и интензитетот на руско-украинскиот конфликт, како и околу можните ефекти од наметнатите санкции врз Руската Федерација за пазарите на енергенси, изгледите за растот на македонската економија во 2022 се изразено неизвесни, односно претходната проекција за 2022 од 4% станува предизвик во новите околности.

Пазарот на труд бавно закрепнува, создавајќи притисок врз платите во секторите каде се забележува брз раст. Невработеноста во четвртиот квартал од 2021 понатамошно благо се намали, на 15.2% од претходните 15.7%. Но, се намали и вработеноста, од 47.4% на 47.3%. Овие остварувања се резултат на повторното пасивизирање на населението имено близу 8,000 лица престанале активно да бараат работа. Во таа насока е добредојдено и зголемувањето на минималната плата.

Структурните реформи се очекува да бидат насочени кон натамошно подобрување на транспортните и енергетски пазари, енергетска ефикасност, стимулирање на иновативноста и креативноста, подобрување на конкурентноста на услужниот и земјоделскиот сектор, дигитализација на административните услуги, намалување на сивата економија, олеснување на трговијата и зајакнување на човечкиот капитал. Спроведувањето на овие мерки надополнети со активните мерки на пазарот на трудот, треба да придонесат за зголемување на конкурентноста на македонската економија, креирање работни места и намалување на невработеноста.

Станува очигледно дека оваа состојба на криза ќе трае во поголемиот дел на 2022 година, но за жал е многу веројатно и да навлезе во 2023 година. Се надеваме дека воената криза ќе заврши што побрзо иако и тоа е дискутабилно, но санкциите кон Руската Федерација и Белорусија ќе продолжат и во 2023 година. Тоа секако ќе се одрази негативно кон цените на енергенсите и металите, а секако и кон прехранбените артикли. Тоа ќе води кон зголемување на инфлацијата во одреден период, што секако ќе доведе и до негативни ефекти и кон работењето на осигурителната индустрија и тоа од аспект на одложување на

наплатата на премијата, зголемувањето на реосигурителната премија и секако зголемувањет на трошоците за исплата на штетите.

Секако, за очекување е во состојба а зголемена инфлација и зголемување на каматите, како на кредитите, така и на депозитите, но и на приносот на државните хартии од вредност. Депозитите и државните хартии од вредност се главните инвестирања на техничките резерви на осигурителната индустриј од неживот.

Во секој слушај очекуваме доста непредвидлив период пред нас, но сепак мора да гледаме оптимистички кон резултатите од работењето во 2022 година.

Состојба на пазарот на осигурување

Осигурителниот сектор во Република Северна Македонија забележа раст на бруто-полисираната премија (БПП) од 15,6% на неживотното осигурување како последица на закрепнување на економското опкружување во текот на 2021 година од последиците на пандемијата.

Не се смени бројот на осигурителни друштва, па така и во 2021 година на пазарот на осигурување на Република Македонија продолжија со работа 16 друштва за осигурување, од кои 11 работат во доменот на неживотните осигурувања, а 5 друштва во доменот на животните осигурувања. Нашето друштво, Осигурување Македонија а.д. Скопје – ВИГ е единственото друштво на пазарот што поседува лиценца за работи на реосигурување.

Анализата на сопственичката структура на друштвата покажува дека најголем процент на сопственост отпаѓа на странски правни лица од финансискиот сектор.

Бројот на брокерски друштва за посредување во осигурувањето на крај на 2021 година изнесува 38, едно брокерско престана со вршење на дејност во текот на годината. Активни Друштва за застапување во осигурувањето се 10, а деловните банки што дејствуваат како активни застапници во осигурувањето се 7.

Најголема класа на неживотно осигурување и во 2021 година со вкупно учество од 50,2% во бруто-полисираната премија по неживотно осигурување е задолжителното осигурување од автомобилска одговорност, следено од имотните осигурувања со 22.5 % и каско-осигурување на моторни возила со 9,2%. За одбележување е што осигурувањата на моторните возила и во 2021 година учествуваат со околу 60% од вкупната полисирана бруто-премија на неживотното осигурување. Најголем пораст на бруто-полисираната премија кај неживотното осигурување во 2021 година има кај здравственото осигурување и тоа 48%,

Кај настанатите штетите има пораст за 7% во текот на 2021 година или 51,7% отпаѓаат на класата на задолжителното осигурување од автомобилска одговорност. Но, во текот на разгледуваниот период најголем пораст кај штетите освен кај задолжителното осигурување од автомобилска одговорност е кај здравствено осигурување за 99%.

Во 2021 година имаше измени во регулативата од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување и тоа поврзано со лиценцирање и работење на актуарите. Правилникот за методологијата за пресметка на одложените трошоци за спроведување на осигурувањето се одложи со примена во текот на 2022, како и Правилникот за минимални стандарди на информациски системи.

3. Профил на Друштвото

Промена на краткиот назив на Друштвото

По претходно спроведена постапка согласно одредбите од Законот за трговските друштва, Законот за едношалтерскиот систем и Законот за супервизија на осигурување и подзаконските акти на Агенцијата за супервизија на осигурување, во јуни 2021 година извршена е промена на краткиот назив на Друштвото. Новиот краток назив на Друштвото е **МАКЕДОНИЈА осигурување АД Скопје – Виена Иншуренс Груп**. Долгиот назив на Друштвото (фирма) останува непроменета и истата гласи **Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп**.

Соодветно на промената Друштвото направи и измени во логото.



МАКЕДОНИЈА осигурување АД Скопје Виена Иншуренс Груп е во самите темели на сигурноста, довербата и финансиската стабилност на дејноста осигурување во државата. Првата осигурителна кука со искуство од 77 години и локална експертиза, со преку двецениско интернационално влијание, денес е стабилна компанија во рамките на моќна австриска групација **ВИГ (VIG)** и модерно осигурително друштво.

Акционерското друштво за осигурување и реосигурување **МАКЕДОНИЈА Виена Иншуренс Груп** е водечко во покрита на ризици од класата на осигурување неживот за правни и физички лица. Понудата е достапна преку широко распространета сопствена продажна мрежа, брокери за осигурување, агенции за застапување во осигурување и банки.

Друштвото има големо искуство со осигуреници и развиена база на податоци, а со дигитализацијата клиентите можат да одберат да ги добијат услугите плаќање премија и процесирање на штети онлајн или во директен контакт. Во тимот на Друштвото се искусни експерти од прием во осигурување и процена и ликвидација на штети и друг искусен кадар што го одликуваат силни корпоративски вредности како одговорност, блискост со клиентите и почитување на различностите.

Посебно внимание Друштвото посветува на општествената одговорност во сите сфери на своето работење како и грижа за ресурсите, финансиска едукација од областа на дејноста, како и помагање на проекти за подигање на општествената свест. Неколку години во континуитет, преку опцијата **Social Active Day** вработените во Друштвото реализираат активности од социјален и општествено корисен карактер. Посветени сме кон транспарентна комуникација и споделување на културата на Друштвото преку позитивни примери на општествено влијание.

Политиките на следење на современите текови во дејноста и бескомпромисната финансиска стабилност, како и постојаното вложување во обуки на кадарот, обезбедуваат актуелност на изјавата од клиентите на МАКЕДОНИЈА осигурување – Виена Иншуренс Груп: **Знам кога сум сигурен.**

3.1 Правен статус, седиште и датум на основање

Фирма	Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА, Скопје – Виена Иншуренс Груп
Скратен назив	МАКЕДОНИЈА осигурување а.д. Скопје – Виена Иншуренс Груп
Адреса	ул. „11 Октомври“ број 25, 1000 Скопје
Интернет-страница	www.insumak.mk

Опис на дејноста

Дејноста на Друштвото е осигурување, односно сите видови неживотни осигурувања и реосигурување.

Податоци за големината на субјектот

Акционерското друштво за осигурување и реосигурување Македонија, Скопје – Виена Иншуренс Груп спаѓа во големи деловни субјекти.

3.2 Листа на класи на осигурување

- 1) Осигурување од последици на несреќен случај (незгода)
- 2) Здравствено осигурување
- 3) Осигурување на моторни возила (каско)
- 4) Осигурување на шински возила (каско)
- 5) Осигурување на воздухоплови (каско)
- 6) Осигурување на пловни објекти (каско)
- 7) Осигурување на стока во превоз (карго)
- 8) Осигурување на имот од пожар и од природни непогоди
- 9) Други осигурувања на имот
- 10) Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила
- 11) Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови
- 12) Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти
- 13) Општо осигурување од одговорност
- 14) Осигурување на кредити
- 15) Осигурување на гаранции
- 16) Осигурување од финансиски загуби
- 17) Осигурување на правна заштита
- 18) Осигурување на туристичка помош

Листа на договори за осигурување во 2021


Листа на осигурителни договори	Класа
Колективно осигурување на лица од последици на несрекен случај (незгода)	01
Индивидуално осигурување на лица од последици на несрекен случај (незгода)	01
Осигурување на раководители (менаџери) од последици на несрекен случај (незгода)	01
Осигурување членови на спортски организации од последици од несрекен случај (незгода)	01
Задолжително осигурување на патници во јавниот превоз од последици на несрекен случај (незгода)	01
Осигурување на возачи, патници и работници од последици од несрекен случај (незгода) за време на управување и возење на моторни и други возила	01
Доброволно осигурување на патници во јавниот превоз од последици од несрекен случај (незгода)	01
Осигурување на гости во хотели, мотели, кампови, бунгалови, капашишта, лекувалишта и слично од последици од несрекен случај (незгода)	01
Осигурување на посетители на културно-уметнички, спортски и други приредби од последици од несрекен случај (незгода)	01
Осигурување на ученици и студенти од последици од несрекен случај (незгода)	01
Доброволно колективно здравствено осигурување за случај на тешки болести	02
Доброволно колективно здравствено осигурување за случај на операции	02
Приватно здравствено осигурување за вонболничко и болничко лекување	02
Каско-осигурување на моторни возила	01, 03
Каско-осигурување на патнички моторни возила	01, 03
Осигурување од одговорност на превозниците во патниот сообраќај во домашен и во меѓународен транспорт	10
Осигурување од одговорност на превозниците во патниот сообраќај во домашен и во меѓународен транспорт со организатор на превоз	10
Осигурување на пратки во домашен транспорт	07
Осигурување на пратки по генерална полиса	07
Осигурување на стока во меѓународен транспорт	07
Осигурување на транспорт на пари и други вредносни пратки во земјата	07
Осигурување од пожар и од некои други опасности	08, 09
Осигурување на машини од кршење и од некои други опасности	09
Осигурување од провална кражба и разбојништво	08, 09
Осигурување на стакло од кршење	08, 09
Осигурување на домаќинство	08, 09, 13
Осигурување на објекти во градба	08, 09, 13
Осигурување на објекти во монтажа	08, 09, 13
Осигурување на нисконапонска електронска опрема, електронски сметачи, процесори и слични уреди	08, 09

Осигурување на имот – мастер полиса	08, 09, 16
Осигурување на имотот на електростопанските претпријатија	08, 09
Комбинирано осигурување на семејствата (семеен пакет)	01, 03, 08, 09
Комбинирано осигурување на продавници и услужни дејности	07, 08, 09, 13
Комбинирано осигурување на непроизводни дејности – комерцијална полиса	07, 08, 09, 13, 16
Осигурување од автомобилска одговорност	01, 03, 10
Осигурување на сопствениците, односно корисниците на бродови и на чамци на моторен погон од одговорност за штети причинети на трети лица	12
Осигурување од општа одговорност	13
Осигурување од одговорност на нотари	13
Осигурување од одговорност на стечајни управници	13
Осигурување од одговорност од грешка на здравствени работници	13
Осигурување од професионална одговорност	13
Осигурување од одговорност на друштва за ревизија	13
Осигурување од одговорност на брокери	13
Осигурување од одговорност на адвокати	13
Осигурување од професионална одговорност на сметководители	13
Осигурување од одговорност на архитекти и инженери	13
Осигурување од одговорност на работодавецот спрема работниците - вработените	13
Осигурување од одговорност на директори и раководни лица	13
Осигурување на гаранции за ТИР карнети	15
Осигурување на ризикот фалсификат на странски средства за плаќање	16
Осигурување од опасноста од прекин на работа поради пожар и некои други опасности	16
Патничко осигурување со дополнително осигурување од незгода и осигурување од спортска незгода	18
Осигурување на побарувања кај продажба на стоки или услуги со одложено плаќање	14

3.3. Организациона поставеност



Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА - Виена Иншуренс Груп



3.4 Акционерски капитал и акционери

Назив на издавачот	Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп			
ЕМБС на издавачот	4067037			
ЕДБ	4030974258740			
Број на издадени акции	717462			
Номинална вредност	20 08 ЕУР			
Номинален капитал	14 409 506 81 ЕУР			
Род на акции	Обични акции			
Котација	Задолжителна котација / Македонска берза за хартии од вредност АД Скопје			
СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА НА НИВО НА ЕМИСИЈА				
Тип на акционери	Број на акции	Број на акционери	Процент од емисијата	
Домашни	Правни лица	16 660	48	2.32 %
	Физички лица	22 965	378	3.20 %
Странски	Правни лица	676 410	4	94.28 %
	Физички лица	1 427	19	0.20 %
Вкупно	717 462	449	100.0 %	
ДОМИНАНТЕН АКЦИОНЕР				
Назив на акционер	ВИЕННА ИНСУРАНЦЕ ГРУП АГ ЊИЕНЕР ВЕРСИЦХЕРУНГ ГРУППЕ			
Седиште на акционер	Виена, Република Австрија			
Адреса на седиште	Сихоттенринг 30, 1010 Њиен, Аустрија			
ЕМБС	ФН 75687 ф (Регистар на трговски друштва на Австрија)			
Број на акции во сопственост	676 270			
Вкупна номинална вредност на акции	13 582 206,68 ЕУР			
% во акционерски капитал	94.26 %			
ВТОР АКЦИОНЕР ПО БРОЈ АКЦИИ ВО СОПСТВЕНОСТ				
Назив на акционер	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје			
Седиште на акционер	Скопје, Р Македонија			
Адреса на седиште	Кеј „13 Ноември“ бр. 6			
ЕМБС	5168660			
ЕДБ:	4030997339640			
Број на акции во сопственост	2 994			
Вкупна номинална вредност на акции	60 131,5 ЕУР			
% во акционерски капитал	0.42 %			
ТРЕТ АКЦИОНЕР ПО БРОЈ НА АКЦИИ ВО СОПСТВЕНОСТ				
Назив на акционер	ТИМ ИНЖИЊЕРИНГ ДООЕЛ Скопје			
Седиште на акционер	Скопје, Р Македонија			
Адреса на седиште	ул. „Миле Поп Јорданов“ бр. 72/45			
ЕМБС	4638948			
ЕДБ:	4030993159515			
Број на акции во сопственост	2 800			
Вкупна номинална вредност на акции	56 235,2 ЕУР			
% во акционерски капитал	0.39 %			

3.5 Дел од Виена Иншуренс Груп

ПРОФИЛ НА ГРУПАЦИЈАТА

Ние се фокусираме на обезбедување на нашите клиенти во Австрија и ЦИЕ со сопствени производи и услуги прилагодени на нивните потреби. Нашата стратегија е насочена кон долгорочна профитабилност и стабилен раст на заработката, што нè прави сигурен партнер во брзо менување на времето.

Над 25.000 вработени работат во Виена Иншуренс Груп, во околу 50 компании во 30 земји. Ние развиваме решенија за осигурување во согласност со личните и локалните потреби, што нè направи лидер во осигурителната индустрија во Австрија и Централна и Источна Европа (ЦИЕ).

СТРУЧНОСТ И СТАБИЛНОСТ

Виена Иншуренс Груп е меѓународна осигурителна група со седиште во главниот град на Австрија. По падот на Железната завеса во 1989 година, Групата брзо се прошири од чисто австриски бизнис во меѓународна групација. Виена Иншуренс Груп е синоним за стабилност и експертиза во обезбедувањето финансиска заштита од ризици. Искуството во комбинација со фокус на нашите основни надлежности на обезбедување на осигурување, формира цврста и сигурна основа за група 2 2 милиони плус клиенти.

ФОКУС НА ЦЕНТРАЛНА И ИСТОЧНА ЕВРОПА

Покрај Австрија, Виена Иншуренс Груп става јасен акцент на Централна и Источна Европа како свој домашен пазар. Групацијата генерира повеќе од половина од своите примарни приходи во ЦИЕ. Операциите на Групацијата се насочени и кон овој регион. Ова првенствено ги одразува предвидувањата за економски раст во ЦИЕ, што се предвидува да биде двојно повисоко отколку во Западна Европа, како и сегашното ниво на густина на осигурување, кое сè уште е далеку под просекот на ЕУ.

ПРИСУСТВО НА ЛОКАЛНИТЕ ПАЗАРИ

ВИГ има одговорност финансиски да ги заштити своите клиенти од ризици. Групацијата следи една стратегија што опфаќа повеќе брендови, т.н. „мултибренд“ стратегија, која се потпира на утврдените локални пазари, како и на локалниот менаџмент. Конечно, успехот на Групацијата и блискоста со клиентите се сведуваат на силината на секој бренд посебно и на локалното знаење, односно „ноу-хау“ (кноњ хоњ).

ФИНАНСИСКА СИГУРНОСТ И КРЕДИТЕН РЕЈТИНГ

Оценката на ВИГ е „А+“, што подразбира стабилна позиција и ја дава реномирана и добропозната агенција за кредитен рејтинг „Стандард и Поорс“. Оваа оценка значи дека ВИГ останува на врвот на високорангирани друштва на Виенската берза и дека, според АТХ-индексот, акциите на ВИГ се водечки на листата. Акциите на Виена Иншуренс Груп котираат и на берзата во Виена и во Прага. Винер Штедише осигурување (Њиенер Стадтисцхе Версицхерунгсвереин) е постојаниот и главен акционер, кој има поставено долгорочни цели и поседува околу 70% од акциите на ВИГ. Останатите акции се во слободен оптек.

3.6 Односи со акционерите

За финансиските односи со поврзаните субјекти податоците се вклучени во белешките кон завршната сметка.

3.7 Структура на деловната мрежа

Друштвото својата дејност ја врши преку следните организациски делови: Генерална дирекција и 14 експозитури распоредени низ државата.

Експозитури	Адреса
1. Скопје	„11 Октомври“ бр. 25
2. Битола	„1 Мај“ бр. 268
3. Штип	Плоштад „Тошо Арсов“ бр. 56
4. Велес	„Димитар Влахов“ бр. 27
5. Тетово	„Илирија“ бр. 36
6. Кавадарци	„Илинденска“ бр. 11
7. Охрид	„Димитар Влахов“ бр. 14
8. Гостивар	„Борис Кидрич“ бр. 115
9. Куманово	„Димитар Влахов“ бр. 52/3
10. Свети Николе	Плоштад „Илинден“ бр. 19
11. Кочани	„ВМРО“ 47 влез 246
12. Гевгелија	„Димитар Влахов“ бр. 7
13. Ресен	„Таше Милошевски“ бр. 6
14. Прилеп	„Маршал Тито“ бр. 36

Во рамките на овие организациски делови функционираат повеќе сектори и служби, кои ги извршуваат клучните и другите деловни функции на Друштвото.

4. Управување со ризици

Друштвото континуирано ги идентификува, ги проценува и ги контролира ризиците на кои е изложено во текот на својата работа и управува со тие ризици на начин што ќе обезбеди трајно одржување на степенот на изложеност, кој нема да ги загрози имотот и работењето на Друштвото, односно ќе обезбеди заштита на интересите на акционерите, осигурениците, оштетените трети лица и на други доверители на Друштвото во согласност

со позитивните прописи. Управувањето со ризици на Друштвото е дефинирано во посебна програма, која се одобрува годишно од органот на управување и од органот на надзор.

Програмата редовно се доставува до регулаторот. При изготвување на програмата се почитувани принципите од вториот дел на Солветност 2 Директивата на Европската Унија (ЕУ Солвенцс ИИ Директиве Пиллар ИИ) за управување во согласност и насоките на Виена Иншуренс Груп што важат за земји што не се членки на ЕУ.

Друштвото во однос на својата дејност е изложено на повеќе ризици. Тука спаѓаат: стандардните ризици од дејноста осигурување, ризиците за неживотно и здравствено осигурување, како и ризиците од инвестициите (пазарниот ризик), некои општи ризици како кредитниот ризик и оперативниот ризик. Освен овие, Друштвото е подложно и на стандардните ризици на кои се подложни сите трговски друштва, како што се: репутациски и стратегиски ризик.

Друштвото за осигурување работи на начин што обезбедува ризиците на кои е изложено при вршење на работи на осигурување да не ги надминат ограничувањата предвидени со Законот за супервизија на осигурувањето.

За Друштвото културата на управување со ризиците е составен дел од секојдневната работа и ја опфаќа општата свесност за ризиците на секое ниво. Тоа се постигнува со континуирано подигнување на свесноста на секој вработен за потребата и нужноста за управување со ризиците, првенствено со нивно активно вклучување во процесите на управување со ризиците, со јасно одредување на улоги и одговорности на секој вработен во рамките на системот за управување со ризици, обезбедување на непречен тек на информации од Управниот одбор до нивото на оперативниот извршител и обратно.

Друштвото има имплементирано Систем за управување со ризици, кој се состои од организациски единици за управување со ризици и процеси за управување со ризици.

Организациски единици за управување со ризици се сите сектори/служби на Друштвото и органи за донесување одлуки што се вклучени во Системот за управување со ризици на Друштвото. Свкупната одговорност за функционирањето на Системот за управување со ризици во Друштвото ја носи Управниот одбор.

За понатамошно зајакнување на културата за управување со ризици во рамките на Друштвото и за интегрирање на носителите на ризици во процесите за управување со ризици со одлука на Управниот одбор е формирана Комисија за управување со ризици. Во организациските единици за управување со ризици се вградени процеси за управување со ризиците.

Процесите за управување со ризиците се состојат од 6 важни делови или фази:

- идентификација на ризикот;
- мерење на ризикот;
- анализа на ризикот;
- мерки за управување со ризикот;
- набљудување на ризикот;
- известување за ризикот.

Во текот на 2021 година, во Друштвото се спроведени три процеси врз основа на системот за управување со ризици на групацијата, систем на интерни контроли, каталог на ризици и проценка на сопствениот ризик и солвентност.

Системот на интерни контроли е континуиран процес на управување со оперативните ризици и не само што обезбедува ефективни контроли од аспект на усогласување со позитивните прописи туку е и важна алатка за правилно деловно одлучување.

Каталогот на ризици е имплементиран како поддршка на Друштвото во идентификацијата и процената на севкупните ризици и обезбедува информации за целосниот профил на ризици на Друштвото и на носителите на ризици. На тој начин го поддржува раководството во донесување оптимални одлуки во согласност со планот на работење на Друштвото.

Проценка на сопствениот ризик и солвентност се спроведува врз база на резултатите од севкупниот процес на управување со ризици. Во смисла на претходното, при неговото спроведување во предвид се земаат каталогот на ризици, системот на интерни контроли, сите континуирани процеси во Друштвото кои се поврзани со управувањето на ризици, планот за работа, стратегиската поставеност на Друштвото, како и релевантни пресметки за солвентноста, тековни и очекувани.

Процените на ризиците се базираат на квалитативен пристап по табела за фреквенција и големина или експертска процена.

При процесот на евалуација на системот за интерни контроли се идентификувани 281 ризици, каде што ефикасноста на контролните механизми е 98,3%.

Со каталогот на ризици се идентификувани и категоризирани сите ризици на Друштвото во девет категории на ризици, вклучувајќи ги и нивните подризици, како што следува:

1. Пазарен ризик

- 1.1. Каматен ризик
- 1.2. Ризик од промена на пазарните цени на хартиите од вредност
- 1.3. Ризик од промена на цената на имотот
- 1.4. Ризик од промена на вредноста како резултат на отстапување на кредитниот ризик од очекуваниот кредитен ризик.
- 1.5. Ризик од концентрација
- 1.6. Девизен ризик

2. Ризик поврзан со неживотно осигурување

- 2.1. Ризици што се однесуваат на премии/резерви
- 2.2. Ризици што се однесуваат на прекини
- 2.3. Ризик од изложеност на катастрофи
- 2.4. Ризик од концентрација на осигурувања

3. Ризик поврзан со здравствено осигурување

- 3.1. Ризици што се однесуваат на премии/резерви
- 3.2. Ризици што се однесуваат на прекини
- 3.3. Ризик од изложеност на катастрофи

4. Ризик на нематеријални средства

5. Ризик од неисполнување на обврските од другата страна

- 5.1. Тип 1 - Ризик загуба/промена на вредност како резултат на неисполнување на обврските на спротивната страна што не се покриени со спреад ризик
 - 5.1.1. Ризик од неисполнување на обврските на реосигурувачот
 - 5.1.2. Ризик од неисполнување на обврските на финансиски компании
 - 5.1.3. Ризик од неисполнување на обврските од трета страна

- 5.2. Тип 2 - Ризик што произлегува од неисполнување на обврските на спротивната страна, кој е диверзифициран, а не е опфатен со ризик од неисполнување на обврските на спротивната страна тип 1 и спреад ризик

6. Ликвидносен ризик

7. Оперативен ризик

- 7.1. Ризик од прекин на работа
- 7.2. Ризик од концентрација на знаење
- 7.3. Ризик од недостиг на човечки ресурси
- 7.4. Ризик од хардвер и инфраструктура
- 7.5. Ризик од софтвер и информатичка безбедност
- 7.6. Ризик што се однесува на модели и квалитет на податоци
- 7.7. Ризик на развој на ИТ
- 7.8. Проектен ризик
- 7.9. Ризици поврзани со регулативата и усогласување со неа
- 7.10. Ризици поврзани со надарешен криминал
- 7.11. Ризик од недостиг или неуспешни процеси
- 7.12. Ризик од човечка грешка

8. Стратегиски ризик

9. Репутациски ризик

Пазарен ризик

Пазарниот ризик претставува ризик од потенцијална загуба што Друштвото би ја претрпело поради промена на вредноста на билансните позиции како резултат на промената на финансиските фактори на пазарот (движење на каматни стапки, девизен курс, цени на имот, цени на акции и сл.).

Друштвото настојува да биде во состојба соодветно, навремено и во целост да одговори на обврските по договорите за осигурување. Вложувањето на средствата се врши така што се има предвид усогласеноста на роковите на вложувањата со доспевањето на обврските. При инвестирањето се важни диверзификацијата на субјектите и финансиските инструменти во кои се вложуваат средствата. Претходното е со цел соодветен поврат од вложувањата. За пласирање на средствата на осигурување, каматните стапки се усогласуваат со движењето на стапките на пазарот за пари и капитал за да обезбедуваат зачувување и зголемување на реалните вредности на пласираните средства. Најголем дел од договорите за осигурување се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти. Се следи пазарот на хартии од вредност и во согласност со промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност. Се врши анализа на промената на економската вредност на портфолиото на финансиските инструменти и портфолиото на недвижности.

Во врска со договорите за осигурување кај кои обврските се изразени во странски валути се следат и флуктуациите на девизниот курс. Принципот на управување на Друштвото со девизниот ризик е да се оствари и да се одржува усогласеност на побарувањата во странска валута во однос на обврските во странска валута. Исто така, овој однос се одржува и од перспектива на доспеаноста на обврските и побарувањата во странска валута. Методите за мерење на девизниот ризик вклучуваат: следење и анализа на ризикот по позиции и збирно, валутна структура на билансот на состојба, валутна структура на девизните средства, сензитивна анализа и други методи. Најголем дел од средствата и обврските се во евра. Курсот на денарот и неговата стабилност, девизните

резерви на Централната банка и нејзините можности за интервенција, монетарната политика на Централната банка се фактори што имаат посредно или непосредно влијание и ги определуваат нивото и изложеноста на девизен ризик на Друштвото.

Групите на средствата што се дозволени и начинот на нивното вложување поблиску се пропишани со Законот за супервизија на осигурувањето.

Друштвото тековно врши приспособување на вложувањата што се однесуваат на средствата што ги покриваат техничките резерви, а кои се изложени на ризик од потенцијални загуби поради промена на каматните стапки, флуктуации на девизниот курс и други пазарни ризици, со обврските што произлегуваат од договорите за осигурување врз кои влијаат овие промени.

Средствата за покривање на техничките резерви се пласираат во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето.

Во Друштвото се обезбедува книговодствена и оперативна евиденција, која овозможува увид во состојбата на пласманите од сите средства по корисници и услови за користење.

Ризик поврзан со неживотно осигурување

Ризикот поврзан со неживотно осигурување е ризик што произлегува од обврските за неживотно осигурување и реосигурување, во однос на прифатените ризици и процесите при работењето. Овој ризик е ризик дека идните исплати на штети нема да бидат покриени со приходот од премија или дека техничките резерви не се доволни бидејќи идните трошоци и штети се разликуваат од претпоставките користени при утврдување на резервите.

Правилното управување и доброто познавање на овој ризик се клучни за Друштвото, чие портфолио се состои од речиси сите видови неживотно осигурување.

Управувањето со овој ризик се остварува преку спроведување соодветни акти за прием во осигурувањето. Воспоставени се соодветни нивоа на овластувања за сите вработени што работат на прием во осигурувањето и продажба. Тековно се следи профитабилноста на секој производ одделно со детектирање на сегментите што може да влијаат врз вложување на резултатот. Преку интегрираниот систем на евиденција и обработка на податоците, се овозможува следење на резултатите за секој клиент одделно. Тоа овозможува селекција на квалитетни клиенти и формирање на портфолија за одделните видови производи, кои ќе генерираат позитивни резултати.

Друштвото континуирано врши анализа и измена или дополнување на постојните услови и тарифи за осигурување, како и подготовка на нови производи.

Со обезбедување на повеќе реосигурителни договори, вклучително и реосигурително покритие за природни катастрофи со широк опсег, Друштвото дел од својот ризик го пренесува на реосигурувачот, со цел да се ограничи нето-потенцијалната загуба низ диверзификација на ризикот.

Заради трајно обезбедување на извршувањето на обврските по договорите за осигурување, се формираат технички резерви. Квартално до регулаторот се доставува информација за износот на техничките резерви, со мислење на овластениот актуар и

тековна анализа на користените претпоставки и тестирање на адекватноста на издвоените резерви.

Управување со ризикот од резервирање

Друштвото има конзистентна политика за управување со ризикот од резервирање т.е има воспоставено редовен актуарски циклус за проценка на техничките резерви, вклучувајќи анализа на моделите, податоците, методите и претпоставките кои се дел од нив, бруто и нето од реосигурување. На редовна основа се спроведува тестирање на проценките на резервите од претходните периоди и доколку има потреба се корегираат моделите.

Во текот на 2021 година, Друштвото нема промена во користените модели за проценка на техничките резерви во споредба со претходната година и позначително отстапување на нивото на проценетите резерви.

Во рамките на своите редовни процеси на работа, како резултат на соодветните анализи и контроли, назначениот актуар на Друштвото со крајот на 2021 процени и потврди дека техничките резерви се на ниво со кое Друштвото може редовно и долгорочно да ги исполнува сите свои обврски по договорите за осигурување и евентуалните загуби поради ризиците кои произлегуваат од работите на осигурување кои ги извршува. Друштвото има внимателен пристап на резервирање подолг период, со посебен акцент во класите со долг опаш каде е определена позначителна маргина за неповолни отстапувања, имајќи ги во предвид природата на развојот на штетите во тоа портфолио.

Определеното ниво на техничките резерви на Друштвото обезбедува сигурност на извршување на обврските кон осигурениците и заштита на капиталот на долг рок.

Со крајот на 2021 направени се анализа на сензитивност и стрес тест на определени претпоставки, кои произлегуваат од реални сценарија, релевантни за портфолиото на Друштвото. При тестирањето е утврдено дека само значителни промени на претпоставките и шокови предизвикани од големи штети во комбинација со природни непогоди во текот на една година би имале значително влијание на капиталот на Друштвото и остварувањето на неговата бизнис стратегија.

Ризик од неисполнување на обврските на спротивната страна

Овој ризик претставува загуба или неповолна промена во вредноста на средствата и финансиските инструменти поради неможност договорните страни или должниците да ги подмират своите обврски во договорениот износ и рокови.

Друштвото управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата се следат на месечна основа и се утврдува нивната наплатливост. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основа на премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување нивна наплата.

Во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основа на вложувања на средствата што ги покриваат техничките резерви и капиталот, Друштвото, со цел дисперзија на ризикот, ги пласира средствата во депозити кај голем број банки и во хартии од вредност издадени од Република Северна Македонија или од Народната Банка на Република Северна Македонија.

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува сопственички хартии од вредност расположливи за продажба и должнички хартии од вредност, кои се чуваат до доставувањето, т.е. државни записи издадени од Република Северна Македонија.

Со цел да се намали ризикот од неможност реосигурувачите да ги исплатат своите обврски, Друштвото има воспоставено правила за избор на реосигурувачи/брокери преку следење на нивниот рејтинг од официјални рејтинг-агенции (С&П, АМ Бест, Моодс'с), како и стратегијата на групацијата.

Друштвото соработува со локални осигурителни брокери и друштва за застапување што ги исполнуваат условите за работење во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето и се овластени за работење од страна на Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Пред потпишувањето договор за деловна соработка, Друштвото се уверува дека дистрибутивниот канал е финансиски стабилен и дека има воспоставено адекватни процеси на работа и на продажба што одговараат на начинот и на политиките на работа на Друштвото.

Ликвидносен ризик

Ризикот на неликвидност претставува ризик дека Друштвото нема да може да обезбеди доволно парични средства за подмирување на своите обврски во моментот на нивното достасување или потребните средства да ги обезбеди со многу повисоки трошоци.

Друштвото управува со ризикот од неликвидност преку управување со активата и пасивата на начин што ќе овозможи навремено плаќање на обврските во нормални или во вонредни услови на работење. Планирањето на очекуваните приливи и одливи на парични средства е преку редовна контрола на ликвидноста и усвојување мерки за спречување или отстранување на причините за евентуална неликвидност. На 31.12.2021 година коефициентот на ликвидност на Друштвото изнесува 18,44. Во текот на 2021 година, и порај околностите во врска со пандемијата, Друштвото имаше стабилна тековна ликвидносна позиција, ги одржуваше стапките на ликвидност над минималното пропишано ниво и усогласени со интерните лимити.

Оперативен ризик

Оперативниот ризик е ризик од потенцијална загуба предизвикана од неадекватни и неуспешни внатрешни процеси и контроли, предизвикани од вработените, системот или неповолни надворешни настани. Оперативниот ризик го вклучува правниот ризик, но ги исклучува стратегискиот и репутацискиот ризик.

Во процена на оперативниот ризик, како и во неговата контрола, се вклучени сите носители на ризик бидејќи неговото појавување е можно во сите сегменти од работењето. Процената се врши со квалитативна метода и сите подризиви (дефинирани во каталогот на ризици) заедно со носителот на ризик, методите на проценка, добиените резултати, имплементираните контроли и нивната корисност, се документираат во матрицата на системот за интерни контроли, а агрегираниот резултат на процената за цел оперативен ризик се документира во матрицата на каталогот на ризици.

Друштвото управува со овој ризик на тој начин што воспоставува значаен број контроли за секој подризик одделно со имплементација на сигурносни контроли, пишани политики, правилници и упатства.

Континуирано се вршат управување со работењето на вработените, нивна едукација, делегирање на работните активности и задачи, како и мерење на извршувањето на вработените со цел да се обезбедат непречено спроведување на финансиско-материјалното работење и правилна примена на законските прописи при постигнување на стратегиските цели на Друштвото.

Друштвото има воспоставено план за обезбедување континуираност во работењето (Бусинес Цонтинуинити План). Планот воспоставува менаџерски тим што има право, должност и одговорност за обезбедување континуираност на Друштвото во ситуации, состојби и инциденти што не може да се предвидат, а кои би можеле да имаат значително негативно влијание врз работењето на Друштвото. Посебна одговорност во планот претставува обезбедувањето сигурност на информатичкиот систем на Друштвото, во смисла на обезбедување на податоците и на информациите на Друштвото што се круцијални за работењето.

Со цел да се поддржат главните активности на Друштвото во смисла на навремено и точно обезбедување на податоците, креирани се високоефективни оперативни ИТ-системи, кои се однесуваат на прием во осигурувањето, реосигурувањето и штетите. Покрај претходно споменатите, креирани се системи што се однесуваат на човечките ресурси, на финансиите и на другите области од оперативното работење на Друштвото. Безбедноста на претходно споменатите системи се обезбедува преку поставена хардверска опрема, политики и процедури на безбедност, како и високообучен кадар.

Контролата на ИТ-системот се остварува преку политики и процедури, лиценци за користење на информатички оперативни системи и обезбедување сигурносни, резервни и заштитни копии. Со обезбедувањето висока контрола на пристап до информатичкиот систем се обезбедува сигурност од неовластен пристап до информациите и до податоците за деловното работење на Друштвото.

Друштвото има усвоено посебни акти за усогласување со прописите, како контрола на исполнувањето на обврските на Друштвото што произлегуваат од позитивните прописи. Контролата се спроведува преку имплементирање задолженија предвидени во – посебна исправа за остварување на функцијата усогласување со прописи. Преку соодветни и навремени консултации се обезбедува вработените да ги извршуваат своите секојдневни работни задачи во согласност со позитивните прописи.

Вработените навремено се известуваат за промените во легислативата што го детерминираат нивното секојдневно работење. Преку соработка и комуникација со институциите на системот и со инспекциските служби што се дел од нив, се обезбедува навремено исполнување на сите обврски на Друштвото и избегнување на прекршочни санкции.

Во 2021 година Друштвото спроведе и процес на идентификација на ризици што се однесуваат на усогласувањето со прописи (Compliance Risk Inventory Process). Процесот на идентификација на предметните ризици се реализира во рамките на процесите за управување со ризици реализирани во Друштвото во текот на годината. Во текот на спроведување на предметниот процес се идентификувани вкупно 65 ризици што се поврзани со усогласувањето со прописи.

Во текот на процесите следните правни области беа предмет на посебен интерес:

- антитруст,
- хартии од вредност,

- корпоративно право и корпоративно управување
- заштита на лични податоци и приватност,
- санкции и ембарго,
- финансиски криминал,
- осигурување,
- работни односи и право од социјално осигурување,
- заштита на потрошувачи,
- даноци.

Резултатот од процесот на опишување на ризиците што се однесуваат на усогласување со прописите спроведен во 2021 година истакна дека Друштвото има воспоставено адекватни механизми за контрола на овие ризици. Друштвото соодветно ги контролира сите ризици што се поврзани со усогласувањето со прописи. Профилот на предметните ризици на Друштвото е низок.

Во однос на спроведувањето на идентификација на ризиците што се поврзани со усогласувањето со закони, од страна на стручните служби на Друштвото се изготвени соодветни извештаи, кои се доставени до органот на управување и до соодветни организациски единици на мнозинскиот акционер.

Од другите ризици треба да се споменат и:

Стратегискиот ризик – кој е ризик од неповолно работење што се однесува на несоодветни деловни и инвестициски одлуки, на неадекватна комуникација и остварување на целите или на недоволен капацитет за приспособување на промените во економското опкружување.

Контролата на овој ризик пред сè се остварува преку подготовка и примена на повеќегодишен деловен план одобрен од Надзорниот одбор на Друштвото. Друштвото е насочено кон креирање актуелна бизнис-стратегија, развој на нови производи, усовршување на каналите на продажба и аквизиции, при што се зема предвид влијанието на целокупното пазарно опкружување. Бизнис-стратегии главно се изготвуваат со цел да се насочат активностите кон профитабилност, избегнување на финансиски загуби и оптимизација на процесите на функционирање.

Воспоставената бизнис-стратегија се следи континуирано со преглед на реализираната состојба според она што е планирано, вклучувајќи ги разгледувањето на достигнатото ниво на премија, промената во премиските стапки, техничкиот резултат, трошоците, како и целокупната профитабилност на секоја класа на осигурување одделно. Тековно се набљудува и осигурителниот циклус на пазарот преку промените на премиски стапки, кои се следат со промената на премија, франшизите и условите на осигурување. Воедно се разгледува и однесувањето на другите конкуренти на пазарот со цел да не ја нарушат планираната бизнис-стратегија во однос на новите производи и на продажната мрежа.

Основна цел на Друштвото е да го задржи својот статус на доверливо друштво за осигурување со урамнотежен однос на преземени ризици и остварен профит.

Репутацискиот ризик е ризик од неповолен развој на работењето поврзан со наштетување на репутацијата на Друштвото. Губењето на репутацијата може да ја наруши

довербата на клиентите, на инвеститорите или на вработените во Друштвото и на тој начин да доведе до финансиска штета.

Друштвото во секој дел од своето работење се стреми за одржување култура на добро деловно однесување, транспарентност на пазарот, понуда на производи со прецизно дефинирани услови на осигурување и тарифи, фокусираност кон клиентите и зголемување на квалитетот на услугите и учество во општествениот живот преку низа проекти што имаат социјален импакт на заедницата.

Во текот на оваа година, за прв пат е направена проценка на ризикот на одржливост во рамките на редовните процеси за управување со ризици, врз основа на постоечката матрица на ризици со која е утврдено дека истиот нема значително неповолно влијание на профилот на ризици на Друштвото.

Од аспект на управувањето со ризици, оваа година е посебно важна тековната имплементација на групацискиот проект МФСИ17/МФСИ9 за воведување на новите сметководствени стандарди и соодветното финансиско известување кон Групацијата во наредниот период. Ризиците кои произлегуваат од имплементацијата на новите стандарди се воглавно од областа на оперативниот ризик.

Во 2020 година Агенцијата за супервизија на осигурување издаде нов Правилник за процесирање на штети, Правилник за минимални стандарди за пресметка на технички резерви и Правилник за минимални стандарди на ИТ системите на друштвата за осигурување и донесе измени во правилниците за прикажување на трошоците за стекнување, вклучително и пресметка на одложените трошоци за стекнување. Процесите за проценка на ризиците оваа година беа фокусирани во голем дел и на анализа на прилагодувањето на Друштвото кон барањата од новите регулаторни правилници. Заклучокот од целокупната проценка е дека работата на Друштвото е во согласност со нивните одредби.

Со сите процеси за управување со ризици во текот на 2021 година, анализирана е целокупната работа на Друштвото во услови на пандемија и генерирани се резултати врз основ на кои е утврдено дека процесите во Друштвото во текот на 2021 генерално се изведуваат непречено, со соодветни мерки и активности за заштита на вработените и заедницата. Друштвото успешно ги менаџира тековните и ново појавените ризици кои ги наметнаа новите околности за работа, со задржување на нивото на стабилност во однос на солвентноста и ликвидноста на Друштвото.

Управување со капиталот

Друштвото ги утврдува сопствените средства и адекватноста на капиталот во согласност со пропишаната регулатива од страна на Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Друштвото за осигурување е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамките на кои врши работи на осигурување, како и ризиците на кои е изложено при нивното извршување.

Пресметката на маргината на солвентност е во согласност со членот 75, став 1 (како барање врз основа на Солвентност 1 директивата), а гарантниот фонд е дефиниран со член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето.

во 000 ден.	2021	2020
Маргина на солвентност	96 412	100 211
Гарантен капитал	277 322	277 623

5. Извештај за корпоративно управување

Системот за корпоративно управување во Друштвото е поставен во согласност со стандардите на позитивните прописи на Република Северна Македонија. Во согласност со одредбите од Законот за трговските друштва, Законот за супервизија на осигурувањето, како и одредбите од Статутот, во Друштвото е воспоставен двостепен систем на управување, при што Управниот одбор е составен од 3 (три) члена, а Надзорниот одбор е составен од 4 четири) члена.

Карактеристика на системот на корпоративно управување во Друштвото е постојана интеракцијата со регулаторот во согласност со одредбите од Законот за супервизија на осигурувањето. Управувањето и надзорот во Друштвото се детално регулирани со посебни акти на Друштвото, каде што со одлука на органот на надзор е извршена и детална поделба на надлежностите, одговорностите и функциите на членовите на Управниот одбор.

Транспарентноста и спречувањето на судирот на интереси се посебна вредност на системот на корпоративно управување на Друштвото. Управниот одбор е посветен на адекватно и навремено информирање на сите заинтересирани страни. Преку системот за електронски информации за котираните друштва на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје се објавуваат сите информации што се значајни за работењето на Друштвото. Информации за работењето на Друштвото дополнително се објавуваат и на официјалната интернет-страница на Друштвото.

Постапката за именување и разрешување, нивните квалификации, критериумите за независност, дефинирањето на материјалниот интерес и деловниот со Друштвото на членовите на органот на надзор и членовите на органот на управување, се определени со позитивните прописи на Република Северна Македонија, посебно со Законот за трговските друштва, Законот за супервизија на осигурување и подзаконските акти на Агенцијата за супервизија на осигурување.

5.1 Надзорен одбор

Надлежностите и одговорностите на органот на надзор во Друштвото се детерминирани во позитивните прописи на Република Северна Македонија, како и во актите на Друштвото. Дополнително и определени акти на Друштвото ги деталзираат надлежностите и одговорностите на Надзорниот одбор.

Со датум 31.12.2021 година, членови на Надзорниот одбор на Друштвото се:

- г. Габор Лехел (Габор Лехел) како претседател на Надзорниот одбор;
- г. Андреја Јосифовски како независен член на Надзорниот одбор;
- г. Реинхард Гојер (Реинхард Гојер) како независен член на Надзорниот одбор;
- г. Филип Бардас (Пхиллип Бардас) како член на Надзорниот одбор.

Во текот на деловната 2021 година Надзорниот одбор на Друштвото одржа вкупно 7 (седум) седници. На седниците што се одржаа, Надзорниот одбор ги презеде сите активности во врска со извршувањето на функцијата на надзор, одобрување на одлуки на Управниот одбор во однос на деловната политика и финансиските планови, застапување на Друштвото кон членовите на Управниот одбор, одржување и унапредување на објективноста и на професионалното функционирање на системот за внатрешна ревизија, разгледување на определени наоди и решенија донесени од регулаторот, заштита на акционерскиот капитал.

Преку анализа на соодветни извештаи, одобрување на посебни акти и дејства доставени од страна на Управниот одбор, Надзорниот одбор во целост ја оствари својата контролна функција. При одржувањето на седниците на органот соодветно се применуваа одредбите од позитивните прописи на Република Северна Македонија и акти на Друштвото. За сите состаноци што се одржаа во текот на деловната 2021 година се изготвени соодветни записници, од каде што може да се констатираат и одлуките на одборот. Одлуките што се донесени од одборот се соодветно спроведени во Друштвото, како и пред надлежните органи.

5.2 Управен одбор

Членовите на Управниот одбор управуваат со Друштвото, обезбедуваат Друштвото да работи во согласност со правилата за управување со ризик, во согласност со одредбите од Законот за супервизија на осигурувањето, вршат контрола над ризиците од работењето, обезбедуваат Друштвото соодветно да ги води трговските книги и другата сметководствена документација, ги вреднуваат ставките во деловните биланси и изготвуваат периодични и годишни извештаи. Организациската поставеност, како и работењето на Управниот одбор во Друштвото, се во целост со позитивните прописи.

Во согласност со одредбите од Статутот, Управниот одбор на Друштвото е составен од 3 (три) члена, од кои едниот е именуван за претседател. Со датум 31.12.2021 година, членови на Управниот одбор на Друштвото се:

- г. Бошко Андов како претседател на Управниот одбор;
- г-ѓа Весна Ѓорчева како член на Управниот одбор;
- г. Ристо Секуловски како член на Управниот одбор.

Заради одржување и унапредување на пазарната позиција и зачувување на конкурентноста на Друштвото на пазарот, во текот на деловната 2021 година Управниот одбор редовно ги следеше сите состојби во осигурителната дејност и детално ги разгледуваше извештаите од работењето на другите осигурителни друштва презентирани од регулаторот и од Националното биро за осигурување. Управниот одбор постојано ги следи ликвидноста и солвентноста на Друштвото, резервите утврдени со Законот за супервизија на осигурувањето, приемот во осигурување и решавањето на отштетените побарувања, кои претставуваат и најбитни елементи за успешно функционирање на Друштвото. Од посебен интерес за органот на управување претставуваат и директивите на Европската Унија што се однесуваат на регулација на пазарот на осигурување.

Во рамките на своите овластувања, во деловната 2021 година Управниот одбор презеде голем број активности, пред сè преку донесување одлуки, акти и издавање исправи со кои се утврдуваат и се уредуваат деловните политики и стратегии во работењето, соодветно голем дел од одлуките на одборот се поврзани и со намалување на негативните влијанија на пандемијата предизвикана од корона вирусот. При донесувањето на одлуките Управниот одбор соодветно ги следеше и ги применуваше одредбите од позитивните прописи. Управниот одбор ги презеде сите непоходни подготвителни дејства поврзани со функционирањето на внатрешната ревизија и на органот на надзор. Навременото информирање на Надзорниот одбор обезбеди оперативна функционалност и конкретна ефективност на надзорот. Во периодот што измина Управниот одбор обезбеди безрезервна поддршка на организациските единици и на вработените при учество во различни проекти и постапки, комуникација со државните органи (органите на државната управа) и со единиците на локалната самоуправа.

Во периодот од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година Управниот одбор на Друштвото одржа вкупно 70 седници (од седница бр.334 до седница бр. 404). Сите членови на Управниот одбор дадоа адекватен и значителен придонес во функционирањето на одборот.

Сите одлуки на одборот се усвоени во транспарентна постапка и поткрепени со неопходната документација. За сите состаноци што ги одржа Управниот одбор се составени соодветни записници, кои се потпишани од сите членови на Управниот одбор, како што е предвидено според локалните закони. Активностите на Управниот одбор придонесоа во деловната 2021 година Друштвото да работи успешно.

5.3 Менаџмент

Менаџерски тим:

- г-ѓа Јасминка Илиева, менаџер за прием во осигурување;
- г. Зоран Тодоровски, менаџер за вонсудски штети;
- г-ѓа Татјана Димов, менаџер за спорови по штети и регреси;
- г-ѓа Маргарета Поповска-Гошева, менаџер за финансии;
- г. Зоран Алексовски, регионален менаџер за продажба;
- г. Марјан Оручоски, регионален менаџер за продажба;
- г. Филип Мешков, менаџер за неагентска продажба;
- г-ѓа Весна Богдановска, менаџер за човечки ресурси;
- г-ѓа Кевсер Лаличиќ, менаџер за информатичка технологија;
- г-ѓа Татјана Ансарова-Јовановска, менаџер за интерна ревизија.

5.4. Изјава за примена на кодекс за корпоративно управување

Во членот 384-а од Законот за трговските друштва (Службен весник на РСМ бр. 28/04, со сите последователни измени и дополнувања на истиот) е определено дека надзорниот одбор на акционерско друштво чии акции котираат на берза се должни да обезбедат органот на управување во посебен дел од годишниот извештај за работењето на друштвото да даде изјава за примена на кодексот на корпоративно управување. Дополнително, Законот предвидува дека изјавата за примена на кодексот на корпоративно управување е составен дел на Годишниот извештај за работењето на акционерското друштво чии акции котираат на берза.

Г. Бошко Андов како Претседател на Управниот одбор, г-ѓа Весна Ѓорчева како член на Управниот одбор, и г. Ристо Секуловски како член на Управниот одбор, ја даваат следната Изјава:

1. Управниот одбор на Друштвото го применува кодексот на корпоративно управување на Друштвото, кој е предложен од Управниот одбор, одобрен од Надзорниот одбор и усвоен од акционерите на Друштвото,
2. Кодексот за корпоративно управување на Друштвото е објавен на официјалната интернет страница на Друштвото (www.инсумак.мк).
3. при управувањето со Друштвото не се извршени отстапувања од правилата на Кодексот на корпоративно управување, односно не се извршени отстапувања од позитивните прописи со кои се регулира корпоративното управување кај друштвата за осигурување во Република Северна Македонија.

Претседател на управен
одбор
г. Бошко Андов

Член на управн одбор
г-ѓа Весна Ѓорчева

Член на управен одбор
г.Ристо Секуловски

6. Внатрешна и надворешна ревизија

6.1 Внатрешна ревизија

Интерната ревизија на Друштвото, во согласност со годишниот план за работа, во текот на 2021 година изврши 8 ревизии, со што се опфатија сите клучни функции во работењето на Друштвото.

Од извршените ревизии се утврди само еден ниско ризичен наод. Утврдени беа и пдреден број на нематеријални отстапувања кои беа корегирани за време на ревизиите или во краток рок по нивното завршување.

Ревизорските мислења за сите ревидирани функции на Друштвото беа „Одлично“, што значи дека функционирањето на имплементираните интерни контроли во работата на ревидираните функции на Друштвото беше оценето како ефективно во сите материјални аспекти.

Поради ситуацијата со пандемијата на Ковид - 19 вирусот и отежнатите услови за работа, дел од тестовите вклучија помал број на примероци, но таквите активности ќе бидат покриени во следните соодветни ревизии планирани за 2022 година. Бидејќи во изминатите ревизии на тие активности немало пропусти ниту наоди, нивното изоставување не влијаеше на ревизорските мислења.

Договорените и доспеани активности со менаџментот за елиминирање на утврдените наоди беа завршени на предвидениот начин и во предвидените рокови.

6.2 Надворешна ревизија

Надворешен ревизор за 2021 година беше Друштво за ревизија ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје, со ЕМБС: 6333370, ЕДБ: 4030008022586 и седиште на бул. „ 8 Септември" ДЦ Хипериум, бр.16, 1000 Скопје.

Ревизорот е избран со одлука на Акционерско Собрание бр. 02-3438/7 од 10.05.2021 година. Во согласност со одредбите од Законот за супервизија на осигурувањето, Агенцијата за супервизија на осигурувањето донесе решение - бр.14-2-257 од 04.06.2021 година, со кое издаде согласност Друштвото за ревизија ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје да изврши ревизија на финансиските извештаи за деловната 2021 година.

7. Актуарска потврда

Конечното мислење за состојбата на друштвото за осигурување прикажана во финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето е:

☒ а) позитивно б) мислење со резерва в) негативно

Позитивното мислење за состојбата на друштвото за осигурување прикажана во финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето се дава врз основа на следното:

- Друштвото во разгледуваната година работело само работи за кои е регистрирано.
- Во својата работа ги применува усвоените услови и тарифи.
- Капиталот на Друштвото го надминува потребното ниво на Маргина на солвентност и Гарантниот капитал, во согласност со законските прописи и актите на деловна политика на Друштвото.
- Проценката на техничките резерви е во согласност со регулативата, усвоените акти на Друштвото и начелата на актуарската професија.
- Друштвото остварува добар степен на ажурност во решавањето на штети, како и во исплатата на веќе ликвидирани штети.
- Друштвото во 2021 година има остварено позитивен финансиски резултат.

Премиите и техничките резерви на друштвото се пресметани согласно Законот за супервизија на осигурување, Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви и актуарската професија.

Имајќи ја во предвид висината на сопствениот капитал, како и политиката во однос на формирање на техничките резерви, Друштвото може редовно и долгорочно да ги исполнува сите свои обврски по договорите за осигурување и евентуалните загуби поради ризиците кои произлегуваат од работите на осигурување кои ги извршува.

Гордана Миноска

Јасминка Илиева

8. Деловна политика и цели на Друштвото

8.1. Цели на Друштвото

Главни цели на Македонија осигурување Скопје – Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст Друштвото) се остварување на нето-добивка преку извршување на дејноста осигурување, како и преку пласирање или инвестирање на средства, задоволување на сите обврски кон клиентите и другите корисници на осигурувањата, како и успешно раководење, едуцирање и усовршување на вработените и на другите вклучени што го застапуваат Друштвото.

Главните насоки на дејствувањето на Друштвото за исполнување на главните цели ќе бидат:

- максимална присутност на пазарот на осигурување, парите и капиталот;
- проширување на портфолието на осигурување и зголемување на квалитетот на портфолието;
- зголемување на квалитетот на услугите во осигурувањето;
- релативно смалување на трошоците на работење;
- оптимално пласирање на вишокот на ризик во соосигурување и реосигурување заради зачувување на стабилноста на портфолието;
- ефикасно прибирање, користење, пласирање, инвестирање и вложување на финансиските средства со оптимална нивна сигурност и адекватна евиденција;
- одржување на ликвидност и солвентност;
- унапредување на вкупната организација на Друштвото, како и на технологијата на работењето.

8.2 Стратегиски насоки на развој:

- континуиран, динамичен и стабилен развој со зголемување на економската сила на Друштвото базиран на трајно позитивен финансиски резултат во работењето;
- одржување на трајна совентност и ликвидност над просекот на пазарот на осигурување во Република Северна Македонија;
- постојано унапредување на ефикасноста и на рационалноста во користењето на средствата за осигурување, унапредување на организацијата на работа, без нарушување на секојдневното работење на друштвото;
- намалување и постепено елиминирање на субјективните, како и намалување на зависноста од објективните фактори што влијаат врз растот и развојот на осигурувањето во Друштвото;
- соодветно развивање на стручноста, работните навики и креативните способности на работниците во Друштвото, со што ќе се влијае врз унапредување на квалитетот на работењето.

8.3 Успешност во работењето

Врз основа на изнесените цели и правци на развој, особено ќе се води грижа за остварување на следните критериуми во успешноста на работењето:

- оптимален позитивен финансиски резултат во однос на вкупниот приход и особено во однос на премијата за осигурување;

- одржување на нивото на техничкиот резултат што овозможува позитивен финансиски резултат, односно нето-добивка стимулативна за акционерите;
- ефикасност во обработката на штети, односно бројот на решените штети во однос со бројот на пријавени;
- релативно смалување на трошоците на работење во однос на вкупниот приход;
- зголемување на премијата по вработен во Друштвото;
- зголемување на остварениот приход од инвестирање на расположивите средства за пласман и инвестирање.

8.4 Стабилна солвентност и ликвидност

Друштвото особено ќе води сметка за својата ликвидност, законски дозволеното покритеие на техничките резерви и ажурно извршување на сите доспеани и идни обврски.

Во своето работење Друштвото ќе се придржува до сите економски, осигурителни и актуарски начела за успешно работење, како и на сите законски и други нормативни акти (инструменти на работа) што го регулираат осигурителното покритеие.

9. Анализа на работата на Друштвото

9.1 Прием во осигурување

Секторот за прием во осигурување ги обединува Службата за преземање ризици и Службата за поддршка на продажната мрежа.

Службата за преземање ризици го организира и го спроведува своето работење преку преземање ризици на начин и со мерки што обезбедуваат стабилност и профитабилност на одделните портфолија и остварување позитивен технички резултат во работењето во целина. И во текот на 2021 година ефектите од пандемијата предизвикана од корона вирусот имаа влијание на работењето на Друштвото. Сепак, и покрај тие околности, нивото на техничкиот резултат се одржа стабилно, овозможувајќи позитивен финансиски резултат. Ефектите од пандемијата сеуште се чувствуваат во класата осигурување од одговорност од употреба на моторни возила, во делот за зелен картон и гранично осигурување, како и во класата осигурување од туристичка помош, каде соодветно на тоа, се очекува намалување во бруто полисираната премија.

Имотното осигурување го зазема најголемиот дел од осигурителниот портфел на Друштвото. И во 2021 година Друштвото ја задржа лидерската позиција на пазарот за овие класи на осигурување, со истовремено задржување на позитивен технички резултат во работењето и насоченост кон квалитетна заштита на имотот на осигурениците.


Во осигурувањето на моторни возила, техничкиот резултат покажува подобрување во делот на каско осигурување. Во осигурувањето на моторни возила, Друштвото и понатаму продолжува со стратегијата на конзервативен и профитабилен раст. Во 2021 година во рамките на осигурувањето од незгода беше исклучено покритието за смрт од болест во делот на премијата, но сеуште се исплаќаа штетите од полисите склучени претходните години, што влијаеше на техничкиот резултат. Кај другите класи на осигурување продолжи трендот на задржување на клиентите со овозможување квалитетни и приспособени решенија кон потребите на осигурениците.

Со цел развој и подобрување на постојните производи, како и приспособување кон потребите на пазарот, во текот на 2021 година направивме измени и дополнувања на одделни услови и тарифи на премии за повеќе видови осигурувања. Подготвувањето на приспособени понуди според специфичностите на клиентите е значаен дел од работата на Службата за преземање ризици. Дополнително, преземачите на ризик се задолжени и за следење на остварените технички резултати на ниво на одделни клиенти, ризици и на ниво на целокупните портфолија.

Службата за поддршка на продажната мрежа во текот на 2021 година ефикасно ја извршуваше својата функција со администрирање на полисите и на другата придружна документација, овозможувајќи непречено одвивање на процесот на продажба. Во текот на 2021 година вработените од оваа служба администрираа 62 682 предмети, најмногу поврзани со осигурувањата на моторни возила, но и со полисите на физички лица. Од друга страна изработени се и издадени голем број комплексни полиси од осигурувањата на имоти, одговорност и транспортните осигурувања. Тарифирањето, како последна контрола при изработката на полисите, е дел од одговорностите на оваа Служба и претставува заокружување на процесот на прием во осигурувањето.

Секторот за прием во осигурување со начинот на организирање на работата, со ефикасноста и посветеноста на вработените и со адекватното одговарање на потребите на клиентите за различни видови осигурувања придонесува кон остварување позитивен технички резултат во работењето на компанијата.

Полисирана премија по видови осигурување 2021/2020



9.2 Продажба

Продажната мрежа на Друштвото е организирана да обезбеди достапност на осигурителната понуда до клиентите преку разновидни дистрибутивни канали со цел да биде секогаш во чекор со потребите на пазарот. Службата за агентска продажба функционира во тимови на западен и источен регион преку интерни вработени агенти за

осигурување и надворешна мрежа на застапници во агенциите за застапување. Тоа е искусна и обучена мрежа на продавачи, но и канал што обезбедува прилив на нови застапници и ширење на опфатот на пазарот.

Службата за неагентската продажба ја покрива потреба на пазарот на клиентите што бараат компаративни понуди преку осигурителните брокери, банки, туристички агенции и др. партнери.

Агентска продажба и продажба преку агенции за застапување

Источен регион

Надминувањето на предизвиците со кои се соочивме претходниот период не беше воопшто лесна задача, земајќи во предвид дека пандемијата беше, а и сеуште е актуелна состојба која ги поместува вообичаените деловни и животни активности воопшто.

Прилагодувањето на новата реалност а и искуствата од претходната година помогнаа да се постигнат далеку подобри резултати во 2021 година. Еден од тие успеси е и полисирањето на 4.5 милиони денари нова премија во делот на здравственото осигурување.

Зголемување на премија имавме и во осигурување на автомобилска одговорност и тоа во износ од 2.65 милиони денари како и зелена карта од околу 6 милиони денари. Секако дека за зголемувањето на премијата во делот на зелена карта влијааа најмногу објективни околности кои се однесуваа на делумно отварање на границите а кое придонесе и за пораст на премијата во делот на патнички осигурувања во износ од околу 2 милиони денари.

Намалување на премијата за околу 1.75 милиони денари имавме во делот на осигурување од незгода и за тоа главна причина е тоа што осигурувањето на ризикот смрт од болест, поради законски измени, не беше веќе во наш домен и истото ни предизвика комплицирани ситуации при обновата на постоечките осигурителни договори.

Вкупно полисирана премија за 2021 година во источниот регион и Скопје изнесува 342.5 милиони денари и сметаме дека со тоа сме ги постигнале целите и очекувањата кои ги имавме поставено пред нас како регион.

За овој резултат, најголема заслуга имаат застапниците и нивните тим лидери кои со креативен и посветен ангажман се изборија со несекојдневните околности во кои сите ние се најдовме во оваа здравствена и економска криза.

Наплатата на премија е во очекувани рамки и генерално нема позначајни проблеми од тој аспект на работењето.

Развојот на продажната мрежа како и подобрувањето на продажните вештини и знаење се одвиваше вообичаено иако моравме да се прилагодуваме на новиот начин на комуникација кој значеше состаноци, обуки и предавања преку интернет.

Во услови на исклучително развиена конкурентска активност се надеваме дека овој тренд на успеси ќе продолжи и наредната 2022 година.

Западен регион

Годишниот извештај се однесува за реализираните активности и постигнати резултати во 2021 година .

Пандемијата на корона вирусот влијаеше на целокупниот социјален , економски и деловен живот на земјата. Во контекст на таквите односи на делување сите моравме да најдеме начин на работа кој што ќе обезбеди континуитет и непречено работење и фокусирање со цел за спроведување на поставените стратешки цели. Направивме огромни напори кон обезбедување на континуирани услуги на нашите клиенти во сите домени.

Дигиталната трансформација на компанијата ни овозможи непречено да работиме во услови на пандемија .

Редуцираната економска активност во земјата имаше своим импликации и се одрази во работењето на осигурителниот пазар

Фокуст на нашето работење во 2021 година беше ставен на остварување на стратешките цели :

- остварување на планот за 2021 година
- наплата на премија
- јакнење на продажната мрежа и зголемување на бројот на застапници
- отворање на нови продажни места согласно потребите на пазарот и стратегијата на компанијата
- анализа на пазарот и следење на потребите на осигурениците .

Во 2021 година полисирана е бруто премија во износ од 202.1 милиони денари што е за 7% помалку во однос на 2020 година. Во структурата на портфелот и понатаму водечка врста на осигурување е задолжителното осигурување (преку 38% учество).

Негативниот тренд се должи на поголем број на фактори кои влијааа на постигнатиот резултат :

- работа во услови на пандемија
- рушење на цените на осигурителните продукти
- необновени осигурувања поради негативен технички резултат и неплатени стари премии
- намалената куповна моќ на нашите клиенти како резултат на севкупната состојба во која се наоѓа земјата
- намалената продажба на нови возила и засилената конкуренција во областа на A/O доведоа до пад на премијата
- општиот тренд на рестриктивната политика на кредитната активност на банките и лизинг компаниите .

Во високо конкурентните услови на пазарот за осигурување тимот кој го покрива Западниот регион презема поголем број на мерки и активности за намалување на негативното влијание на неповолните економски движења:

- јакнење на продажната мрежа и нејзино зголемување

- склучување на договори со нови клиенти
- отварање на нови продажни места

Неагентската продажба во 2021 година оствари бруто полисирана премија во висина од 272 милиони денари што е за 4,5% поголема во однос на 2020 година, а претставува 30% од целокупниот портфел на компанијата.

Зголеменото учество во портфелот на компанијата се должи пред се на растот на продажбата преку дел од брокерските друштва.

Организациски службата ја покрива работата со:

- Осигурителни брокерски друштва;
- Банки (застапништво на Комерцијална Банка АД Скопје);
- Туристички агенции;

Успешната соработка со брокерските друштва продолжи и во 2021 година. Соработката со брокерските друштва се одвиваше преку двајцата промотори за работа со брокери. Тие беа одговорни за давање на осигурителни понуди и изработка на полиси со најоптимално покритие за клиентите за сите осигурителни продукти од палетата на Македонија осигурување.

Продажбата преку брокерските осигурителни друштва се интензивираше во делот на автомобилска одговорност. Исто така заради разлабавување на ковид мерките особено во летниот период порасна и продажбата на зелени карти која минатата година забележа пад од над 60% заради истите мерки. Интензитетот на продажбата на полиси од автомобилска одговорност и зелена карта забележа раст во сите 4 квартали. Пораст имаше и во класата на осигурување имоти.

Вкупно фактурираната премија преку брокери за 2021 година достигна 224 милиони денари што е за 6% повеќе во однос на 2020 година. Растот во продажбата на зелени карти и гранично осигурување изнесуваше речиси 8 милиони денари. Имотното осигурување порасна за околу 5 милиони денари.

Продажбата на хипотекарни полиси осигурување домаќинство и имотни како и кредитни каско полиси се одвиваше преку промоторот за продажба преку банки. Нашата компанија има склучено договори за продажба на овие видови на осигурување преку 2 банки и едно брокерско друштво и тоа:

- Комерцијална банка
- Прокредит банка (од 2017 година за продажба посредува ИН-Брокер) и
- Охридска банка

Во текот на 2021 година продажбата преку овој дистрибутивен канал во кој доминира продажбата преку застапништвото на А.Д Комерцијална Банка се задржа на ланското ниво и изнесуваше 48 милиони денари.

Продажбата преку Прокредит банка (застапувана од брокерското друштво ИН-Брокер) забележа пад од 20% и изнесуваше 2.3 милиони денари.

Продажбата преку дистрибутивниот канал на Охридска банка беше незначителна.

Работењето со туристичките агенции и во 2021 година се одвиваше преку промоторот за патничко осигурување кој беше одговорен и за продажбата на патничко осигурување преку брокерските друштва и кон крајот на годината и за дел од продажбата преку брокерските друштва.

Продажбата на патничко осигурување забележа благ пад во однос на 2020 година и изнесуваше околу 500 илијади денари.

9.3 Вонсудски штети

Тимот за штети ја има репутацијата дека е извонреден во рамките на својата дејност и е познат по својата техничка подготвеност во однос на класите на осигурување од незгода, имотни осигурувања и осигурување на моторни возила. Тимот за штети на Друштвото има невообичаено висок процент на релевантни, професионални квалификации, а се однесуваат за релевантни области во кои спаѓаат следниве квалификации:

- право,
- економија,
- осигурување,
- медицина,
- градежништво (инженерство),
- машинство

Технички резултат

Нето техничкиот резултат во 2021 година изнесува 39,2 % и е незначително влошен (зголемен за 13,2 %) во однос на 2020 година кога тој изнесуваше 34,63%.

Пријавени штети/Број на пријавени штети

Незгода	Каско	Имот	АО	Останато
739	545	1374	1791	200

На глобално ниво нашата улога на осигурителниот пазар има тенденција на мал пад и ваквиот тренд се рефлектираше на бројот на пријавените штети во оваа година. Споредбата со истиот параметар од минатата година ни покажува намалување на бројот на пријавени штети во оваа година за 0,32%, и тоа најмногу кај незгода за 16,9 %, кај имоти за 13,39%, како и кај каско намалување за 4,6%, додека во останати штети зголемување за 135,29 % што се должи на воведување на здравственото осигурување, и кај автомобилска одговорност зголемување за 14,5%.



Ликвидирани штети/Број на ликвидирани штети

Незгода	Каско	Имот	АО	Останато
846	538	1461	1893	208

Истиот тренд се рефлектираше и кај бројот на ликвидирани штети, така да намалувањето изнесува 2,1% во однос на минатата година, што најмногу се должи на намалувањето на ликвидираните штети од незгода, имоти и каско осигурување (со истовремено зголемување на бројот на ликвидирани штети автомобилска одговорност и здравствено осигурување).



Исплатени штети/Број на исплатени штети

Незгода	Каско	Имот	АО	Останато
841	518	1283	1749	197

Бројот на исплатени штети во оваа година е исто така намален во однос на минатата година за 2,86%.



Во текот на 2021 година најголема штета која ја ликвидиравме и исплативме е со износ од **18.9 милиони денари** и е настаната од ризикот погонска незгода.

Во наредната 2022 година и понатаму ќе продолжиме со развивање на работната способност и капацитет на вработените во секторот за вонсудски штети, со истовремено подмладување на кадарот со нови вработувања на малди стручњаци од различни области, а се со цел на се поголемо приближување на нашата услуга кон потребите на клиентите. Исто така ќе продолжиме со веќе започнатиот процес на дигитализација на пријавувањето на штети се до конечно опфаќање на сите видови на осигурување преку нашата веб страна и мобилни телефони. Исто така ќе ги засилиме напорите во справување и откривање на осигурителна измама со помош на веќе воведената автоматизација на процесот кај сите штети.

9.4 Спорови по штети и регреси за 2021 година

Сектор за спорови по штети и регреси е надлежен за водење на судски спорови каде Друштвото е тужено за надомест на штета по сите видови штети, по основ на тужби од работен однос, спорови кои произлегуваат од склучени договори како и спорови кои Друштвото ги поднесува за остварување на побарување од регресни должници и други спорови каде Друштвото е тужено или се јавува како тужител. Секторот за спорови по штети и регреси својата надлежност за водење на судски спорови ја остварува преку полномошниците за кои законскиот застапник им делегира дел од своите овластувања со полномошно. Во секторот работат 5 вработени и 12 надворешни соработници – адвокати. Тие го застапуваат Друштвото во судовите и другите правосудни институции и државните органи на цела територија на Република Северна Македонија.

Секторот ги надгледува и координира и судските спорови кои се водат надвор од државата, а кои непосредно ги водат коресподентите на компанијата. Секторот за спорови по штети и регреси ги контролира и одобрува сите договори каде Друштвото се јавува како договорна страна со трети лица. Контролата се состои во смисла дали договорите се во согласност со позитивните законски прописи во Република Северна Македонија и во согласност со деловната политика на Друштвото.

Полномошниците во судските постапки ги застапуваат интересите на Друштвото водејќи сметка за економичноста на постапката и целисходноста на истата, односно да не го изложуваат Друштвото на непотребни трошоци и да постапуваат во рокови утврдени со Закон. Полномошниците во своето работење се однесуваат професионално и совесно

кога застапуваат пред надлежните судови и органи, имаат професионален и коректен однос спрема колегите од спротивните страни, како и спрема судовите и државните институции во РМ. Полномошниците од Секторот за спорови по штети и регреси ја претставуваат компанијата пред надлежните институции и истите избегнуваат судир на интереси, неетички однесувања и други работи кои можат да го загорзат угледот на Друштвото.

Основни начела на однесување на полномошниците се: професионалноста, принципите на правилно и чесно работење, принципот на тимска работа, унапредување на квалитетот на работата и континуирано усовршување преку обуки.

Во текот на 2021 година против Друштвото се поднесени 117 тужби по основ надомест на штета од кои:

- 78 предмети по основ на автомобилска одговорност,
- 14 предмети по основ на неосигурени возила,
- 8 предмети по основ странско возило, зелена карта,
- 5 предмети по основ на осигурување од последици на несреќен случај - незгода,
- 5 предмети по основ на имотни осигурувања.
- 3 каско
- 3 професионална одговорност

Во текот на 2021 година Секторот поднесе 60 тужби против регресни должници.

9.5 Човечки ресурси

Организирањето на работењето во 2021 г. (исто како и претходната 2020) беше под силно влијание на пандемијата од Ковид-19. Секторот за човечки ресурси продолжи со својата многу битна задача - прилагодување на претходно преземените мерки за заштита на здравјето на вработените, соработниците и клиентите и за одржување на нормалниот тек на сите процеси на работа. Фактот дека ниту еден процес на работа не беше во ниту еден период загорзен, зборува за успешно спроведување на сите мерки од страна на менаџментот и на вработените во Друштвото.

Промената на начинот на работа и примената на дигиталните алатки влијаеше и врз активностите за организирање на обуки на вработените. Беа организирани и одржани повеќе од 80 он-лајн обуки (интерни и екстерни) на теми од областа на осигурување, менаџерски и лидерски вештини, компјутерски вештини, информатичка технологија, континуирано професионално усовршување и безбедност и здравје при работа.

Движењето на работната сила во текот на 2021 г. искажана преку стапката на флукуација на работната сила беше во рамките на планираниот перцентил од 10%.

Вкупниот број на вработени во Друштвото на 31.12.2021 година е 149, од кои 32 се вклучени во функцијата продажба и 117 во другите функции на Друштвото.

Структурата на вработените, од аспект на степенот на образование и распореденост по функции во Друштвото, е следната:



9.6 Информатичка технологија

Основна функција на Секторот за информатичка технологија во **Друштвото** е поддршка на бизнисот за ефикасно и успешно работење преку:

- овозможување и учество во реализација на планот и на стратегијата на друштвото,
- спроведување на корпоративните и компаниски процеси и процедури и
- обезбедување доверливост, достапност и интегритет на податоците.

Секторот за информатичка технологија е димензиониран според потребите на деловните процеси во Друштвото и има цел навремено и комплетно да се процесираат сите информации и документи релевантни за работењето на Друштвото.

Секторот за информатичка технологија поседува сертификат ИСО 27001:2013, меѓународен стандард за безбедност на информациите. Надзорна проверка е направена во 11/2021 година.

ИТ секторот се состои од тим од 14 специјалисти со највисока техничка наобразба, со одлично познавање на осигурителниот бизнис, кои се во тек со најновите современи технологии.

Секторот за информатичка технологија функцијата ја остварува работејќи во повеќе правци:

- достапност на ИТ-сервисите од 100 % за 2021 година;
- развој и одржување на апликативен софтвер;
- развој и одржување на базата на податоци, системски софтвер, хардвер, маил и мрежи;
- примена на ИТ-политика за безбедност според стандардите на ВИГ групацијата;
- управување на ИТ преку следење на ИТ-проекти и ресурси и функционирањето на УОСИТ (Управен одбор на Секторот за информатичка технологија);
- усогласеност на ИТ-работењето со локалната законска регулатива;
- остварување на ИТ-планот на трошоци со 83,90% или заштеда од 16,10% во однос на планот за 2021 година;
- ИТ-планот за капитални набавки е остварен со 41%. Ова се должи на префрлање на дел од одобрениот буџет од 2021 година за реализација во 2022

година(имплементација на Мицрософт Ехчанџе), како и заштеда поради развој на сопствено решение за аудит на базата кое беше планирано како инвестиција за 2021 година.

Поважни проекти на кои ИТ работеше во текот на 2021 се:

- Изработка на прва фаза од проектот имплементација на МБА софтверско решение за ВИГ Сигма Косово,
 - дополнување на WEB портал за онлине пријава на штети со здравствено осигурување,
 - Евиденција на отстапени работници,
 - WEB апликација за обнова на полиси домакинско осигурување за продажба преку Комерцијална банка,
 - Плати и работна успешност во продажба,
 - Превземање од НБО на ГО полиси и префрлање на ПЈП,
- Реализирани се и повеќе инфраструктурни и проекти од аспект на ИТ безбедноста:**

- Миграција од Сумантец на Битлоцкер за енкрипција на лаптопи,
- Овозможување на МБА функционалност независно од видот на интернет пребарувач,
- Обнова и дистрибуција на сите дигитални сертификати за пристап до МБА и Вебмаил,
- Инсталација на нов WСУС сервер и набавка на Windows сервер лиценца,
- Набавка, миграција и инсталација на нов Qфиле сервер,
- Миграција на ОС од ЦЕНТОС8 на Орацле Линух,
- Спроведен Пенетрејшн тест...

10. Финансиски резултат

Осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА, Скопје – Виена Иншуренс Груп во текот на 2021 година дејствуваше во согласност со исполнувањето на целите од деловната политика и на стратегиските цели. Заклучно со 31.12.2021 година, Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Виена Иншуранс Груп ги усогласи своите планираните цели во делот на остварената добивка и на вкупната профитабилност според опкружувањето во кое функционираше.

Друштвото во периодот на известување во осигурување оствари позитивен финансиски резултат во износ од 63,6 милиони денари.

Категориите на приходи и расходи признати до степенот на завршеност на денот на билансот во годината на известување детално се дадени подолу.

Вкупната полисирана премија во износ од 911,3 милиони денари во однос на 2020 година е зголемена за 5,6%. Таа е коригирана со преносна премија од 2020 година како приходна ставка и со преносна премија за 2021 година како расходна ставка. Дополнително, бруто-приходот од премија се намалува и за делот на премија предадена во реосигурување. и во соосигурување.

Приходот од заработена премија во осигурувањето неживот изнесува 559,2 милиони денари, што е повисоко во однос на заработената премија во осигурувањето во 2020 година за 0,1%.

Заработената премија од осигурување, приходите од вложувања, приходите од други работи во осигурување ги чинат вкупните приходи на Акционерското друштво во износ од 820,5 милиони денари. Вкупните приходи за 2021 година, споредено со 2020 година, бележат зголемување од 5,6 %.

Вкупните расходи бележат зголемување од 6% или во износ од 42,7 милиони денари. Надоместоците за штети во износ од 219,5 милиони денари и трошоците за спроведување на осигурување во износ од 443,7 милиони денари изнесуваат околу 87,6 % од вкупните расходи. Трошоци од вложувања во износ од 22,6 милиони денари и другите осигурително-технички трошоци се составен дел на вкупните расходи од работењето во износ од 757,3 милиони денари.

Како резултат на вака утврдените приходи и расходи, Друштвото оствари позитивен финансиски резултат од 63,6 милиони денари.

Пресметаниот данок на добивка за 2021 година, пресметан на остварената добивка за 2021 година зголемена за непризнатите трошоци и за помалку признати приходи за 2021 година и намалена за даночните ослободувања, изнесува 8,6 милиони денари.

Претседател на Управен одбор
Бошко Андов

Член на Управен одбор
Весна Горчева

Член на Управен одбор
Ристо Секуловски

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување
Македонија - Скопје Виена Иншуренс Груп**

Годишна сметка

За годината завршена на 31 декември 2021 година

ЕМБС: 04067037

Целосно име: Акционерско друштво за осигурување и реосигурување
МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за неживотно осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2021

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки и други прилози
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	7.938.904,00			10.652.132,00
2	-- Гудвил	0,00			0,00
3	-- Останати нематеријални средства	7.938.904,00			10.652.132,00
4	-- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)	280.895.931,00			271.523.565,00
5	-- Недвижности (006+007)	253.692.540,00			244.759.814,00
6	-- Земјиште	7.049.764,00			7.049.764,00
7	-- Градежни објекти	246.642.776,00			237.710.050,00
8	-- Постројки и опрема	20.566.932,00			20.535.493,00
9	-- Транспортни средства	4.028.878,00			3.620.677,00
10	-- Аванси за набавка на материјални средства	0,00			0,00
11	-- Материјални средства во подготовка	0,00			0,00
12	-- Останати материјални средства	2.607.581,00			2.607.581,00
13	-- В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)	1.557.656.336,00			1.600.646.209,00
14	-- I.ВЛОЖУВАЊА ВО МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ НЕ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА	411.843.122,00			392.914.431,00
15	-- II.ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА (016+017+018+019+020)	10.607.869,00			9.656.834,00
16	-- Вложувања во акции, удели и сопственички хартии од вредност во подружници	0,00			0,00
17	-- Вложувања во акции, удели и сопственички хартии од вредност во придружени друштва и заеднички контролирани друштва	0,00			0,00
18	-- Должнички хартии од вредност издадени од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва	0,00			0,00
19	-- Побарувања по дадени заеми на подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва	0,00			0,00
20	-- Останати финансиски вложувања во подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва	10.607.869,00			9.656.834,00
21	-- III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)	1.135.205.345,00			1.198.074.944,00
22	-- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)	456.903.373,00			587.139.533,00
23	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025)	0,00			0,00
24	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	0,00			0,00
25		0,00			0,00

	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		
26	-- Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба (027+028+029)	456.903.373,00	587.139.533,00
27	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	0,00	0,00
28	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	389.816.118,00	493.795.534,00
29	-- Акции, удели и останати сопственички инструменти	67.087.255,00	93.343.999,00
30	-- Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата (031+032+033)	0,00	0,00
31	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	0,00	0,00
32	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	0,00	0,00
33	-- Акции, удели и останати сопственички инструменти	0,00	0,00
34	-- Деривативни финансиски инструменти	0,00	0,00
35	-- Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	678.301.972,00	610.935.411,00
36	-- Депозити	678.301.972,00	610.935.411,00
37	-- Дадени заеми обезбедени со хипотека	0,00	0,00
38	-- Останати дадени заеми	0,00	0,00
39	-- Останати пласмани	0,00	0,00
40	-- IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	0,00	0,00
41	-- Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК(ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	0,00	0,00
42	-- Д. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	195.968.757,00	226.185.609,00
43	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за преносни премии	17.793.930,00	34.007.051,00
44	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	0,00	0,00
45	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде осигуреникот го презема инвестицискиот ризик	0,00	0,00
46	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	178.174.827,00	192.178.558,00
47	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	0,00	0,00
48	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквализационата резерва (законски пропишана резерва за несигурно утврдена штета)	0,00	0,00
49	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останати осигурително технички резерви	0,00	0,00
50	-- Г.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	0,00	0,00
51	-- Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057)	287.438.027,00	280.705.803,00
52	-- I.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)	253.568.345,00	245.088.589,00
53	-- Побарувања од осигуреници	236.659.502,00	231.390.143,00

54	-- Побарувања од застапници и од посредници	0,00	0,00
55	-- Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	16.908.843,00	13.698.446,00
56	-- II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	5.062.630,00	7.513.318,00
57	-- III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)	28.807.052,00	28.103.896,00
58	-- Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	17.613.936,00	16.740.802,00
59	-- Побарувања по основ на вложувања	8.089.850,00	7.586.743,00
60	-- Тековни даночни средства	1.884.231,00	0,00
61	-- Останати побарувања	1.219.035,00	3.776.351,00
62	-- Ж. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	79.791.777,00	123.680.477,00
63	-- 3. ЗАЛИХИ	679.681,00	461.952,00
64	-- S. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	0,00	0,00
65	-- И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	105.067.485,00	108.241.115,00
66	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)	2.515.436.898,00	2.622.096.862,00
67	-- J. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	46.423.490,00	30.146.640,00
68	-- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082)	1.599.431.678,00	1.681.182.316,00
69	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	888.308.064,00	888.308.064,00
70	-- II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	0,00	0,00
71	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	0,00	0,00
72	-- IV. ЗАПИЩАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	0,00	0,00
73	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	199.403.566,00	226.138.962,00
74	-- VI. РЕЗЕРВИ (075+076+077+078)	281.842.309,00	300.032.386,00
75	-- Законски резерви	273.155.329,00	291.345.406,00
76	-- Резерви за сопствени акции	0,00	0,00
77	-- Статутарни резерви	0,00	0,00
78	-- Останати резерви	8.686.980,00	8.686.980,00
79	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	175.307.508,00	211.687.673,00
80	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	0,00	0,00
81	-- IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	54.570.231,00	55.015.231,00
82	-- X. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	0,00	0,00
83	-- XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	0,00	0,00
84	-- XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	0,00	0,00
85	-- Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	0,00	0,00
86	-- В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)	668.532.389,00	697.749.899,00
87	-- Бруто резерви за преносни премии	308.646.483,00	325.474.662,00
88	-- Бруто математичка резерва	0,00	0,00
89	-- Бруто резерви за штети	356.856.961,00	362.137.529,00
90	-- Бруто резерви за бонуси и попусти	3.028.945,00	10.137.708,00
91	-- Бруто еквализациона резерва	0,00	0,00
92	-- Бруто останати осигурително технички резерви	0,00	0,00
93		0,00	0,00

-- Г.БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК		
94	-- Д. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И НЕИЗВЕСНОСТИ (095+096)	4.550.114,00 4.742.060,00
95	-- Резервирања за пензиски планови, отпремнини и слични обврски кон вработените	4.550.114,00 4.742.060,00
96	-- Останати резервирања за ризици и неизвесности	0,00 0,00
97	-- Г.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	22.150.604,00 25.142.648,00
98	-- Е.ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	0,00 0,00
99	-- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)	94.034.046,00 69.247.096,00
100	-- I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (101+102+103)	0,00 0,00
101	-- Обврски спрема осигуреници	0,00 0,00
102	-- Обврски спрема застапници и посредници	0,00 0,00
103	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување	0,00 0,00
104	-- II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	50.180.229,00 26.775.423,00
105	-- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)	43.853.817,00 42.471.673,00
106	-- Обврски по основ на финансиски вложувања	6.995.371,00 6.969.136,00
107	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување	18.595.779,00 17.184.398,00
108	-- Обврски кон вработените	0,00 0,00
109	-- Тековни даночни обврски	0,00 1.765.367,00
110	-- Останати обврски	18.262.667,00 16.552.772,00
111	-- З. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	0,00 0,00
112	-- S. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	126.738.067,00 144.032.843,00
113	-- ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)	2.515.436.898,00 2.622.096.862,00
114	-- И.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ПАСИВА	46.423.490,00 30.146.640,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
201	-- А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)	777.124.313,00			820.957.016,00
202	-- I.ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-206-207-208+209+210)	558.858.129,00			559.167.318,00
203	-- Бруто полисирана премија за осигурување	857.470.633,00			890.769.418,00
204	-- Бруто полисирана премија за соосигурување	5.388.488,00			20.547.947,00
205	-- Бруто полисирана премија за реосигурување /ретроцесија	0,00			0,00

206	-- Бруто полисирана премија пренесена во соосигурување	0,00	7.265.105,00
207	-- Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија	309.815.323,00	346.043.799,00
208	-- Промена во резервата за преносна премија	-26.448.322,00	16.828.179,00
209	-- Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за соосигурување	0,00	4.490.792,00
210	-- Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за реосигурување	-20.633.991,00	13.496.244,00
211	-- II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)	67.755.471,00	74.204.297,00
212	-- Приходи од вложувања во друштва во група (213+214+215+216+217+218)	0,00	0,00
213	-- Приходи од камати од друштва во група	0,00	0,00
214	-- Приходи од курсни разлики од друштва во група	0,00	0,00
215	-- Приходи од дивиденди од друштва во група	0,00	0,00
216	-- Нереализирани добивки од сведување на објективна вредност на вложувања во друштва во група	0,00	0,00
217	-- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања во друштва во група	0,00	0,00
218	-- Останати приходи од вложувања во друштва во група	0,00	0,00
219	-- Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)	33.989.764,00	44.140.763,00
220	-- Приходи од камати	26.346.469,00	25.391.120,00
221	-- Приходи по основ на курсни разлики	1.619.324,00	2.245.317,00
222	-- Приходи од дивиденди	4.950.000,00	5.400.000,00
223	-- Нереализирани добивки од вложувања	0,00	0,00
224	-- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања (225+226+227)	1.073.971,00	11.104.326,00
225	-- Финансиски вложувања расположливи за продажба	0,00	8.944.779,00
226	-- Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	0,00	0,00
227	-- Останати финансиски средства и вложувања	1.073.971,00	2.159.547,00
228	-- Останати приходи од вложувања (229+233)	33.765.707,00	30.063.534,00
229	-- Приходи од вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста (230+231+232)	33.765.707,00	30.027.125,00
230	-- Зголемување на вредноста на вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	0,00	0,00
231	-- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	0,00	0,00
232		33.765.707,00	30.027.125,00

	-- Приходи од наемнини од вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста		
233	-- Останати приходи од вложувања	0,00	36.409,00
234	-- III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	137.147.138,00	174.375.478,00
235	-- IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ	13.363.575,00	13.209.923,00
236	-- Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)	714.578.354,00	757.311.940,00
237	-- I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244)	193.494.265,00	219.491.026,00
238	-- Бруто исплатени штети	355.667.114,00	362.361.057,00
239	-- Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	36.432,00	-545.817,00
240	-- Бруто исплатени штети-дел за соосигурување	0,00	0,00
241	-- Бруто исплатени штети-дел за реосигурување/ретроцесија	118.682.352,00	141.436.384,00
242	-- Промени во бруто резервите за штети	13.834.902,00	12.389.331,00
243	-- Промени во бруто резервите за штети-дел за соосигурување	0,00	0,00
244	-- Промени во бруто резервите за штети-дел за реосигурување	57.288.967,00	14.368.795,00
245	-- II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ) (246+249+252)	0,00	0,00
246	-- Промени во математичка резерва, нето од реосигурување (247-248)	0,00	0,00
247	-- Промени во бруто математичка резерва	0,00	0,00
248	-- Промени во бруто математичка резерва-дел за соосигурување и реосигурување	0,00	0,00
249	-- Промени во еквализациона резерва, нето од реосигурување (250-251)	0,00	0,00
250	-- Промени во еквализациона резерва, нето од реосигурување	0,00	0,00
251	-- Промени во бруто еквализациона резерва-дел за соосигурување и реосигурување	0,00	0,00
252	-- Промени во останати технички резерви, нето од реосигурување (253-254)	0,00	0,00
253	-- Промени во останати бруто технички резерви	0,00	0,00
254	-- Промени во останати бруто технички резерви- дел за соосигурување и реосигурување	0,00	0,00
255	-- III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (256-257)	0,00	0,00
256	-- Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде	0,00	0,00

	инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот		
257	-- Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот- дел за соосигурување и реосигурување	0,00	0,00
258	-- IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (259+260)	48.837.044,00	20.691.616,00
259	-- Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	30.113.101,00	1.545.165,00
260	-- Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	18.723.943,00	19.146.451,00
261	-- V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	428.421.812,00	443.691.526,00
262	-- Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)	236.885.470,00	250.029.470,00
263	-- Провизија	226.855.368,00	187.288.384,00
264	-- Останати трошоци	10.259.494,00	10.233.254,00
265	-- Промена во одложените трошоци за стекнување	-53.601.666,00	-457.050,00
266	-- Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	53.372.274,00	52.964.882,00
267	-- Административни трошоци (268+269+275+276)	191.536.342,00	193.662.056,00
268	-- Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста	22.083.581,00	23.436.893,00
269	-- Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)	98.104.112,00	100.720.224,00
270	-- Плати и надоместоци	59.280.424,00	59.526.204,00
271	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	11.735.956,00	11.572.895,00
272	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	18.164.534,00	18.429.341,00
273	-- Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	330.261,00	335.079,00
274	-- Останати трошоци за вработените	8.592.937,00	10.856.705,00
275	-- Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки	5.348.982,00	5.345.870,00
276	-- Останати административни трошоци (277+278+279)	65.999.667,00	64.159.069,00
277	-- Трошоци за услуги	42.035.658,00	38.639.252,00
278	-- Материјални трошоци	17.517.104,00	19.325.801,00
279	-- Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето	6.446.905,00	6.194.016,00
280	-- VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)	20.991.667,00	22.622.100,00
281	-- Расходи од вложувања во друштва во група (282+283+284+285+286)	0,00	0,00
282	-- Расходи за камати од друштва во група	0,00	0,00
283	-- Расходи за курсни разлики од друштва во група	0,00	0,00

284	-- Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања во друштва во група	0,00	0,00
285	-- Реализирани загуби од продажба (капитална загуба) на вложувања друштва во група	0,00	0,00
286	-- Останати финансиски расходи од друштва во група	0,00	0,00
287	-- Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)	20.991.667,00	22.622.100,00
288	-- Расходи за камати	0,00	0,00
289	-- Расходи за курсни разлики	795.557,00	2.877.256,00
290	-- Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања	0,00	0,00
291	-- Реализирани загуби од продажба (капитална загуба) на вложувања (292+293)	0,00	0,00
292	-- Финансиски вложувања расположиви за продажба	0,00	0,00
293	-- Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	0,00	0,00
294	-- Реализирани загуби од продажба на останати вложувања	0,00	0,00
295	-- Останати расходи од вложувања (296+297)	20.196.110,00	19.744.844,00
296	-- Амортизација на вложувањата во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	20.196.110,00	19.744.844,00
297	-- Загуби од обезвреднување на вложувањата и останати расходи од вложувања	0,00	0,00
298	-- VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)	30.276.216,00	40.416.536,00
299	-- Трошоци за превентива	0,00	0,00
300	-- Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	30.276.216,00	40.416.536,00
301	-- VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303)	-7.442.650,00	10.399.136,00
302	-- Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување	-12.059.139,00	9.688.313,00
303	-- Останати финансиски и други расходи	4.616.489,00	710.823,00
304	-- Удел во добивката на придружените друштва	0,00	0,00
305	-- Удел во загубата на придружените друштва	0,00	0,00
306	-- Добивка за деловната година (201+304) – (236+305)	62.545.959,00	63.645.076,00
307	-- Загуба за деловната година (236+305) – (201+304)	0,00	0,00
308	-- Нето добивка од прекинати работења	0,00	0,00
309	-- Нето загуба од прекинати работења	0,00	0,00
310	-- Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309)	62.545.959,00	63.645.076,00
311	-- Загуба пред оданочување (307+309) или (307-308)	0,00	0,00

312	-- Данок на добивка	7.975.728,00	8.629.845,00
313	-- Одложени даночни приходи	0,00	0,00
314	-- Одложени даночни расходи	0,00	0,00
315	-- ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314)	54.570.231,00	55.015.231,00
316	-- ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (311+312-313+314)	0,00	0,00
317	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	150,00	147,00
318	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
319	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	54.570.231,00	55.015.231,00
320	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	51.437.899,00	51.857.357,00
321	-- Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	3.132.331,00	3.157.874,00
322	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	0,00	0,00
323	-- Загуба која се однесува на неконтролираното учество	0,00	0,00
324	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	0,00	0,00
325	-- Вкупна основна заработувачка по акција	0,00	0,00
326	-- Вкупна разводнета заработувачка по акција	0,00	0,00
327	-- Основна заработувачка по акција од прекинато работење	0,00	0,00
328	-- Разводнета заработувачка по акција од прекинато работење	0,00	0,00
329	-- Добивка за годината	54.570.231,00	55.015.231,00
330	-- Загуба за годината	0,00	0,00
331	-- Останата сеопфатна добивка (333+335+337+339+341+343) - (334+336+338+340+342+344)	43.930.984,00	73.658.420,00
332	-- Останата сеопфатна загуба (334+336+338+340+342+344) - (333+335+337+339+341+343)	0,00	0,00
333	-- Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	0,00	0,00
334	-- Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	0,00	0,00
335	-- Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	43.882.847,00	73.803.285,00
336	-- Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
337	-- Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	0,00	0,00
338	-- Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	0,00	0,00

339	-- Промени на ревалоризациските резерви за материјални и нематеријални средства(+)	0,00	0,00
340	-- Промени на ревалоризациските резерви за материјални и нематеријални средства(-)	0,00	0,00
341	-- Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	48.137,00	0,00
342	-- Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	0,00	144.865,00
343	-- Удел во останата сеопфатна добивка на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	0,00	0,00
344	-- Удел во останата сеопфатна загуба на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	0,00	0,00
345	-- Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	4.388.285,00	7.380.329,00
346	-- Нето останата сеопфатна добивка (331-345)	39.542.699,00	66.278.091,00
347	-- Нето останата сеопфатна загуба (345-331) или (332+345)	0,00	0,00
348	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330)	94.112.930,00	121.293.322,00
349	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	88.710.848,00	114.331.085,00
350	-- Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	5.402.082,00	6.962.237,00
351	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (330+347) или (330-346) или (347-329)	0,00	0,00
352	-- Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	0,00	0,00
353	-- Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	0,00	0,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
601	-- Набавна вредност на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	0,00			0,00
602	-- Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект	0,00			0,00
603	-- Трошоци за материјали и услуги користени или потрошени при развојот на интерен проект	0,00			0,00
604	-- Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при развојот на интерен проект	0,00			0,00
605	-- Амортизација на патенти и лиценци користени при развојот на интерен проект	0,00			0,00
606	-- Обезвреднување на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	0,00			0,00

607	-- Акумулирана амортизација на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	0,00	0,00
608	-- Сегашна вредност на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект) (< или = АОП 003 од БС)	0,00	0,00
609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	30.696.860,00	36.996.258,00
610	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на софтвер со лиценца	0,00	0,00
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	22.757.956,00	26.344.126,00
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 003 од БС)	7.938.904,00	10.652.132,00
613	-- Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	0,00	0,00
614	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	0,00	0,00
615	-- Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	0,00	0,00
616	-- Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба(< или = АОП 003 од БС)	0,00	0,00
617	-- Набавна вредност на набавени бази на податоци	0,00	0,00
618	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на набавени бази на податоци	0,00	0,00
619	-- Акумулирана амортизација на набавени бази на податоци	0,00	0,00
620	-- Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 003 од БС)	0,00	0,00
621	-- Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	0,00	0,00
622	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	0,00	0,00
623	-- Акумулирана амортизација на бази на податоци развиени за сопствена употреба	0,00	0,00
624	-- Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба(< или = АОП 003 од БС)	0,00	0,00
625	-- Набавна вредност на градежни објекти	511.316.324,00	514.957.485,00
626	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на градежни објекти	0,00	0,00
627	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти	264.453.948,00	277.247.435,00
628		246.642.776,00	237.710.050,00

	-- Сегашна вредност на градежни објекти(< = АОП 007 од БС)		
629	-- Набавна вредност на постројки и опрема	75.199.866,00	71.632.305,00
630	-- Акумулирана амортизација на постројки и опрема	60.886.954,00	56.001.413,00
631	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на постројки и опрема	0,00	0,00
632	-- Сегашна вредност на постројки и опрема(< = АОП 008 од БС)	14.312.912,00	15.630.892,00
633	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема	0,00	0,00
634	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на информациска и телекомуникациска опрема	0,00	0,00
635	-- Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	0,00	0,00
636	-- Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема(< = АОП 008 од БС)	0,00	0,00
637	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	33.321.295,00	33.732.675,00
638	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на компјутерска опрема	0,00	0,00
639	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	28.022.699,00	28.828.074,00
640	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< = АОП 008 од БС)	5.298.596,00	4.904.601,00
641	-- Набавна вредност на транспортни средства	12.841.658,00	12.270.408,00
642	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на транспортни средства	0,00	0,00
643	-- Акумулирана амортизација на транспортни средства	8.812.780,00	8.649.731,00
644	-- Сегашна вредност на транспортни средства (< = АОП 009 од БС)	4.028.878,00	3.620.677,00
645	-- Оригинални уметнички и литературни дела	1.800.206,00	1.800.206,00
646	-- Драгоцени метали и камења	807.375,00	807.375,00
647	-- Антиквитети и други уметнички дела	0,00	0,00
648	-- Други скапоцености	0,00	0,00
649	-- Должнички хартии од вредност издадени од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување до една година) (< или = АОП 018 од БС)	0,00	0,00
650	-- Должнички хартии од вредност издадени од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување над една година) (< или = АОП 018 од БС)	0,00	0,00

651	-- Дадени заеми на подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување до една година)(< или = АОП 019 од БС)	0,00	0,00
652	-- Дадени заеми на подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување над една година)(< или = АОП 019 од БС)	0,00	0,00
653	-- Депозити во подружени банки и во заеднички контролирани банки (краткорочни)(< или = АОП 020 од БС)	0,00	0,00
654	-- Депозити во подружени банки и во заеднички контролирани банки (долгорочни, со рок на достасување над една година)(< или = АОП 020 од БС)	0,00	0,00
655	-- Останати вложувања(< или = АОП 020 од БС)	0,00	0,00
656	-- Краткорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	70.022.772,00	110.560.211,00
657	-- Долгорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	608.279.200,00	500.375.200,00
658	-- Дадени заеми обезбедени со хипотека (до една година)(< или = АОП 037 од БС)	0,00	0,00
659	-- Дадени заеми обезбедени со хипотека (над една година)(< или = АОП 037 од БС)	0,00	0,00
660	-- Останати дадени заеми (до една година)(< или = АОП 038 од БС)	0,00	0,00
661	-- Останати дадени заеми (над една година)(< или = АОП 038 од БС)	0,00	0,00
662	-- Хартии од вредност кои не котираат на активен пазар(< или = АОП 039 од БС)	0,00	0,00
663	-- Останати пласмани депозити и заеми(< или = АОП 039 од БС)	0,00	0,00
664	-- Должнички инструменти (АОП 660+661)(< или = АОП 041 од БС)	0,00	0,00
665	-- Должнички инструменти со рок на достасување до една година	0,00	0,00
666	-- Должнички инструменти со рок на достасување над една година	0,00	0,00
667	-- Сопственички инструменти(< или = АОП 041 од БС)	0,00	0,00
668	-- Вложувања во заеднички инвестициски фондови (< или = АОП 041 од БС)	0,00	0,00
669	-- Останати финансиски инструменти(< или = АОП 041 од БС)	0,00	0,00
670	-- Побарувања од купувачи(< или = АОП 061 од БС)	581.358,00	2.619.664,00
671	-- Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС)	79.791.777,00	123.680.477,00
672	-- Парични еквиваленти(< или = АОП 062 од БС)	0,00	0,00

673	-- Обврски по однос на земени заеми и кредити од банки (АОП 674+675)($<$ или = АОП 106 од БС)	0,00	0,00
674	-- краткорочни	0,00	0,00
675	-- долгорочни	0,00	0,00
676	-- Обврски по однос на останати земени заеми и кредити (АОП 677+678)($<$ или = АОП 106 од БС)	0,00	0,00
677	-- краткорочни	0,00	0,00
678	-- долгорочни	0,00	0,00
679	-- Обврски по основ на финансиски лизинг(АОП 680+681)	0,00	0,00
680	-- краткорочни	0,00	0,00
681	-- долгорочни	0,00	0,00
682	-- Обврски спрема добавувачи($<$ или = АОП 110 од БС)	6.573.347,00	3.688.229,00
683	-- Приходи по основ на провизија од реосигурување и учество во добивка ($<$ или = АОП 234 од БУ)	110.774.008,00	104.838.218,00
684	-- Трошоци од услуги на физички лица кои не вршат дејност(= АОП 275 од БУ)	5.348.982,00	5.345.870,00
685	-- Трошоци за наемнини($<$ или = АОП 277 од БУ)	2.784.255,00	1.799.017,00
686	-- Трошоци за банкарски услуги($<$ или = АОП 277 од БУ)	1.555.565,00	1.658.316,00
687	-- Трошоци за премии за осигурување($<$ или = АОП 277 од БУ)	1.998.560,00	1.994.146,00
688	-- Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги($<$ или = АОП 277 од БУ)	5.575.244,00	5.778.085,00
689	-- Трошоци за услуги за одржување ($<$ или = АОП 277 од БУ)	14.859.082,00	14.034.162,00
690	-- Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци($<$ или = АОП 277 од БУ)	11.045.731,00	10.404.276,00
691	-- Трошоци за останати услуги($<$ или = АОП 277 од БУ)	13.579.157,00	12.348.456,00
692	-- Трошоци за резервни делови и материјали за поправка и одржување ($<$ или = АОП 278 од БУ)	0,00	0,00
693	-- Трошоци за канцелариски и потрошен материјал ($<$ или = АОП 278 од БУ)	1.078.008,00	1.159.982,00
694	-- Трошоци за комунални услуги (струја, вода и сл.) ($<$ или = АОП 278 од БУ)	14.823.229,00	16.389.370,00
695	-- Трошоци за печатење обрасци ($<$ или = АОП 264 од БУ)	356.776,00	458.180,00
696	-- Трошоци за печатење обрасци ($<$ или = АОП 278 од БУ)	0,00	0,00
697	-- Трошоци за весници и списанија ($<$ или = АОП 278 од БУ)	292.308,00	297.562,00
698	-- Отпис на ситен инвентар ($<$ или = АОП 278 од БУ)	155.576,00	246.437,00
699	-- Трошоци за потрошено гориво ($<$ или = АОП 278 од БУ)	601.000,00	401.000,00

700	-- Останати материјални трошоци (< 210.207,00 или = АОП 278 од БУ)	373.270,00
701	-- Трошоци за резервирања(< или = АОП 279 од БУ)	264.334,00 2.697,00
702	-- Трошоци за придонеси и членарина (< или = АОП 279 од БУ)	160.000,00 235.000,00
703	-- Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци(< или = АОП 279 од БУ)	693.124,00 559.193,00
704	-- Трошоци по основ на надоместоци на членови на органи на управување(< или = АОП 279 од БУ)	0,00 0,00
705	-- Трошоци за стручно усовршување (< или = АОП 279 од БУ)	1.045.187,00 1.169.642,00
706	-- Трошоци за управување со заеднички пензиски фонд(< или = АОП 279 од БУ)	0,00 0,00
707	-- Трошоци за ревизија(< или = АОП 279 од БУ)	1.962.603,00 1.963.444,00
708	-- Трошоци за стипендии и награди на ученици и студенти(< или = АОП 279 од БУ)	0,00 0,00
709	-- Трошоци за даноци и придонеси (< или = АОП 279 од БУ)	1.182.970,00 1.203.832,00
710	-- Останати трошоци од работењето (< или = АОП 279 од БУ)	1.420.058,00 1.279.707,00
711	-- Исплатени дивиденди	140.289,00 26.235,00
712	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	150,00 149,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2480	- 65.12 - Неживотно осигурување	820.957.016,00			

Потпишано од:

Biljana Nikolovska Miteva

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581,
 OU=KIBSTrust Services, O=KIBS AD
 Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Печати Откажи

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Северна Македонија